



Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

---

**Извештај  
за состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување во 2025  
година**

Скопје, мај 2026 година

---

## Содржина

|                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Кратенки .....                                                                                                                          | 3  |
| Воведно обраќање.....                                                                                                                   | 4  |
| МАПАС, мисија и визија .....                                                                                                            | 6  |
| 1. Краток преглед на светските состојби и трендови во пензиската област со акцент на капитално финансираното пензиско осигурување ..... | 8  |
| 2. Структура на капитално финансираното пензиско осигурување во Република Северна Македонија ...                                        | 14 |
| 2.1. Опис на пензискиот систем .....                                                                                                    | 14 |
| 2.2. Улогата на капитално финансираното пензиско осигурување во пензискиот систем.....                                                  | 16 |
| 2.3. Институции во капитално финансираното пензиско осигурување.....                                                                    | 18 |
| 3. Измени и дополнувања на законските и подзаконските акти, кои го уредуваат капитално финансираното пензиско осигурување .....         | 23 |
| 4. Податоци за финансиското работење на пензиските друштва .....                                                                        | 25 |
| 4.1. Приходи и трошоци на пензиските друштва за 2025 година .....                                                                       | 25 |
| 4.2. Финансиски резултат на пензиските друштва .....                                                                                    | 29 |
| 4.3. Главнина, основна главнина и сопствени средства на пензиските друштва .....                                                        | 29 |
| 4.4. Индикатори .....                                                                                                                   | 31 |
| 5. Информации за задолжителните пензиски фондови.....                                                                                   | 33 |
| 5.1. Членство во задолжителните пензиски фондови.....                                                                                   | 33 |
| 5.2. Податоци за членство во задолжителните пензиски фондови.....                                                                       | 33 |
| 5.3. Премин на член од еден во друг задолжителен пензиски фонд.....                                                                     | 39 |
| 5.4. Придонеси во задолжителните пензиски фондови .....                                                                                 | 41 |
| 5.4.1. Надоместок за ненавремено пренесување на придонеси.....                                                                          | 43 |
| 5.4.2. Вратени средства во Фондот на ПИОСМ .....                                                                                        | 44 |
| 5.5. Инвестирање и структура на портфолиото на задолжителните пензиски фондови.....                                                     | 45 |
| 5.6. Нето-средства, сметководствена единица и стапка на принос на задолжителните пензиски фондови.....                                  | 53 |
| 5.7. Надоместоци кај задолжителните пензиски фондови .....                                                                              | 63 |
| 5.8. Исплата на пензии од задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.....                                                  | 66 |
| 6. Информации за доброволните пензиски фондови .....                                                                                    | 69 |
| 6.1. Цел на доброволното капитално финансирано пензиско осигурување .....                                                               | 69 |
| 6.2. Членство во доброволните пензиски фондови .....                                                                                    | 70 |
| 6.3. Премин на член од една на друга сметка во ист или во друг доброволен пензиски фонд .....                                           | 75 |
| 6.4. Придонеси во доброволните пензиски фондови .....                                                                                   | 76 |
| 6.5. Инвестирање и структура на портфолиото на доброволните пензиски фондови .....                                                      | 78 |
| 6.6. Нето-средства, сметководствена единица и стапка на принос на доброволните пензиски фондови .....                                   | 85 |
| 6.7. Надоместоци кај доброволните пензиски фондови .....                                                                                | 94 |
| 6.8. Исплата на пензиски надоместоци од доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.....                                      | 96 |
| 7. Маркетинг и агенти на пензиските друштва .....                                                                                       | 98 |

## Кратенки

**БДП** – бруто домашен производ

**Втор столб** – Задолжително капитално финансирано пензиско осигурување

**ВФП** - Друштво за управување со доброволни пензиски фондови ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ

**ВФПд** - ВФП отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

**ДФФ** - доброволни пензиски фондови

**ДЗС** – Државен завод за статистика

**ЕУ** – Европска Унија

**ЗПФ** - задолжителни пензиски фондови

**ИОПС** – Меѓународна организација на пензиски супервизори (*International Organisation of Pension Supervisors*)

**КБ Прво** - КБ Прво друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје

**КБПд** - КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

**КБПз** - КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје

**МАПАС** – Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

**НБРСМ** – Народна банка на Република Северна Македонија

**ОЕЦД** - Организација за економска соработка и развој (*Organisation for Economic Co-operation and Development*)

**Прв столб** – Задолжително пензиско и инвалидско осигурување врз основа на генерациска солидарност

**РСМ** - Република Северна Македонија

**САВА** - Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Сава пензиско друштво а.д. Скопје

**САВАд** - Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус

**САВАз** - Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд

**Трет столб** – Доброволно капитално финансирано пензиско осигурување

**ТРИГЛАВ** - Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје

**ТРИГЛАВд** - Триглав отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

**ТРИГЛАВз** - Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје

**УЈП** - Управа за јавни приходи

**Фондот на ПИОСМ** - Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија

## Воведно обраќање

Почитувани,

Со завршувањето на 2025 година се заокружуваат две децении од функционирањето на капитално финансираното пензиско осигурување во Република Северна Македонија. Резултатите и клучните состојби во системот се прикажани во Извештајот за состојбите во капитално финансираното пензиско осигурување во 2025 година на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС. Извештајот содржи опис на карактеристиките на капитално финансираното пензиско осигурување, податоци за капитално финансираното пензиско осигурување, оцена на извршувањето на прописите во областа на капитално финансираното пензиско осигурување и други податоци од значење за ова осигурување заклучно со 2025 година.

Во текот на 2025 година, вкупните средства на задолжителните пензиски фондови пораснаа за 15,65% и достигнаа 188,34 милијарди денари. Истовремено, вкупните средства на доброволните пензиски фондови остварија сличен раст од 15,84% и достигнаа 5,06 милијарди денари. Како резултат на тоа, учеството на вкупните средства на пензиските фондови од вториот и третиот столб во бруто-домашниот производ се зголеми и изнесуваше 18,53% во 2025 година, од кои 18,04% се однесуваат на задолжителните, а 0,48% на доброволните пензиски фондови.

Во 2025 година продолжи и растот на опфатот на населението во вториот столб, со речиси иста динамика како во претходната година. Бројот на членови се зголеми за околу 3% во однос на 2024 година, при што опфатот достигна 79% од вкупното активно население. И во третиот столб растот на опфатот на населението продолжи со истата динамика како и во минатата година и порасна за околу 7% во споредба со претходната година. Сепак, учеството останува релативно ниско, односно околу 4,5% од активното население во државата има доброволна индивидуална сметка или професионална сметка во доброволен пензиски фонд.

Во текот на 2025 година, во задолжителните пензиски фондови беа пренесени придонеси во износ од околу 17,48 милијарди денари, што претставува околу 1,67% од БДП. Во доброволните пензиски фондови беа уплатени околу 625,06 милиони денари, односно околу 0,06% од БДП.

Структурата на инвестициите на задолжителните пензиски фондови на 31.12.2025 година не покажува значителни промени во однос на состојбата на крајот на 2024 година. Инвестициското портфолио на задолжителните пензиски фондови и понатаму е доминантно насочено кон домашни државни хартии од вредност, кои учествуваат со 63,74% во вкупните средства. Помал дел од средствата се инвестирани во домашни акции (1,45%), депозити во домашни банки (1,08%) и удели во домашни инвестициски фондови (0,51%). Истовремено, значително е и учеството на инвестициите во странство, кое во однос на претходната година е зголемено за еден процентен поен и изнесува 30,98%. Најголем дел од овие вложувања се однесува на странски инвестициски фондови (25,46%), додека помало учество имаат инвестициите во странски акции (3,36%), странски државни обврзници (2,02%) и странски државни записи (0,14%).

Слична е и структурата на инвестициите кај доброволните пензиски фондови. Домашните државни обврзници имаат најголемо учество од 58,84%, што претставува зголемување од три процентни поени во однос на претходната година. Помал дел од средствата е инвестиран во домашни акции (4,04%), депозити во домашни банки (3,21%) и домашни инвестициски фондови (1,36%), при што кај депозитите и домашните акции се забележува намалување во однос на 2024 година. Инвестициите во странство остануваат речиси непроменети и изнесуваат 31,44%, при што најголемо учество имаат вложувањата во странски инвестициски фондови (24,24%), а помал дел во

странски акции (4,09%), странски државни обврзници (2,97%) и странски државни краткорочни хартии од вредност (0,14%).

Во однос на приносите, во 2024 година е евидентиран умерен раст на годишниот принос во номинален износ и кај задолжителните и кај доброволните пензиски фондови за седумгодишниот период 2019 – 2025 година. Сепак, зголемените трошоци на живот и понатаму имаат значително влијание врз приносите во реален износ. На ниво на втор столб, просечниот годишен принос во наведениот период изнесуваше 5,51% во номинален износ и 0,16% во реален износ, додека пак кај третиот столб, просечниот годишен принос изнесуваше 5,69% во номинален износ и 0,33% во реален износ.

Пензиското штедење е долгорочна инвестиција, а МАПАС ќе продолжи да придонесува кон континуирано јакнење на индивидуалните заштеди преку обезбедување на управување со ризиците кои им се закануваат на средствата, на пензиите и на пензиските надоместоци на членовите на пензиските фондови, како и на угледот на системот, и сведување на истите на најниско можно ниво.

Воедно, имајќи ги предвид интензивниот технолошки развој и дигиталната трансформација на финансискиот сектор, МАПАС ќе продолжи да ги поддржува процесите на модернизација и унапредување на услугите на пензиските друштва, како и сопствената дигитална трансформација, со цел поедноставување и подобрување на регулаторната и супервизорската функција.

Како регулаторна и супервизорска институција, МАПАС и понатаму ќе делува во согласност со својата мисија и ќе ги насочува своите активности кон континуирано унапредување на капитално финансираното пензиско осигурување, следејќи ги принципите и стандардите на меѓународната супервизорска практика, препознаени и потврдени од Меѓународната организација на пензиски супервизори (ИОПС).

Претседател на Советот на експерти,  
Ремзи Бајрами

## **МАПАС, мисија и визија**

*Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС е регулаторна и супервизорска институција која е основана со цел да се грижи за интересите на членовите и на пензионираните членови на пензиските фондови и да го поттикнува развојот на капитално финансираното пензиско осигурување. Основана е во јули 2002 година. Има својство на правно лице со јавни овластувања, утврдени со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и со Статут. За својата работа одговара пред Собранието на Република Северна Македонија.*

*МАПАС е одговорна за издавање, повлекување и одземање дозволи за основање пензиски друштва, дозволи за вршење дејност – управување со пензиски фондови и издавање, повлекување и укинување одобренија за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови. Таа врши супервизија на работењето на пензиските друштва, на задолжителните и на доброволните пензиски фондови, како и на чуварите на имот и на странските менаџери на средства. МАПАС, исто така, го промовира, го организира и го поттикнува развојот на капитално финансираното пензиско осигурување во РСМ, во соработка со Министерството за труд и социјална политика и ја развива свеста на јавноста за целите и принципите на пензиските друштва и на задолжителните и доброволните пензиски фондови, за придобивките од членување во задолжителен и/или доброволен пензиски фонд, вклучувајќи ги и целите, принципите и придобивките од учество во професионална пензиска шема, за правата на членовите на задолжителните и доброволните пензиски фондови и за други прашања во врска со капитално финансираното пензиско осигурување. МАПАС донесува акти во согласност со законите од областа на капитално финансираното пензиско осигурување како и стручни упатства, прирачници и слично, во врска со капитално финансираното пензиско осигурување и иницира носење закони и други акти во врска со пензиските друштва и со пензиските фондови со кои тие управуваат. Исто така, МАПАС соработува со релевантни институции во РСМ и во странство со цел да обезбеди ефикасна контрола на капитално финансираното пензиско осигурување во РСМ.*

*Со Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување управува Совет на експерти, составен од претседател на Советот и четири члена и тоа:*

*Ремзи Бајрами – претседател,  
Пранвера Сума - професионално ангажиран член,  
Дарко Саздов - професионално ангажиран член,  
Борче Божиноски - надворешен член,  
Марина Макенаџиева - надворешен член.*

*На седницата одржана на 14 мај 2025 година, Собранието на Република Северна Македонија донесе одлука со која Ремзи Бајрами е избран за претседател на Советот на експерти. До изборот, претседател на Советот на експерти беше Максуд Али. Потоа на седницата одржана на 16 декември 2025 година, Собранието на Република Северна Македонија донесе одлука со која Пранвера Сума е избрана за член на Советот на експерти. Претходно, член на Советот на експерти беше Ментор Јакупи.*

**Мисијата на МАПАС е да ги заштити интересите на членовите и на пензионираните членови на пензиските фондови и да го поттикне развојот на капитално финансираното пензиско осигурување, заради посигурни пензионерски денови.**

***Визија на МАПАС е да биде препознаена како независна, стручна и транспарентна институција, која го штити и го унапредува капитално финансираното пензиско осигурување.***

## 1. Краток преглед на светските состојби и трендови во пензиската област со акцент на капитално финансираното пензиско осигурување<sup>1</sup>

Пензиските системи во светот се развиваат во различни форми, во зависност од социоeкономските и демографските карактеристики на државите, културните навики на населението и нивото на финансиска писменост и подготвеност за штедење за пензија. Во современи услови, креаторите на политики сè повеќе се насочуваат кон диверзификација на изворите на приходи во старост преку комбинирање на различни модели на финансирање и пресметка на пензиите. Во таа насока, јавните тековно финансирани пензиски системи и приватните капитално финансирани системи се сметаат за комплементарни механизми кои заеднички придонесуваат кон поголема стабилност и сигурност на пензиските приходи. Овие системи обезбедуваат различни решенија за исполнување на основните цели на пензиското осигурување и имаат различен капацитет за справување со ризиците со кои се соочуваат лицата во текот на животниот циклус, како што се ризикот од долговечност, инфлација, невработеност или економски кризи. Поради тоа, клучен предизвик за секоја држава претставува воспоставување соодветна рамнотежа меѓу различните компоненти на пензискиот систем, со цел тој да биде финансиски одржлив, социјално праведен и прилагодлив на идните демографски и економски промени. За да ги исполни своите основни функции – обезбедување приход и социјална сигурност во старост – пензискиот систем треба истовремено да биде фискално прифатлив на краток рок, стабилен и одржлив на среден рок и способен на долг рок да обезбеди соодветно ниво на пензиски приходи. Досегашните искуства покажуваат дека не постои универзален модел на пензиски систем што би можел подеднакво успешно да се примени во сите земји. Напротив, државите креираат различни комбинации на механизми за финансирање, пресметка и исплата на пензиите, во согласност со сопствените економски, институционални и социјални специфики. Во современата пракса, најголем дел од пензиските системи се организирани како повеќестолбни системи, со цел распределување и намалување на различните видови ризици. Најчесто, ваквата структура опфаќа три основни столба: прв столб – задолжително државно пензиско осигурување засновано на тековно финансирање, втор столб – задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и трет столб – доброволно приватно пензиско осигурување. Со ваквата поставеност се овозможува комбинирање на социјалната сигурност што ја обезбедува државата со придобивките од долгорочното штедење и инвестирање на средствата на финансиските пазари. Во последните децении, а особено во услови на забрзано стареење на населението, намалена стапка на наталитет и променлива динамика на пазарот на трудот, многу земји спроведуваат реформи насочени кон јакнење на одржливоста на пензиските системи. Овие реформи имаат за цел да обезбедат поголема финансиска стабилност на системите, но и соодветно ниво на приходи за идните пензионери, прилагодени на современите економски и демографски предизвици.

Според анализите на главните пензиски реформи спроведени или усвоени во периодот од 1995 година до крајот на 2025 година, во рамките на системите засновани на генерациска солидарност (pay-as-you-go), бројни земји презеле мерки насочени кон подобрување на финансиската и фискалната одржливост на пензиските системи. Во изминатите децении, реформските процеси најчесто биле фокусирани на прилагодување на параметрите на пензиските системи на демографските и економските промени. Една од најчесто применуваните мерки е зголемувањето на стапките на придонеси во системите на генерациска солидарност, што било спроведено во околу 89 земји (меѓу кои неодамнешни примери се и Јужна Кореја, Казахстан и Руанда). Покрај тоа, значителен број држави се насочиле кон постепено зголемување на возраста за пензионирање, како одговор на продолжениот животен век и стареењето на населението. Вакви реформи биле воведени во 68 земји (меѓу кои неодамнешни примери се Кина, Данска и Чешка). Дополнително, во голем број земји се спроведени измени во формулите за пресметка на пензиите, како и промени во индексацијата, со цел ограничување на долгорочните фискални трошоци и подобрување на одржливоста на системите. Такви мерки биле преземени во 70

<sup>1</sup> Користени извори: Извештаи на ОЕЦД, ИОПС, ФИАП и сопствени анализи и согледувања.

земји (меѓу кои неодамнешни примери се Куба, Обединети Арапски Емирати и Чешка). Истовремено, многу држави воведуваат политики за поттикнување подолго останување на пазарот на трудот, со што се очекува позитивно влијание врз висината на идните пензиски приходи. Покрај параметарските реформи, сè поголемо внимание се посветува и на проширувањето на опфатот на населението во пензиските системи, како и на поттикнување редовна уплата на придонесите. Во насока на обезбедување соодветен приход по пензионирањето, значително се зајакнува и улогата на капитално финансираното и приватното пензиско осигурување. Ова се реализира преку воведување нови приватни пензиски фондови, како и преку реформи и мерки насочени кон унапредување на нивното функционирање, транспарентност и ефикасност.

Главните индикатори кои го рефлектираат значењето на пензиските системи се опфатот на населението и висината на пензиските средства во пензиските системи. По падот забележан во 2022 година, средствата во пензиските фондови повторно остварија раст во 2023 година, а трендот на раст продолжи и во 2024 година, при што просечниот раст во земјите-членки на ОЕЦД изнесуваше 7,1%. На крајот на 2024 година, средствата во пензиските системи достигнаа рекордно ниво од 69,8 билиони УСД во земјите членки на ОЕЦД, додека во земјите коишто не се членки на ОЕЦД изнесуваа 2,9 билиони УСД. Растот на пензиските средства во 2024 година претставува широко распространет тренд во речиси сите истражувани земји. Меѓу земјите-членки на ОЕЦД, највисок раст на средствата е забележан во Турција, балтичките земји и Грција, каде што растот на средствата надминал 20% во номинален износ во домашна валута. Раст на средствата над 20% во 2024 година е евидентиран и во речиси една третина од истражуваните земји коишто не се членки на ОЕЦД.

Споредувањето на големината на вредноста на средствата на приватните пензиски средства во однос на големината на економијата, изразена преку бруто-домашниот производ, дава подобра слика за релативната важност на приватниот пензиски сегмент во земјата. Учеството на пензиските средства во вкупниот БДП во 2024 година во повеќето избрани земји е прикажано на *Графикон 1.1.<sup>2</sup>*. Големината на вредноста на средствата на приватните пензиски системи во сите земји е различна, што се должи, најверојатно, на различните почетоци на воспоставувањето на системите, дали вклучувањето во пензискиот план е задолжително или доброволно и, секако, на инвестициските резултати. Земјите со најголем износ на средства вообичаено се оние со задолжителни пензиски фондови или планови. На пример, во Исланд и Швајцарија, каде што работодавците имаат обврска да им обезбедат професионален пензиски планови на своите вработени, пензиските планови поседуваат средства во вредност од 191% и 167% од БДП. Во Данска и Холандија, каде што работодавците имаат обврска да учествуваат во пензиски план согласно договори на ниво на индустрија или гранка, износот на средствата е исто така висок во однос на БДП. Земјите со доброволни или понови пензиски планови имаат помали износи на пензиски средства, со некои значајни исклучоци како што е САД. Во САД, каде што осигурениците штедат за пензионирање веќе неколку децении, пензиските средства изнесуваат повеќе од 70% од сите пензиски средства во земјите членки на ОЕЦД. Во други земји со доброволни или неодамна воведени пензиски планови, како што се Грција, Унгарија и Турција, пензиските средства наменети за пензионирање се сè уште ограничени.


---

<sup>2</sup>Извор: ОЕЦД, *Пензискиот пазар во фокус, 2025*.


**Графикон 1.1. Вкупно пензиски средства, по земја, 2024 г. (во % од БДП)**

**Пензиски фондови**

Избрани земји членки на ОЕЦД



Избрани земји коишто не се членки на ОЕЦД




Зголемувањето на вредноста на пензиските средства во 2024 година главно се должи на позитивните номинални стапки на принос од инвестициите. Втора година по ред пензиските фондови бележат инвестициски добивки, при што беа остварени позитивни номинални стапки на принос во речиси сите истражувани земји. Просечната номинална стапка на принос изнесуваше 9,1% кај пензиските фондови во земјите членки на ОЕЦД и 11,7% кај пензиските фондови во земјите коишто не се членки на ОЕЦД. Приносите во најголем дел беа над нивниот долгорочен просек.

Пензиските фондови со поголема изложеност на вложувања во акции остварија прилично добри инвестициски добивки во 2024 година, поттикнати од позитивните движења на глобалните пазари на капитал. Глобалните пазари на акции остварија позитивни приноси, поттикнати од економски раст што ги надмина очекувањата, а дополнително поддржани од добрите резултати на големите котираните технолошки компании во САД. Светскиот индекс MSCI во 2024 година порасна за близу 20%. Вредноста на берзанските индекси се зголеми на поголемиот дел од берзите во земјите членки на ОЕЦД, при што едни од најдобрите резултати беа остварени на некои од најголемите пазари (на пример: 23,8% кај индексот S&P 500 во САД, 19,2% кај Nikkei-225 во Јапонија и 18,8% кај DAX во Германија). Пензиските фондови на крајот на 2024 година поседуваа поголем удел на акции во споредба со претходната година, како резултат на растот на вредноста на акциите во нивните портфолија или поради активна пренамена на средствата кон вложувања во акции.

Номиналните стапки на принос на пензиските фондови во најголем дел од истражуваните земји ја надминаа инфлацијата иако просекот кај земјите коишто не се членки на ОЕЦД (1,2%) беше понизок во однос на земјите членки на ОЕЦД (5%), поради повисоките стапки на инфлација. Пензиските фондови не успеаја да остварат позитивни реални приноси само во 7 од вкупно 69 земји, и покрај позитивните номинални стапки на принос, кои не беа доволни за да ја надоместат високата инфлација (на пример: Ангола, Нигерија, Турција и Зимбабве). На *Графикон 1.2.* се прикажани номиналните и реалните инвестициски стапки на приноси на пензиските средства во декември за 2023 година - декември 2024 година, во избрани земји членки на ОЕЦД и избрани земји коишто не се членки на ОЕЦД.

**Графикон 1.2. Номинална и реална стапка на и инвестициски принос (IRR) на пензиските средства, декември 2023 - декември 2024 година, во %**



Инвестициските перформанси на пензиските фондови на долг рок се позначајни од краткорочните добивки или загуби бидејќи пензиските фондови се долгорочни инвеститори. Флукуациите во резултатите од инвестициите се неизбежни во текот на животот на едно пензиско портфолио. Пензиските фондови остварија инвестициски добивки на долг рок, придонесувајќи за номиналниот раст на средствата наменети за пензионирање. И покрај неколкуте години со слаби или негативни инвестициски резултати, како што беа 2008, 2011, 2018 и 2022 година, реалните приноси на подолг рок (во последните 10, 15 и 20 години) беа позитивни во најголем број земји. Релативно високите инвестициски добивки во 2024 година придонесоа за ублажување на негативните резултати настанати во 2022 година, иако тие не беа доволно високи за целосно да ги надоместат на краток рок. Реалните добивки во 2024 година не беа доволни за да ги компензираат негативните резултати остварени во последните пет години во повеќето земји членки на ОЕЦД (21 од 33 земји), како и во повеќе земји коишто не се членки на ОЕЦД (14 од 30), имајќи го предвид значителниот пад во 2022 година.

Еколошките, социјалните и факторите на управување (ЕСГ факторите) се клучни прашања за инвестирањето и управување со ризици на пензиските фондови, а нивното имплементирање во регулаторните рамки на пензиските системи ширум светот е релативно ново. ЕСГ факторите се развиваат динамички и имаат различни влијанија и ризици во зависност од земјата. Токму затоа, изминатите неколку години се дискутираше на оваа тема и во 2019 година, ИОПС, врз база на истражувања и анализи, дефинираше насоки за супервизија поврзани со интеграција на ЕСГ факторите во инвестициите и управување со ризици на пензиските фондови. Насоките ги поттикнуваат супервизорите да можат да

потврдат дека експлицитната интеграција на факторите на социјалните, етичките и аспектите на животна средина во процесот на инвестирање и во процесот на управување со ризици е во согласност со фидуцијарната должност на управувачите и предложуваат зголемена транспарентност и објава на овие фактори од страна на управувачите со пензиските средства. Овие насоките се необврзувачки и служат како водич за пензиските супервизори. Пензиските супервизори можат да ги применуваат во согласност со структурата на својот пензискиот систем и регулативата. Од 2021 година ИОПС дискутираше и за насоки за имплементација коишто ќе ги помогнат на супервизорите во земјите членки на ИОПС во примената на насоките за супервизија поврзани со интеграција на ESG факторите. Во 2025 година ИОПС ги презентираше овие насоки коишто содржат преглед на практики и правила применети од супервизорските органи во пензискиот сектор, како и во други сектори, кои можат да бидат корисни за интеграција на ESG факторите во инвестициските процеси и управувањето со ризици кај пензиските фондови и пензиските шеми. Голем дел од наведените примери се усогласени со насоките на ИОПС, иако одредени практики се разликуваат во степенот на строгост и конзистентност. Целта на документот не е воведување нови насоки, туку обезбедување преглед на постојните практики и регулаторни решенија со цел да се олесни примената на насоките на ИОПС во областа на ESG факторите.

Во 2025 година се дискутираше и за инфраструктурните инвестиции на пензиските фондови. Во услови на долгорочни обврски, инфраструктурните проекти се препознаваат како соодветна класа на средства поради нивниот релативно стабилен и предвидлив паричен тек. Најчесто, овие инвестиции се насочени кон сектори како транспорт, енергетика, телекомуникации и комунална инфраструктура, кои имаат значајна улога за економскиот развој. Се дискутираат различни модели на инвестирање, како директни вложувања, инвестирање преку фондови на приватен капитал и јавно-приватни партнерства. Истовремено, се посочува дека инфраструктурните инвестиции, покрај можноста за диверзификација и повисоки приноси, носат и одредени ризици, особено во поглед на неликвидноста, регулаторната неизвесност и сложеноста на договорните структури. Дополнителен предизвик претставува и вреднувањето на овие средства, кое често се темели на модели и претпоставки. Многу е важна потребата од поголема транспарентност и стандардизација во известувањето. Недостатокот на унифицирани дефиниции и таксономии за инфраструктурни инвестиции ја ограничува споредливоста на податоците меѓу земјите. Во таа насока, се препорачува усогласување со меѓународни стандарди и вклучување на ESG факторите во процесот на инвестирање, со посебен акцент на климатските ризици и одржливоста на проектите. Инфраструктурните инвестиции можат да придонесат за поголема диверзификација и отпорност на пензиските портфолија, доколку се поддржани со соодветна регулаторна рамка, ефикасно управување со ризици и соодветен супервизорски надзор.

Во ноември 2025 година беа ревидирани насоките на ИОПС за супервизорска проценка на пензиските фондови. Истите претставуваат ажурирана и проширена рамка за супервизорска проценка на пензиските фондови, со цел унапредување на квалитетот на супервизијата и зајакнување на стабилноста на пензиските системи. Документот ја истакнува клучната улога на супервизорите во обезбедувањето сигурност на средствата на членовите, одржливост на пензиските шеми и зачувување на довербата во пензискиот сектор. Во услови на зголемена пазарна волатилност, демографски притисоци и сè посложени инвестициски стратегии, потребата од ефикасна супервизија базирана на ризици станува особено значајна. Насоките воспоставуваат систематски пристап кон супервизорската проценка, кој опфаќа редовно следење и спроведување детални контроли. Редовното следење подразбира континуирано прибирање и анализа на финансиски, инвестициски и актуарски податоци, со цел навремено идентификување на потенцијалните ризици. Контролите овозможуваат подлабинска проценка на организациската структура, системите на управување, внатрешните контроли и процесите за управување со ризици. Посебно внимание се посветува на проценката на управувачките одбори и нивната способност за носење информирани и одговорни одлуки во интерес на членовите. Клучна е примената на пристап базиран на ризици, при што супервизорските ресурси се насочуваат кон субјектите и областите со највисок потенцијален ризик. Во насоките се идентификуваат повеќе категории ризици, меѓу кои инвестициски, кредитен, ликвидносен, оперативен и ИТ-ризик, како и ризици поврзани со

надворешни даватели на услуги. Дополнително, се нагласува потребата од интеграција на климатските и ESG ризиците во супервизорската анализа, имајќи ја предвид нивната сè поголема важност. Потоа, се потенцира и улогата на дигитализацијата и аналитичките алатки во современата супервизија. Примената на напредни системи за обработка и анализа на податоци овозможува поефикасно следење на трендовите и побрзо реагирање на потенцијалните пазарни шокови. Со овие ревидирани насоки се поставува современа и флексибилна рамка за супервизија, насочена кон проактивен, пропорционален и транспарентен надзор, со цел обезбедување долгорочна стабилност и одржливост на пензиските фондови.

## 2. Структура на капитално финансираното пензиско осигурување во Република Северна Македонија

### 2.1. Опис на пензискиот систем

Македонскиот пензиски систем е дел од социјалното осигурување на Република Северна Македонија (PCM) и ја има следната структура:

- Осигурување врз основа на генерациска солидарност (т.н. прв столб),
- Задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (т.н. втор столб),
- Доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (т.н. трет столб).

Оваа структура е резултат на темелната реформа на пензискиот систем, која беше подготвувана повеќе години, а нејзината законска рамка е воспоставена во 2000 година. Постојат четири закони и голем број подзаконски акти, кои го уредуваат пензискиот систем во PCM. Тоа се: Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување и поголем број на подзаконски акти кои ја доработуваат соодветната област.

Пензискиот систем во PCM има историја на долгогодишно постоење, голема опфатност на работната сила и обезбедување пензии за осигурените лица. Но социо-економските промени во PCM, на почетокот од 90-тите години, имаа влијание врз пензискиот систем, кој се соочи со финансиски тешкотии во своето работење. Тие беа предизвикани од неповолните движења во стопанството кои влијаеја врз намалување на бројот на активните осигуреници и на намалена наплата на придонеси, од една страна, и на зголемување на бројот на пензионери, од друга страна. Трошоците за пензии бележеа континуиран раст.

Друг фактор што има силно влијание врз пензискиот систем, е демографскиот фактор. Имено, стареењето на населението, што е светски тренд, значи дека луѓето живеат сè подолго поради подобрите услови за живот и подобрите здравствени услуги, а едновременно се намалува бројот на новороденчиња, т.е. на млади лица. Како резултат на овој фактор, учеството на возрасните лица во вкупното население е сè поголемо.

Ваквите демографски движења во пензискиот систем предизвикуваат појава на зголемен број пензионери и подолготрајно користење на пензијата, а намалување на бројот на осигуреници. За систем со тековно финансирање многу е значаен соодносот помеѓу осигурениците и пензионерите, бидејќи со придонесите од постојните осигуреници се исплаќаат пензиите за постојните пензионери. Актуарските проекции, изработени при подготовката на реформата на пензискиот систем, покажаа дека може да се очекува овие фактори да имаат големо негативно влијание врз солвентноста на Фондот на ПИОСМ, на долг рок, односно, без реформи, системот би функционираше со изразен дефицит што брзо и значително ќе се зголемува.

Со цел пресретнување на овие очекувани состојби, беше спроведена темелна реформа на пензиското и инвалидското осигурување во нашата држава, со која се воведоа тристолбен пензиски систем, со комбиниран начин на финансирање на идните пензии и со диверзификација на демографските и економските ризици, со цел обезбедување сигурна пензија за сегашните и идни генерации пензионери и долгорочна финансиска стабилност на пензискиот систем.

Првиот столб се финансира на тековна основа (PAYG), што значи дека со придонесите од постојните осигуреници се исплаќаат пензиите на сегашните пензионери. Овој столб функционира на

принципот на т.н. дефинирани пензии, односно преку него се обезбедуваат пензии според однапред утврдена формула за пресметка на пензијата. Од првиот столб се исплаќа дел од старосната пензија, инвалидска пензија, семејна пензија, како и најнизок износ на пензија.

Вториот и третиот столб претставуваат капитално финансирано пензиско осигурување во кое се врши капитализација на уплатените придонеси на име и за сметка на членот. Овие два столба функционираат на принципот на т.н. дефинирани придонеси, односно кај нив, однапред е определено нивото на придонес што се уплаќа, додека пензијата се утврдува отпосле, во зависност од акумулираниот износ. Од вториот столб се исплаќа дел од старосната пензија. Од третиот столб се обезбедува финансиска заштита/надоместок за време на старост, инвалидност и во случај на смрт на осигуреникот.

Со воспоставувањето на повеќестолбен пензиски систем како комбиниран систем од јавно, тековно финансирано и од приватно, капитално финансирано пензиско осигурување во РСМ, се очекува да се обезбедат долгорочна стабилност на системот и сигурност во остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување, преку остварување долгорочни придобивки за индивидуалните лица кои учествуваат во пензискиот систем, за самиот пензиски систем, како и дополнителни ефекти врз економијата. Имено, од аспект на индивидуалните лица, се обезбедува поголема сигурност во остварувањето на пензијата која ќе се финансира од повеќе извори, така што се врши поделба на ризиците. Во исто време, со реформата се постигнуваат поголема транспарентност и информираност на членовите на пензиските фондови. Реформата треба да води кон воспоставување солвентен пензиски систем како и зголемување на заштедите и поттикнување на инвестирањето на населението и поттик на економскиот раст.

## **2.2. Улогата на капитално финансираното пензиско осигурување во пензискиот систем**

Капитално финансираното пензиско осигурување радикално се разликува од тековното финансирано пензиско осигурување и во поглед на третманот и евиденцијата на уплатените придонеси и во поглед на утврдувањето и исплатата на пензијата. Во ова осигурување, секој член има индивидуална сметка на која се евидентираат неговите средства и се обезбедуваат тесна поврзаност и зависност помеѓу обемот на платените придонеси и идните пензии што ќе ги остварува секое лице. Овој начин на осигурување е заснован врз принцип на акумулирање средства од придонеси на индивидуални сметки, кои понатаму се инвестираат и остварениот принос од инвестициите, намален за трошоците на работењето на системот, во целост се додава на средствата акумулирани на индивидуалните сметки. Идната пензија зависи од акумулираните средства на индивидуалната сметка и од очекуваното траење на животот при пензионирање, односно очекуваниот период на користење на пензијата. Значајно е да се истакне дека ова пензиско штедење е долгорочно штедење, во чиј тек се случува постепено, но континуирано зголемување на заштедите, поради што, на почетокот, додека осигуреникот е млад, заштедите се мали, но во иднина, кога осигуреникот ќе ја достигне возраста на пензионирање, заштедите стануваат значително поголеми.

Карактеристично за ова осигурување е тоа што средствата во него се приватно и конкурентно управувани, така што уплатените придонеси се инвестираат од страна на специјализирани лиценцирани пензиски друштва кои управуваат со пензиски фондови. На овој начин, се обезбедува економските цели да ја одредат инвестициската стратегија, создавајќи можност за максимизирање на целокупниот принос во интерес на членовите. Диверзификацијата на ризиците на инвестициите (вклучувајќи ја и меѓународната диверзификација) е една од поважните карактеристики на овој систем.

Понатаму, важни обележја на капитално финансираното пензиско осигурување се правото на личен избор и иницијативата на индивидуалното лице. На сите вработени, пред 1 јануари 2003 година, им беше дадена можност да одлучат дали ќе се вклучат во вториот столб на пензискиот систем и да одберат во кој задолжителен пензиски фонд сакаат да членуваат, додека сите нововработени лица по 1 јануари 2003 година имаа можност да одберат задолжителен пензиски фонд по сопствен избор. Исто така со измените на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување од декември 2018 година, на членовите на задолжителните пензиски фондови кои доброволно се вклучија во втор столб (вработени по прв пат пред 1.1.2003 година) и кои се родени пред 1.1.1967 година, им беше дадена можност да изберат да го прекинат или продолжат членството во вториот пензиски столб. Сите нововработени лица по 1 јануари 2019 година кои на датумот на пристапување во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување имаат возраст помала од 40 години имаат можност да одберат задолжителен пензиски фонд по сопствен избор. Потоа, членувањето во доброволните пензиски фондови е по сопствен избор на индивидуалното лице или преку учество во професионална пензиска шема, финансирана од страна на работодавец, или од здружение на граѓани.

Преносливоста (портабилноста) на средствата е, исто така, значајно право во еден систем на капитално финансирано пензиско осигурување. Сите членови, на задолжителен или на доброволен пензиски фонд, имаат право на премин од еден во друг пензиски фонд, при што се пренесуваат и нивните заштедени средства. И во случај на учество во професионална пензиска шема, лицето има право, при премин кај друг осигурител, да ги пренесе заштедените средства или во друга професионална пензиска шема или на доброволна индивидуална сметка.

Капитално финансираното пензиско осигурување обезбедува висок степен на транспарентност, што претставува една од неговите најважни карактеристики и корисна новост во пензискиот систем. Друштвата имаат законска обврска, најмалку еднаш годишно, да ги информираат, во писмена форма, членовите и пензионираните членови на пензискиот фонд, за состојбата на средствата на нивните индивидуални сметки, со доставување на т.н. „зелен плик“, со извештај за пензиска заштеда. Зелениот

плик, исто така, содржи податоци за инвестирањето на пензискиот фонд, за наплатените надоместоци и за остварениот принос на пензискиот фонд.

### **2.3. Институции во капитално финансираното пензиско осигурување**

Институциите кои учествуваат во тристолбниот пензиски систем се:

- **Министерство за социјална политика, демографија и млади** – надлежно за креирање и водење на политиката на пензиското и инвалидското осигурување и за вршење надзор во спроведувањето на законитоста на ова осигурување.

- **Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување** – регулаторна и супервизорска институција во капитално финансираното пензиско осигурување. МАПАС наплатува надоместок од пензиските друштва, којшто се пресметува како процент од придонесите уплатени во пензиските фондови. За периодот од 1.1.2025 до 30.11.2025 година, овој процент изнесуваше 0,7%. За периодот од 1.12.2025 до 31.12.2025 година, овој процент изнесуваше 0,6%.

- **Пензиско друштво** – акционерско друштво, основано од финансиски институции со голем капитал и искуство, чија единствена дејност е управување со средствата на пензиските фондови. Во реформираниот пензиски систем има можност за основање три вида друштва:

- Друштво за управување со задолжителни пензиски фондови,
- Друштво за управување со доброволни пензиски фондови,
- Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови.

- **Чувар на имотот на пензиски фонд** – безбедно ги чува средствата на пензискиот фонд на посебна сметка, издвоени од средствата на друштвото.

- **Управа за јавни приходи** – врши централизирана наплата на придонесите и до Фондот на ПИОСМ ги доставува вкупните придонеси за пензиско и инвалидско осигурување.

- **Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Северна Македонија** врши распределба на придонесите за пензиско осигурување меѓу првиот и вториот столб и врши пренос на придонесите и соодветните податоци за членовите, во избраните задолжителни пензиски фондови од вториот столб. Секое друштво кое управува со задолжителен пензиски фонд има обврска да плаќа месечен надоместок на Фондот на ПИОСМ во износ од 0,1% од секој уплатен придонес во претходниот месец во задолжителниот пензиски фонд со кој управува.

Пензиско друштво е акционерско друштво што се основа и работи во согласност со Законот за трговски друштва и Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, или со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување. Пензиско друштво се основа врз основа на дозвола од МАПАС и управува со пензиски фонд врз основа на одобрение за управување со пензиски фонд. Друштво за управување со задолжителни пензиски фондови се основа и управува само со задолжителни пензиски фондови, друштво за управување со доброволни пензиски фондови се основа и управува само со доброволни пензиски фондови, а друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови се основа и управува со задолжителни и со доброволни пензиски фондови. Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови треба да има основна главнина во висина од најмалку 1,8 милиони евра во денарска противвредност според средниот курс на НБРСМ, друштво за управување со задолжителни пензиски фондови треба да има основна главнина од најмалку 1,5 милиони евра и друштво за управување со доброволни пензиски фондови треба да има основна главнина од најмалку 0,5 милиони евра. Во случај на зголемување на средствата на задолжителниот и/или на доброволниот пензиски фонд со кој управува пензиското друштво, друштвото е должно да ја зголеми главнината во согласност со законските одредби. Единствена дејност на пензиското друштво е управување со пензиски фондови, нивно претставување пред трети лица и

активности кои директно произлегуваат од вршењето на работата на управување со пензиски фондови. Основни одговорности и активности на пензиското друштво се: зачленување, управување со средства, управување со ризици и контролни механизми за ублажување на ризиците, администрација и водење евиденција, почитување на законските и подзаконските акти, редовно известување на членовите, на јавноста и на МАПАС, исплата на програмирани повлекувања на пензионираните членови, итн. Пензиското друштво работи во согласност со правилата за добро корпоративно управување на друштвото и има фидуцијарна должност да работи единствено во корист на интересите на членовите и на пензионираните членови на пензискиот фонд со кој управува, која треба да ја спроведува со примена на високи стандарди на етика и интегритет и без конфликт на интереси. За вршење на овие функции, пензиските друштва, во согласност со закон, наплатуваат три вида надоместок. (Повеќе детали за надоместоците има во поглавјата 5.7 и 6.7.)

Пензиски фонд (задолжителен или доброволен) претставува отворен инвестициски фонд, што се основа и работи во согласност со Законот за инвестициски фондови, доколку со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, или со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, поинаку не е уредено. Задолжителниот пензиски фонд го сочинуваат придонесите и средствата на членовите, средствата на пензионираните членови и приносите од инвестираните придонеси и средства, намалени за надоместоците што се наплатуваат од задолжителниот пензиски фонд. Доброволниот пензиски фонд го сочинуваат доброволните придонеси, уплатени во име и за сметка на членовите, средствата на членовите, средствата на пензионираните членови и приносите од инвестираните придонеси и средства, намалени за надоместоците што се наплатуваат од доброволниот пензиски фонд. Сопственици на пензискиот фонд се неговите членови и пензионираните членови, а нивните поединечни сопственички права се определени од износот на средствата на нивните сметки. Средствата на пензискиот фонд не можат да бидат предмет на побарувања, ниту врз тие средства може да биде спроведено извршување од страна на, или од името на, доверителите на пензиското друштво што управува со тој пензиски фонд.

Во 2005 година, МАПАС, по пат на меѓународен јавен тендер, издаде две дозволи за основање друштва, со што беа основани две друштва за управување со пензиски фондови, а во 2009 година, МАПАС, на постојните две друштва за управување со задолжителни пензиски фондови, им издаде дозволи за вршење дејност – управување со доброволен пензиски фонд и одобренија за управување со доброволен пензиски фонд. Во текот на 2017 година и првата половина на 2018 година се спроведе процес на продажба на Акционерското друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови “НЛБ Нов Пензиски фонд” Скопје односно се изврши пренос на 100% од акциите издадени од НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје<sup>3</sup> на Позаваровалница Сава д.д Љубљана, Република Словенија. Во јуни 2018 година, МАПАС даде одобрение за промена на називот на друштвото Акционерско друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови “НЛБ Нов пензиски фонд” Скопје во Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Сава пензиско друштво а.д. Скопје, даде одобрение за промена на називот на пензискиот фонд Отворен задолжителен пензиски фонд – „НЛБ Пензиски фонд“ Скопје во Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд и даде одобрение за промена на називот на пензискиот фонд Отворен доброволен пензиски фонд – „НЛБ Пензија плус “ Скопје во Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус. Во 2019 година беше основано трето пензиско друштво. Имено, на крајот на март 2019 година, МАПАС издаде дозвола за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови на Заваровалница Триглав ДД Љубљана, Република Словенија и одобрение за управување со задолжителен пензиски фонд и одобрение за управување со доброволен пензиски фонд. Потоа, во 2022 година беше основано четврто пензиско друштво. На крајот на мај 2022 година, МАПАС издаде дозвола за основање на друштво за управување со доброволни пензиски фондови на Друштво за управување со отворени и

---

<sup>3</sup> Акционери на Акционерското друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови “НЛБ Нов пензиски фонд” Скопје беа Нова Љубљанска банка, ДД, Љубљана, Република Словенија која учествуваше со 51% во главнината на друштвото и НЛБ банка АД Скопје, Република Северна Македонија која учествуваше со 49% во главнината на друштвото

затворени инвестициски фондови ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ и одобрение за управување со доброволен пензиски фонд.

Заклучно со 31.12.2025 година, во РСМ, постојат три пензиски друштва кои управуваат со по еден задолжителен и со по еден доброволен пензиски фонд и едно пензиско друштво кое управува само со доброволен пензиски фонд како што е прикажано во *табела 2.1*.

**Табела 2.1. Пензиски друштва и пензиски фондови во РСМ**

| <b>Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Сава пензиско друштво а.д. Скопје</b>                                                        | <b>КБ Прво друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје</b>                                                                                                                                              | <b>Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови ТРИГЛАВ ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје</b>                                                    | <b>Друштво за управување со доброволни пензиски фондови ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје</b>                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>кое управува со:</i>                                                                                                                                             | <i>кое управува со:</i>                                                                                                                                                                                                                   | <i>кое управува со:</i>                                                                                                                                          | <i>кое управува со:</i>                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд</li> <li>Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје</li> <li>КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје</li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Триглав отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје</li> <li>Триглав отворен доброволен пензиски фонд – Скопје</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ВФП отворен доброволен пензиски фонд – Скопје</li> </ul>                                                                                       |
| Чувар на имот на пензиските фондови: НЛБ банка АД Скопје                                                                                                            | Чувар на имот на пензиските фондови: Шпаркасе банка АД Скопје                                                                                                                                                                             | Чувар на имот на пензиските фондови: Комерцијална банка АД Скопје                                                                                                | Чувар на имот на пензиските фондови: Комерцијална банка АД Скопје                                                                                                                     |
| Акционер:<br>-Позаваровалница Сава д.д Љубљана, Република Словенија - 100% учество во главнината на друштвото.                                                      | Акционери:<br>-Скупина Прва заваровалниски холдинг ДД Љубљана, Република Словенија - 51% учество во главнината на друштвото.<br><br>-Комерцијална банка АД Скопје, Република Северна Македонија - 49% учество во главнината на друштвото. | Акционер:<br>-Заваровалница Триглав ДД Љубљана, Република Словенија – 100% учество во главнината на друштвото.                                                   | Акционер:<br>Друштво за управување со отворени и затворени инвестициски фондови ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД СКОПЈЕ, Република Северна Македонија – 100% учество во главнината на друштвото. |
| Основачки капитал:<br>2,120 милиони евра.                                                                                                                           | Основачки капитал:<br>1,800 милиони евра.                                                                                                                                                                                                 | Основачки капитал:<br>7,356 милиони евра.                                                                                                                        | Основачки капитал:<br>0,890 милиони евра.                                                                                                                                             |

Едно од пензиските друштва има комбинација на домашни (49% учество) и странски (51% учество) акционери, две пензиски друштва имаат единствен странски акционер (100% учество) и едно пензиско друштво има единствен домашен акционер (100% учество). Акционерите на четирите пензиски друштва се наведени во *табела 2.1*.

Средствата на пензискиот фонд се целосно одвоени од средствата на друштвото што управува со тој фонд и се чуваат кај банка чувар на имот. Оваа сегрегација на средствата е од исклучителна важност со цел да се постигнат висок степен на сигурност на средствата и дополнителна контрола на трансакциите

со средствата на пензискиот фонд. Функцијата – чувар на имот, и за задолжителните и за доброволните пензиски фондови, ја вршат деловни банки кои ги исполнуваат законските услови и со кои друштвото има склучено договори за чување на имотот на пензиските фондови. Четирите пензиски друштва имаат избрано чувар на имот за секој пензиски фонд со којшто тие управуваат, како што е прикажано во *табела 2.1*. За својата функција на чување на имотот на задолжителните и доброволните пензиски фондови, чуварите на имот наплатуваат надоместок од пензиските друштва. Надоместоците се пресметуваат како процент од средствата на пензиските фондови, во согласност со склучените договори за чување на имот на пензиските фондови. Во *табела 2.2*. е даден преглед на надоместоците коишто ги наплаќаат чуварите на имот од пензиските друштва во 2025 година.

**Табела 2.2. Надоместоци коишто ги наплаќаат чуварите на имот од пензиските друштва за чување на имот на пензиските фондови**

| За задолжителни пензиски фондови                            | Износ<br>(на годишно ниво)         | За вредност на средствата<br>(во милиони евра)         | Датум на примена                         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Шпаркасе банка АД Скопје како чувар на имот на КБПз         |                                    | 0,022%                                                 | 3 октомври 2024 г.                       |
|                                                             |                                    | 0,020%                                                 | 3 октомври 2025 г.                       |
| НЛБ Банка АД Скопје како чувар на имот на САВАз             | 0,058%                             | до 100                                                 | 4 април 2019 г.                          |
|                                                             | 0,055%                             | над 100 до 200                                         |                                          |
|                                                             | 0,050%                             | над 200 до 300                                         |                                          |
|                                                             | 0,048%                             | над 300 до 400                                         |                                          |
|                                                             | 0,040%                             | над 400 до 500                                         |                                          |
|                                                             | 0,037%                             | над 500 до 600                                         |                                          |
|                                                             | 0,035%                             | над 600 до 700                                         |                                          |
|                                                             | 0,032%                             | над 700 до 800                                         |                                          |
|                                                             | 0,029%                             | над 800 до 900                                         |                                          |
|                                                             | 0,025%                             | над 900 до 1000                                        |                                          |
| Комерцијална банка АД Скопје како чувар на имот на ТРИГЛАВз | 0,050%                             | до 50                                                  | 1 април 2019 г.                          |
|                                                             | 0,041%                             | над 50 до 100                                          |                                          |
|                                                             | 0,038%                             | над 100 до 200                                         |                                          |
|                                                             | 0,035%                             | над 200 до 300                                         |                                          |
|                                                             | 0,033%                             | над 300 до 400                                         |                                          |
|                                                             | 0,028%                             | над 400 до 500                                         |                                          |
|                                                             | 0,026%                             | над 500 до 600                                         |                                          |
|                                                             | 0,025%                             | над 600 до 700                                         |                                          |
|                                                             | 0,023%                             | над 700 до 800                                         |                                          |
|                                                             | 0,020%                             | над 800 до 900                                         |                                          |
|                                                             | 0,018%                             | над 900 до 1000                                        |                                          |
|                                                             | 0,017%                             | над 1000                                               |                                          |
| <b>За доброволни пензиски фондови</b>                       | <b>Износ<br/>(на годишно ниво)</b> | <b>За вредност на средствата<br/>(во милиони евра)</b> | <b>Датум на примена</b>                  |
| Шпаркасе банка АД Скопје како чувар на имот на КБПд         | 0,060%                             | до 50                                                  | 3 октомври 2023 г. до 2 октомври 2028 г. |
|                                                             | 0,048%                             | над 50                                                 |                                          |
| НЛБ Банка АД Скопје како чувар на имот на САВАд             |                                    | 0,060%                                                 | од 27 ноември 2024 г.                    |
| Комерцијална банка АД Скопје како чувар на имот на ТРИГЛАВд | 0,050%                             | до 50                                                  | 1 април 2019 г.                          |
|                                                             | 0,041%                             | над 50 до 100                                          |                                          |
|                                                             | 0,038%                             | над 100 до 200                                         |                                          |
|                                                             | 0,035%                             | над 200 до 300                                         |                                          |
|                                                             | 0,033%                             | над 300 до 400                                         |                                          |
|                                                             | 0,028%                             | над 400 до 500                                         |                                          |
| 0,026%                                                      | над 500 до 600                     |                                                        |                                          |

|                                                            |        |                 |                   |
|------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------|
|                                                            | 0,025% | над 600 до 700  |                   |
|                                                            | 0,023% | над 700 до 800  |                   |
|                                                            | 0,020% | над 800 до 900  |                   |
|                                                            | 0,018% | над 900 до 1000 |                   |
|                                                            | 0,017% | над 1000        |                   |
| Комерцијална банка АД Скопје<br>како чувар на имот на ВФПд | 0,050% | до 50           | 8 ноември 2023 г. |
|                                                            | 0,041% | над 50 до 100   |                   |
|                                                            | 0,038% | над 100 до 200  |                   |
|                                                            | 0,035% | над 200 до 300  |                   |
|                                                            | 0,033% | над 300 до 400  |                   |
|                                                            | 0,028% | над 400 до 500  |                   |
|                                                            | 0,026% | над 500 до 600  |                   |
|                                                            | 0,025% | над 600 до 700  |                   |
|                                                            | 0,023% | над 700 до 800  |                   |
|                                                            | 0,020% | над 800 до 900  |                   |
|                                                            | 0,018% | над 900 до 1000 |                   |
|                                                            | 0,017% | над 1000        |                   |

### **3. Измени и дополнувања на законските и подзаконските акти, кои го уредуваат капитално финансираното пензиско осигурување**

Во текот на 2025 година, Советот на експерти на МАПАС донесе пет правилници, односно измени на правилници, кои се однесуваат на задолжителното и/или на доброволното капитално финансирано пензиско осигурување и тоа:

1. Правилник за измена на Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови („Службен весник на РСМ“ бр. 51/2025);
2. Правилник за инвестирање на средствата на пензиските фондови („Службен весник на РСМ“ бр. 142/2025);
3. Правилник за измена на дополнување на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови („Службен весник на РСМ“ бр. 142/2025);
4. Правилник за измена и дополнување на правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиско друштво („Службен весник на РСМ“ бр. 196/2025) и
5. Правилник за поблиските услови за основање на пензиски друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 196/2025).

Измените на правилниците беа извршени заради прецизирање на одредени постапки.

Со измената на Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови со прецизирање на користењето на објавените цени за проценка на уделите во домашните отворени инвестициски фондови, се олеснува процесот на вреднување и се обезбедува поголема прецизност и конзистентност при утврдување на вредноста на уделите на отворените инвестициони фондови.

Со новиот Правилник за инвестирање на средствата на пензиските фондови, се изврши спојување на Правилникот за инвестирање на средствата на задолжителните пензиски фондови и Правилникот за инвестирање на средствата на доброволните пензиски фондови во еден правилник. Поради голем број исти и слични одредби, се наметна потреба за нивно обединување во единствена регулаторна рамка, при што се задржани разликите пропишани со закон, таму каде што е неопходно. Воедно, со новиот правилник се воведува нов пристап во дефинирањето на условите за квалитетот на финансиските инструменти и регулираните секундарни пазари на капитал во кои може да се инвестираат средствата на пензиските фондови. Наместо строго набројување на технички критериуми, се поставуваат општи принципи по кои друштвото треба да се води при оценување на соодветноста на инструментите за инвестирање. На тој начин се овозможува поголема флексибилност на пензиското друштво при носење на одлуки за инвестирање, но во рамки на јасно поставени законски граници.

Со измената на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови се изврши прецизирање и поедноставување на постојните одредби со цел подобрување на транспарентноста и олеснување на практичната примена. Избришани се застарени одредби, како што е обврската за огласната табла, кои се покажаа како непрактични во ера на развиена технологија и дигитална комуникација. Се прецизира начинот на објавување на приносот во реален и/или номинален износ, со цел да се обезбеди јасна и разбирлива информација за членовите. Со измената, пишаните интервјуа со претставници на друштвото се изземаат од обврската да содржат информација за Агенцијата, како што се веќе изземени и аудио материјалите. Дополнително се поедноставува приказот на податоците во табелата, кога сите вложувања во една класа се помали (под 1%). Наместо да се наведуваат поединечно, тие се групираат во ставката „вкупно“ за таа класа. Со тоа се избегнува прикажување на несušтински податоци во табелата и се овозможува поедноставен и прегледен приказ за членовите.

Со измената на Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиско друштво се изврши усогласување со Меѓународниот стандард за финансиско известување 15. Ова усогласување е во согласност со член 88 став (1) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и член 129 став (1) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, согласно кои сметководството на друштвото и пензиските фондови се води согласно законите и меѓународните сметководствени стандарди.

Со новиот Правилник за поблиските услови за основање на пензиски друштва се уредуваат поблиските услови за основање на пензиски друштва, при што се бришат одредбите кои веќе се уредени со закон. Поради големиот број измени и потребата за поедноставување и јасно дефинирање на преостанатите услови, новиот текст ги задржа само одредбите кои не се детално пропишани со закон. На овој начин се обезбедува јасна структура на правилникот и негова полесна примена.

## 4. Податоци за финансиското работење на пензиските друштва

Пензиските друштва за своето финансиско работење изготвуваат финансиски извештаи, во согласност со Законот за трговски друштва, со Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиското друштво и со Правилникот за водење сметководство и важечките меѓународни сметководствени стандарди. Податоците, врз основа на кои се правени анализите во оваа глава, се од неревидираните годишни финансиски извештаи на четирите пензиски друштва, заклучно со 31.12.2025 година.

### 4.1. Приходи и трошоци на пензиските друштва за 2025 година

За вршење на единствената дејност – управување со средствата на пензиски фондови, пензиските друштва се финансираат преку законски утврдени надоместоци, односно наплатуваат надоместок од придонеси, надоместок од средства на пензиските фондови и надоместок за премин. Исто така, пензиските друштва имаат и финансиски приходи како резултат на вложување на слободните парични средства во депозити и хартии од вредност, кои се дозволени во согласност со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување. Приходите на четирите пензиски друштва за 2025 година се дадени во табела 4.1.

Табела 4.1. Приходи на пензиските друштва за 2025 г.

(во денари)

| Основ                                                               | САВА               |                | КБ Прво            |                | ТРИГЛАВ            |                | ВФП              |                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Приходи од управување со задолжителниот пензиски фонд</b>        |                    |                |                    |                |                    |                |                  |                |
| Надоместок од придонеси                                             | 124.832.299        | 26,51%         | 136.354.991        | 26,40%         | 36.017.056         | 35,32%         | -                | -              |
| Надоместок од средства                                              | 270.086.902        | 57,35%         | 303.723.308        | 58,81%         | 52.555.601         | 51,53%         | -                | -              |
| Надоместок од премин                                                | 5.567              | 0,00%          | 2.778              | 0,00%          | 17.622             | 0,02%          | -                | -              |
| <i>Вкупно приходи од управување со задолжителниот пензиски фонд</i> | 394.924.768        | 83,85%         | 440.081.077        | 85,22%         | 88.590.279         | 86,87%         | -                | -              |
| <b>Приходи од управување со доброволниот пензиски фонд</b>          |                    |                |                    |                |                    |                |                  |                |
| Надоместок од придонеси                                             | 6.444.619          | 1,37%          | 6.990.384          | 1,35%          | 168.614            | 0,17%          | 933.471          | 23,02%         |
| Надоместок од средства                                              | 20.089.854         | 4,27%          | 19.364.874         | 3,75%          | 217.784            | 0,21%          | 1.924.150        | 47,44%         |
| Надоместок од премин                                                | 0                  | 0,00%          | 720                | 0,00%          | 0                  | 0,00%          | 0                | 0,00%          |
| <i>Вкупно приходи од управување со доброволниот пензиски фонд</i>   | 26.534.473         | 5,63%          | 26.355.978         | 5,10%          | 386.398            | 0,38%          | 2.857.621        | 70,46%         |
| Финансиски приходи                                                  | 45.256.037         | 9,61%          | 49.555.771         | 9,60%          | 9.717.910          | 9,53%          | 1.197.994        | 29,54%         |
| Останати приходи на друштвото                                       | 4.246.971          | 0,90%          | 436.838            | 0,08%          | 3.287.976          | 3,22%          | 0                | 0,00%          |
| <b>Вкупно приходи</b>                                               | <b>470.962.249</b> | <b>100,00%</b> | <b>516.429.664</b> | <b>100,00%</b> | <b>101.982.563</b> | <b>100,00%</b> | <b>4.055.615</b> | <b>100,00%</b> |

При вршење на нивната единствена дејност, пензиските друштва имаат трошоци, генерално, за управување со средствата на пензиските фондови, за проценка на средствата, зачленување, водење сметки на членовите и за известување на членовите како и за плаќање на надоместоците за МАПАС, за Фондот на ПИОСМ и за чуварот на имот и за покривање трошоци поврзани со работењето на пензиските друштва. Трошоците на пензиските друштва се поделени во три групи: трошоци за управување со задолжителниот пензиски фонд, трошоци за управување со доброволниот пензиски фонд и трошоци од управување со друштвото. Трошоците на четирите пензиски друштва, во 2025 година, се прикажани во табела 4.2.

Табела 4.2. Трошоци на пензиските друштва за 2025 г.\*

(во денари)

| Основ                                                               | САВА               |                | КБ Прво            |                | ТРИГЛАВ            |                | ВФП               |                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Трошоци за управување со задолжителниот пензиски фонд</b>        |                    |                |                    |                |                    |                |                   |                |
| Трошоци за агенти на друштвото                                      | 757.148            | 0,30%          | 2.698.930          | 1,16%          | 13.171.701         | 12,86%         | -                 | -              |
| Трошоци за маркетинг                                                | 19.458.112         | 7,69%          | 13.373.680         | 5,75%          | 4.852.966          | 4,74%          | -                 | -              |
| Трошоци за трансакции                                               | 27.130             | 0,01%          | 0                  | 0,00%          | 0                  | 0,00%          | -                 | -              |
| Трошоци за МАПАС                                                    | 50.656.575         | 20,03%         | 55.325.857         | 23,80%         | 14.503.499         | 14,16%         | -                 | -              |
| Трошоци за чувар на имот                                            | 18.043.296         | 7,13%          | 18.125.524         | 7,80%          | 5.124.461          | 5,00%          | -                 | -              |
| Трошоци за Фондот на ПИОСМ                                          | 6.513.319          | 2,58%          | 8.018.440          | 3,45%          | 1.856.143          | 1,81%          | -                 | -              |
| Останати трошоци од управување со фондот                            | 1.359.082          | 0,54%          | 1.232.634          | 0,53%          | 1.265.500          | 1,24%          | -                 | -              |
| <i>Вкупно трошоци за управување со задолжителниот пензиски фонд</i> | 96.814.662         | 38,28%         | 98.775.065         | 42,50%         | 40.774.270         | 39,80%         | -                 | -              |
| <b>Трошоци за управување со доброволниот пензиски фонд</b>          |                    |                |                    |                |                    |                |                   |                |
| Трошоци за агенти на друштвото                                      | 1.001.938          | 0,40%          | 2.721.393          | 1,17%          | 11.228             | 0,01%          | 424.566           | 3,38%          |
| Трошоци за маркетинг                                                | 1.079.465          | 0,43%          | 907.337            | 0,39%          | 34.340             | 0,03%          | 163.698           | 1,30%          |
| Трошоци за трансакции                                               | 27.130             | 0,01%          | 0                  | 0,00%          | 0                  | 0,00%          | 0                 | 0,00%          |
| Трошоци за МАПАС                                                    | 1.922.268          | 0,76%          | 2.025.243          | 0,87%          | 93.610             | 0,09%          | 253.770           | 2,02%          |
| Трошоци за чувар на имот                                            | 1.342.641          | 0,53%          | 1.291.651          | 0,56%          | 12.173             | 0,01%          | 107.892           | 0,86%          |
| Останати трошоци од управување со фондот                            | 89.891             | 0,04%          | 378.596            | 0,16%          | 20.000             | 0,02%          | 300.000           | 2,39%          |
| <i>Вкупно трошоци за управување со доброволниот пензиски фонд</i>   | 5.463.333          | 2,16%          | 7.324.220          | 3,15%          | 171.351            | 0,17%          | 1.249.926         | 9,94%          |
| <b>Трошоци за управување со пензиското друштво</b>                  |                    |                |                    |                |                    |                |                   |                |
| Плати и надоместоци за вработените                                  | 86.322.337         | 34,13%         | 68.009.288         | 29,26%         | 34.953.271         | 34,12%         | 6.051.865         | 48,14%         |
| Трошоци за услуги                                                   | 18.467.653         | 7,30%          | 13.230.683         | 5,69%          | 12.366.919         | 12,07%         | 2.651.661         | 21,09%         |
| Трошоци за сировини и други материјали                              | 2.014.785          | 0,80%          | 1.749.432          | 0,75%          | 1.183.213          | 1,16%          | 12.980            | 0,10%          |
| Амортизација                                                        | 16.190.535         | 6,40%          | 5.828.495          | 2,51%          | 5.766.160          | 5,63%          | 1.327.867         | 10,56%         |
| Финансиски расходи                                                  | 9.512.645          | 3,76%          | 17.302.048         | 7,44%          | 132.104            | 0,13%          | 205.768           | 1,64%          |
| Останати трошоци од работењето                                      | 17.600.352         | 6,96%          | 19.933.527         | 8,58%          | 7.616.736          | 7,44%          | 1.070.839         | 8,52%          |
| Резервирања за трошоци и ризици                                     | 518.430            | 0,20%          | 264.413            | 0,11%          | -523.654           | -0,51%         | 0                 | 0,00%          |
| <i>Вкупно трошоци од управување со друштвото</i>                    | 150.626.737        | 59,56%         | 126.317.886        | 54,35%         | 61.494.749         | 60,03%         | 11.320.980        | 90,06%         |
| <b>Вкупно трошоци</b>                                               | <b>252.904.732</b> | <b>100,00%</b> | <b>232.417.171</b> | <b>100,00%</b> | <b>102.440.370</b> | <b>100,00%</b> | <b>12.570.906</b> | <b>100,00%</b> |

\* За трошоците, податоците кои не можат да се одделат, по задолжителен и доброволен пензиски фонд, пензиското друштво како пондер за одделување го употребува бројот на членови во задолжителниот, односно во доброволниот пензиски фонд.

Во рамките на приходната страна и кај САВА и кај КБ Прво се забележува пораст на вкупните приходи во 2025 година во однос на 2024 година и тоа од околу 12% кај САВА и 14% кај КБ Прво. Притоа, најголем дел од приходите на САВА и КБ Прво, во 2024 година, е од надоместоците од средства од задолжителните и од доброволните пензиски фондови (околу 62% кај САВА и 63% кај КБ Прво), по што следи надоместокот од придонеси во задолжителните и во доброволните пензиски фондови (околу 28% и кај САВА и кај КБ Прво). Во однос на претходната година, процентното учество на приходите од надоместоците од придонеси, во вкупните приходи, и кај двете пензиски друштва се намалило за околу два процентни поени. Процентното учество на приходите од надоместокот од средства се зголемило за околу два процентни поени кај САВА и за околу еден процентни поени кај КБ Прво. Во однос на 2024 година, процентното учество на финансиските приходи кај САВА останало на приближно исто ниво додека кај КБ Прво се зголемило за околу два процентни поени. Процентното учество на останатите приходи на друштвата е најмало (помало од 1%) и кај двете пензиски друштва.


Во рамките на расходната страна во 2025 година во однос на 2024 година и кај САВА и кај КБ Прво се забележува пораст на вкупните трошоци и тоа за околу 7% кај САВА и околу 15% кај КБ Прво. Притоа, кај САВА најголем дел од трошоците односно околу 60% од трошоците се однесуваат за работењето на друштвото во кои најголеми се трошоците за плати и надоместоци за вработените, по што следат трошоците за услуги и останатите трошоци од работењето. Кај КБ Прво во 2025 година трошоците што се однесуваат на работењето на друштвото изнесуваат околу 54%. Повторно најголем дел од овие трошоци се однесуваат на трошоците за плати и надоместоци за вработените, па потоа на останатите трошоци од работењето и на финансиски расходи. Останатите 40% од трошоците и на САВА односно 46% од трошоците на КБ Прво се однесуваат на трошоците за управување со пензиските фондови. Притоа, трошоците за маркетинг и агенти изнесуваат околу 9% од вкупните трошоци кај САВА и околу 8% од вкупните трошоци кај КБ Прво, што во споредба со претходната година значи дека се намалиле за пет процентни поени кај САВА и за два процентни поени кај КБ Прво. Околу 31% од трошоците кај САВА и 36% од трошоците кај КБ Прво, се однесуваат на надоместоците за МАПАС, Фондот на ПИОСМ и за чуварите на имот.

ТРИГЛАВ започна со активности на управување со пензиските фондови и со работи на маркетинг на задолжителен и доброволен пензиски фонд и испитување на јавното мислење од 1.4.2019 година. Триглав отворен доброволен пензиски фонд – Скопје започна со работа на 1.3.2021 година. Сè уште постои разлика во износите и распределбите по основи на приходите и трошоците во однос на САВА и КБ Прво коишто работат дваесет години. Притоа во 2025 година и кај ТРИГЛАВ на приходната страна најголемо учество имаат приходите од надоместокот од средства односно околу 52% од вкупните приходи. Учесството на приходите од надоместокот од придонеси во 2025 година се намали и изнесува 35%. Потоа, финансиските приходи имаат учество од околу 10% во вкупните приходи на ТРИГЛАВ, додека најмало е процентното учество на останатите приходи (околу 3%). Во однос на расходите најголем дел од трошоците односно околу 60% се однесуваат за работењето на друштвото во кои најголеми се трошоците за плати и надоместоци за вработените, по што следат трошоците за услуги и останатите трошоци од работењето. Трошоците за управување со пензиските фондови изнесуваат околу 40%. Притоа, трошоците за маркетинг и агенти изнесуваат околу 18% од вкупните трошоци. Околу 21% од трошоците се однесуваат на надоместоците за МАПАС, Фондот на ПИОСМ и за чуварите на имот.


ВФП започна со активности на управување со пензиските фондови и со работи на маркетинг на доброволен пензиски фонд и испитување на јавното мислење од 1.8.2023 година. ВФП управува само со доброволен пензиски фонд и приходите и расходите на ВФП се однесуваат само на работењето на доброволен пензиски фонд. ВФП отворен доброволен пензиски фонд – Скопје започна со работа на 18.10.2022 година кога беше извршена првата уплата на доброволен придонес. Видлива е разлика во износите и распределбите по основи на приходите и трошоците во однос на останатите пензиски друштва коишто управуваат и со задолжителен пензиски фонд. Кај ВФП на приходната страна најголемо учество имаат приходите од надоместокот од средства односно околу 47% од вкупните приходи, потоа

следуваат, финансиските приходи околу 30% и приходите од надоместокот од придонеси околу 23%. Во однос на расходите најголем дел од трошоците односно околу 90% од трошоците се однесуваат за работењето на друштвото во кои најголеми се трошоците за плати и надоместоци за вработените, по што следат трошоците за услуги и трошоци за амортизација. Трошоците за управување со доброволниот пензиски фонд изнесуваат околу 10%. Притоа, трошоците за маркетинг и агенти изнесуваат околу 5% од вкупните трошоци. Учеството на трошоците што се однесуваат на надоместоците за МАПАС и за чуварите на имот е околу 3%.

**Графикон 4.1. Структура на приходи по друштво, за 2024 и за 2025 г.**



**Графикон 4.2. Структура на трошоци по друштво, за 2024 и за 2025 г.**



## 4.2. Финансиски резултат на пензиските друштва

САВА и КБ Прво и во 2025 година, остварија позитивен финансиски резултат. Двете пензиски друштва ја завршија 2025 година со нето-добивка (добивка по оданочување). КБ Прво има остварено поголема нето-добивка од САВА, што најмногу се должи на фактот дека КБ Прво има остварено повисоки приходи, а воедно има и помалку трошоци од САВА, за 2025 година. САВА во 2025 година бележи поголема нето-добивка за 17% во споредба со 2024 година додека КБ Прво бележи поголема нето-добивка за 12%. Исто така, двете пензиски друштва остварија вкупна сеопфатна добивка и тоа, САВА во износ од околу 201 милион денари и КБ Прво во износ од околу 255 милиони денари. Акумулираната добивка (заклучно со 31.12.2025 година) на САВА изнесува околу 538 милиони денари и на КБ Прво изнесува околу 486 милиони денари. ТРИГЛАВ бележи негативен финансиски резултат и во седмата година од своето работење. Во задолжителниот пензиски фонд со којшто управува ТРИГЛАВ сè уште членуваат релативно мал број на членови и средствата се од помал обем што влијае на помалиот износ на приходи од една страна, а од друга страна има значителни трошоци заради одржување на инфраструктурата на друштвото и вработените, трошоци за маркетинг, како и тековни трошоци за управување со фондот. Исто така, доброволниот пензиски фонд со којшто управува ТРИГЛАВ работи пократко од пет години и располага со релативно мал број на членови и мал обем на средства. ВФП исто така бележи негативен финансиски резултат и во четвртата година од своето работење. Ваквиот резултат е вообичаен и очекуван за почетните години од работењето на пензиско друштво. ВФП управува само со доброволен пензиски фонд којшто започна со работа во октомври 2022 година и во него членуваат мал број на членови и средствата се од помал обем што влијае на помалиот износ на приходи од една страна, а од друга страна има значителни трошоци заради воспоставување на системот, инфраструктурата на друштвото и вработените, трошоци за маркетинг, како и тековни трошоци за управување со фондот. Подетални податоци за финансискиот резултат на пензиските друштва се прикажани во *табела 4.3*.

**Табела 4.3. Финансиски резултат на пензиските друштва за 2025 г. (во денари)**

| Опис*                                                              | САВА        | КБ Прво     | ТРИГЛАВ  | ВФП         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| Добивка / Загуба (за 2025 г.)                                      | 218.057.518 | 284.012.493 | -457.807 | -8.515.291  |
| Добивка / Загуба по оданочување (за 2025 г.)                       | 194.238.162 | 254.656.496 | -457.807 | -8.515.291  |
| Вонредни расходи                                                   | 0           | 0           | 0        | 0           |
| Нето-добивка (за 2025 г.)                                          | 194.238.162 | 254.656.496 | -457.807 | -8.515.291  |
| Друга сеопфатна добивка**                                          | 6.445.903   |             |          |             |
| Вкупна сеопфатна добивка***                                        | 200.684.065 | 254.656.496 | -457.807 | -8.515.291  |
| Акумулирана добивка / Пренесена загуба (заклучно со 31.12.2025 г.) | 538.235.975 | 485.737.269 | 0        | -30.439.650 |

\*Податоците за друга сеопфатна добивка и за вкупна сеопфатна добивка се од ревидираните финансиски извештаи на пензиските друштва за 2025 година.

\*\*Податокот за друга сеопфатна добивка вклучува неостварени добивки или загуби, кои не се прикажани во билансот на успех.

\*\*\*Податокот за вкупна сеопфатна добивка ги вклучува нето-добивката и другата сеопфатна добивка.

## 4.3. Главнина, основна главнина и сопствени средства на пензиските друштва

Од големо значење за системот и за членовите е пензиските друштва да бидат силни и стабилни институции и да имаат адекватна основна главнина. Три пензиски друштва управуваат со задолжителни и доброволни пензиски фондови и треба да имаат основна главнина во висина од најмалку 1,8 милиони евра, во денарска противвредност, според средниот курс на НБРСМ, додека едно пензиско друштво управува само со доброволен пензиски фонд и треба да има основна главнина во висина од најмалку 0,5 милиони евра, во денарска противвредност, според средниот курс на НБРСМ. Во случај на зголемување

на средствата на задолжителниот и/или на доброволниот пензиски фонд, со кој управува пензиското друштво, друштвото е должно да ја зголеми главнината, во согласност со законските одредби.

Основната главнина на пензиското друштво се уплатува само во парични средства. Со цел да се зголеми финансиската сила на пензиските друштва, не се дозволува основната главнина да потекнува од заеми и кредити и не може да биде оптоварена на било кој начин. Основната главнина на друштвото мора да потекнува од законски извори и да биде оданочена во согласност со прописите на РСМ и со прописите на земјата во која секој странски акционер е основан како правно лице.

Друштвото е должно, во секое време, да го одржува износот на главнината, но не помалку од една половина од износот на основната главнина. Друштвото е должно, во секое време, да одржува сопствени средства, во износ не помал од една половина од износот на основната главнина.

**Табела 4.4. Главнина, основна главнина и сопствени средства на пензиските друштва (во денари)**

| Опис                                                       | САВА        | КБ Прво     | ТРИГЛАВ         | ВФП             |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Главнина и резерви                                         | 907.206.879 | 883.395.222 | 278.696.996     | 24.453.080      |
| Основна главнина                                           | 130.001.478 | 110.459.024 | 452.356.020 *** | 54.892.730 **** |
| Вишок главнина над законски утврден минимум                | 47,51%      | 43,65%      | 19,26%          | 59,06%          |
| Сопствени средства*                                        | 798.101.839 | 772.498.228 | 266.014.154     | 22.729.589      |
| Вишок (excess) сопствени средства над законскиот минимум** | 159,55%     | 151,24%     | 127,67%         | 47,85%          |

\*Сопствените средства се пресметуваат во согласност со Правилникот за методологијата за пресметка на сопствените средства на пензиско друштво.

\*\* Во согласност со законската обврска, САВА, од април 2023 година, е должно да одржува зголемена главнина во однос на основната главнина, т.е. главнина во износ од 10 милиони евра во денарска противвредност, поради тоа што висината на средствата на задолжителниот и на доброволниот пензиски фонд, со коишто управува, ја надмина висината од 900 милиони евра.

КБ Прво, од ноември 2021 година, е должно да одржува зголемена главнина во однос на основната главнина, т.е. главнина во износ од 10 милиони евра во денарска противвредност, поради тоа што висината на средствата на задолжителниот и на доброволниот пензиски фонд, со коишто управува, ја надмина висината од 900 милиони евра.

\*\*\*Во јули 2024 година ТРИГЛАВ ја зголеми основната главнина за 1.000.000 евра со издавање на обични акции со право на глас од трета емисија по пат на приватна понуда со што основната главнина изнесува 7.356.000 евра. Зголемувањето на основната главнина на друштвото е со цел одржување на потребниот износ на главнина согласно закон.

\*\*\*\*Во април 2025 година ВФП ја зголеми основната главнина за 170.000 евра со издавање на обични акции со право на глас од четврта емисија по пат на приватна понуда со што основната главнина изнесува 890.000 евра. Зголемувањето на основната главнина на друштвото е со цел одржување на потребниот износ на главнина согласно закон.

#### 4.4. Индикатори

При анализа на финансиските податоци на пензиските друштва, од значење е движењето на одделни индикатори по член како и коефициентот за ефикасност. Во *табела 4.5.* се прикажани поважните индикатори по член и коефициентот за ефикасност на четирите пензиски друштва за 2024 година.

**Табела 4.5. Индикатори**


(во денари)

| Опис                                                          | САВА     | КБ Прво  | ТРИГЛАВ  | ВФП        |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| <i>Индикатори за приходи и расходи по член</i>                |          |          |          |            |
| Просечни приходи по член                                      | 1.669,03 | 1.693,65 | 1.300,50 | 4.927,84   |
| Просечни расходи по член                                      | 896,26   | 762,22   | 1.306,34 | 15.274,49  |
| Добивка/Загуба по член                                        | 772,77   | 931,43   | -5,84    | -10.346,65 |
| Коефициент за ефикасност<br>(вкупно трошоци / вкупно приходи) | 53,70%   | 45,00%   | 100,45%  | 309,96%    |

Во споредба со 2024 година, просечните приходи по член бележат раст од 10% кај САВА, 12% кај КБ Прво, 10% кај ТРИГЛАВ и намалување од 7% кај ВФП. Потоа, во споредба со 2024 година, просечните расходи по член бележат пораст од 5% кај САВА и 13% кај КБ Прво, додека кај ТРИГЛАВ бележат намалување од 7% и кај ВФП намалување од 23%. Притоа, кај САВА има зголемување на добивката по член во однос на 2024 година во износ од околу 16% и кај КБ Прво исто така има зголемување од околу 10%. Исто така, се забележува дека коефициентот за ефикасност кај САВА покажува намалување, додека кај КБ Прво мало зголемување во однос на 2024 година. Во 2025 година ТРИГЛАВ бележи намалување на загубата по член од околу 15% во однос на 2024 година, но коефициентот на ефикасност сè уште прикажува голема застапеност на вкупните трошоци во однос на вкупните приходи. Исто така и ВФП бележи намалување на загубата по член во 2025 година од околу 17%, а воедно и коефициентот на ефикасност сè уште прикажува голема застапеност на вкупните трошоци во однос на вкупните приходи.

На *Графикон 4.3.* и *Табела 4.6.* е прикажано движењето на индикаторите за профитабилност ROA (нето-добивка/вкупно средства) и ROE (нето-добивка/капитал), споредбено за САВА и КБ Прво, за период од 2006 до 2025 година, за ТРИГЛАВ за период од 2019 до 2025 година и за ВФП од 2022 до 2025 година. Може да се забележи дека, во 2025 година, во однос на 2024 година, стапката на поврат на средствата бележи зголемување и кај САВА и кај КБ Прво. Исто така, и стапката на поврат на капиталот во 2025 година, во однос на 2024 година и кај САВА и кај КБ Прво бележи зголемување. Коефициентите ROA и ROE за ТРИГЛАВ и ВФП се зголемиле но сè уште се негативни.

**Графикон 4.3. ROA и ROE по друштво и по години**



**Табела 4.6. Индикатори за профитабилност**

| Пензиско друштво<br>Година / Опис | САВА   |        | КБ Прво |        | ТРИГЛАВ |         | ВФП     |         |
|-----------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
|                                   | ROA    | ROE    | ROA     | ROE    | ROA     | ROE     |         |         |
| 2006                              | -0,60% | 0,00%  | -2,69%  | -4,45% |         |         |         |         |
| 2007                              | 4,97%  | 5,57%  | 7,19%   | 10,19% |         |         |         |         |
| 2008                              | 18,66% | 20,55% | 21,30%  | 28,53% |         |         |         |         |
| 2009                              | 15,09% | 16,26% | 21,80%  | 26,54% |         |         |         |         |
| 2010                              | 16,66% | 17,60% | 20,24%  | 23,00% |         |         |         |         |
| 2011                              | 14,09% | 14,75% | 20,02%  | 22,03% |         |         |         |         |
| 2012                              | 15,21% | 15,84% | 20,84%  | 22,31% |         |         |         |         |
| 2013                              | 18,88% | 19,68% | 22,71%  | 23,80% |         |         |         |         |
| 2014                              | 13,94% | 15,09% | 22,35%  | 23,71% |         |         |         |         |
| 2015                              | 14,77% | 15,65% | 20,20%  | 21,00% |         |         |         |         |
| 2016                              | 16,34% | 17,34% | 20,23%  | 21,09% |         |         |         |         |
| 2017                              | 16,35% | 17,23% | 22,89%  | 23,78% |         |         |         |         |
| 2018                              | 16,79% | 17,49% | 22,96%  | 23,71% |         |         |         |         |
| 2019                              | 13,70% | 14,26% | 20,52%  | 21,24% | -10,99% | -11,55% |         |         |
| 2020                              | 14,13% | 15,43% | 19,66%  | 21,29% | -23,13% | -24,18% |         |         |
| 2021                              | 15,38% | 15,96% | 22,46%  | 20,82% | -38,77% | -40,54% |         |         |
| 2022                              | 16,84% | 17,44% | 19,23%  | 19,78% | -19,81% | -20,41% | -15,07% | -16,41% |
| 2023                              | 16,97% | 17,80% | 22,41%  | 23,09% | -10,81% | -11,31% | -38,27% | -39,40% |
| 2024                              | 18,62% | 19,95% | 25,21%  | 26,49% | -5,11%  | -5,44%  | -36,82% | -39,07% |
| 2025                              | 18,98% | 21,41% | 27,57%  | 28,83% | -0,16%  | -0,16%  | -33,56% | -34,82% |

## **5. Информации за задолжителните пензиски фондови**

### **5.1. Членство во задолжителните пензиски фондови**

Еден осигуреник може да стекне членство во задолжителен пензиски фонд на два начина:

1) со потпишување договор за членство во задолжителен пензиски фонд и со регистрација во Регистарот на членови што го води МАПАС;

2) со распределба во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, од страна на Фондот на ПИОСМ, во случај кога осигуреникот, кој е должен да стане член на задолжителен пензиски фонд, не потпишал договор за членство во периодот за избор на задолжителен пензиски фонд и со регистрација во Регистарот на членови што го води МАПАС.

Постојат две категории на осигуреници кои се членови во вториот столб:

- **Задолжителни членови –**
  - осигурениците кои се вработиле, односно кои пристапиле во задолжително пензиско и инвалидско осигурување, првпат, по 1 јануари 2003 година и се родени по 1 јануари 1967 година;
  - осигурениците кои се вработиле, односно пристапиле во задолжително пензиско и инвалидско осигурување, првпат по 1 јануари 2019 година и кои на датумот на пристапувањето се помлади од 40 години.
- **Доброволни членови –**
  - осигурениците кои се вработиле првпат, пред 1 јануари 2003 година, кои по сопствен избор со склучување договор за членство пристапиле во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и се родени по 1 јануари 1967 година;
  - осигурениците кои се вработиле првпат, пред 1 јануари 2003 година, кои по сопствен избор со склучување договор за членство пристапиле во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, се родени пред 1 јануари 1967 година и кои потпишале изјава за продолжување на членство во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.

Осигурениците на кои стажот на осигурување им се смета со зголемено траење и осигурениците кои припаѓаат во главата VII – „Стекнување и остварување на правата на определени категории осигуреници под посебни услови од Законот за пензиското и инвалидското осигурување“ (вработени со бенефициран стаж во МВР, казнено-поправни домови, АРМ и слично) не се опфаќаат во вториот столб, доколку имаат навршен стаж на осигурување со зголемено траење кој овозможува намалување на старосната граница за остварување право на старосна пензија за најмалку една година. Кога осигуреници кои се членови на задолжителен пензиски фонд ќе навршат стаж на осигурување со зголемено траење што овозможува намалување на старосната граница за остварување право на старосна пензија за најмалку една година согласно со членот 118 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, имаат право да изберат да го продолжат членството во вториот столб со писмена изјава за продолжување на членството во задолжителен пензиски фонд во рок од три месеци од навршувањето на стажот на осигурување. Доколку, овие членови не дадат писмена изјава, им престанува членството во задолжителен пензиски фонд по истекот на овој рок.


### **5.2. Податоци за членство во задолжителните пензиски фондови**

Осигурениците кои се задолжителни членови во капитално финансираното пензиско осигурување се должни да се зачленат во задолжителен пензиски фонд во рок од три месеци, сметано од датумот на првото вработување. Фондот на ПИОСМ, времено ги распределува овие осигуреници во задолжителните пензиски фондови, по случаен избор, од моментот на нивното вработување, со цел нивните средства да

се инвестираат веднаш по вработувањето. Доколку во законскиот рок не потпишат договор за членство со ниту едно друштво, овие осигуреници остануваат членови на задолжителниот пензиски фонд во кој претходно биле времено распределени.

Пондерот, според кој се врши времена распределба на осигурениците во задолжителни пензиски фондови по случаен избор, се утврдува од страна на МАПАС за секој задолжителен пензиски фонд, на првиот работен ден од секој месец. Пондерот зависи од вредноста на надоместокот од придонеси што го наплаќа пензиското друштво и од приносот во номинален износ што го остварил пензискиот фонд, при што поголемо влијание има приносот (70%) во однос на надоместокот од придонеси (30%)<sup>4</sup>. Пондерите што се користени за распределба на осигурениците во задолжителните пензиски фондови, во текот на 2025 година, се прикажани на *графикон 5.1*.

**Графикон 5.1. Пондер за распределба на членови во задолжителните пензиски фондови**



Почнувајќи од април 2019 година осигурениците се распределуваат во три задолжителни пензиски фондови бидејќи на 1.4.2019 започна со работа задолжителниот пензиски фонд ТРИГЛАВз. Од мај 2022 година измина периодот на поддршка на работење на нов задолжителен пензиски фонд во однос на распределбата на осигурениците согласно со одредбите во регулативата. Имајќи го предвид фактот дека, и во 2025 година, трите пензиски друштва наплатуваа надоместок од придонеси во иста висина, на износите на пондерот најмногу влијаеа износите на остварените приноси на задолжителните пензиски фондови. Во 2025 година, пондерот на ТРИГЛАВз е помал во однос на САВАз и КБПз бидејќи приносот на ТРИГЛАВз во овој период беше помал. Исто така, во текот на цела 2025 година, вредноста на пондерот на КБПз е малку поголема (во просек за еден процентен поен) во однос на вредноста на пондерот на САВАз.

Вкупниот број членови и времено распределени осигуреници во задолжителните пензиски фондови во 2025 година се зголеми скоро исто како и минатата година односно за 3,20% во однос на 2024 година. Со тоа заклучно со 31 декември 2025 година вкупниот број членови и времено распределени осигуреници во задолжителните пензиски фондови изнесува 630.396. Во однос на распределбата на членството по задолжителни пензиски фондови, и во 2025 година најголемиот број на осигуреници се членови на САВАз и КБПз. Значи, од вкупниот број членови и времено распределени


<sup>4</sup>Формулата за пресметка на пондер е пропишана во Правилникот за членство во задолжителен пензиски фонд.

осигуреници по задолжителните пензиски фондови, со состојба на 31.12.2025 година 45,47% се во КБПз, 42,18% се во САВАЗ и 12,35% се во ТРИГЛАВз. Притоа, во однос на 2024 година, се забележува помало процентното учество на членството во САВАЗ и во КБПз (за околу еден процентен поен), односно поголемо процентно учество на членството во ТРИГЛАВз (за околу еден процентен поен).

Од вкупниот број членови на вториот столб, 61.261 или 10% се доброволни членови, додека 569.135 или 90% се задолжителни членови. Од вкупниот број задолжителни членови, 206.157 членови потпишале договор за членство, 330.797 не потпишале договор и се трајно распределени и 32.181, осигуреници се времено распределени. Во 2025 година се забележува намалување на бројот на нови осигуреници кои потпишуваат договори за членство во однос на минатата година. Имено, околу 11% од осигурениците кои имаат обврска да се зачленат во задолжителен пензиски фонд во 2025 година и за кои истекол рокот за избор на задолжителен пензиски фонд, потпишале договор за членство, додека останатите, околу 89%, не потпишале договор и останале во фондот каде што претходно биле распределени.


Во структурата на членови и на времено распределени осигуреници по статус на членство, во 2025 година, за САВАЗ и КБПз не се случиле некои неочекувани и значајни промени. Структурата на членови и на времено распределени осигуреници по статус на членство, во 2025 година, е слична кај САВАЗ и КБПз. Притоа, може да се забележи дека во секој квартал, процентното учество на доброволните членови постепено се намалува, додека учеството на задолжителните членови се зголемува, што е и очекувано, бидејќи секоја година се зголемува приливот на задолжителни членови. Исто така, може да се забележи дека процентното учество на задолжителните членови, кои потпишале договор за членство и учеството на задолжителните членови кои трајно се распределени, останува скоро на исто ниво во текот на годината. По работа од повеќе од шест години структурата на членови и на времено распределени осигуреници по статус на членство на ТРИГЛАВз сè уште се разликува од структурата на САВАЗ и КБПз. Учеството на доброволни членови кај ТРИГЛАВз е помало во однос на учеството на доброволни членови кај САВАЗ и КБПз, додека учеството на времено распределени осигуреници кај ТРИГЛАВз е поголемо во однос на учеството на времено распределени осигуреници кај САВАЗ и КБПз. Доброволните членови во ТРИГЛАВз се осигуреници кои потпишале договори за премин од САВАЗ или КБПз во ТРИГЛАВз. Исто така, може да се забележи дека процентното учество на задолжителните членови, кои потпишале договор за членство, малку се намалило, за разлика од учеството на задолжителните членови кои трајно се распределени, коешто малку се зголемило во текот на годината. Структурата на членови и на времено распределени осигуреници по задолжителните пензиски фондови и по статус на членство во 2025 година е прикажана на квартално ниво, на графикон 5.2.

**Графикон 5.2. Структура на членови и на времено распределени осигуреници по статус на членство и зпф**



Анализата на структурата на членовите по возраст покажува дека членовите, во најголем број, се млади лица. Задолжителните членови се млади лица, при што 65% од задолжителните членови се на возраст до 40 години, додека доброволните членови се малку повозрасни и 45% од нив се на возраст до 50 години. Просечната возраст на задолжителните членови е 37 (и за мажи и за жени), а на доброволните членови е 51 години (и за мажи и за жени), а на сите членови, вкупно, е 38 години. Структурата на членовите на двостолбниот пензиски систем по возраст, по пол и категорија на зачленување, е прикажана на *графикон 5.3*.

**Графикон 5.3. Структура на членовите на двостолбниот пензиски систем по возраст, пол и по категорија на зачленување**



Според податоците на ДЗС<sup>5</sup>, на крајот на 2025 година, вкупниот број работоспособно население<sup>6</sup> во РСМ изнесува 1.517.408, додека вкупното активно население<sup>7</sup> изнесува 796.399. Со состојба на крајот


<sup>5</sup>Извор: Државен завод за статистика – Активно население во РСМ, Резултати од Анкетата за работна сила, 2025 година.

<sup>6</sup>Работоспособно население - го сочинуваат сите лица на возраст од 15 до 79 години.

<sup>7</sup>Економски активно население - го сочинуваат вработените и невработените лица

од 2025 година, околу 42% од вкупното работоспособно население во РСМ се членови на двостолбниот систем, односно околу 79% од вкупното активно население во РСМ се членови на двостолбниот пензиски систем. Порастот на учеството на членовите во двостолбниот пензиски систем, во вкупното работоспособно население и активно население во РСМ, во периодот од 2017 до 2025 година, е прикажан на *графикон 5.4*.


**Графикон 5.4. Учество на членови во двостолбниот пензиски систем во вкупното работоспособно население и активно население, по години, 2017-2025 г.**



Согласно податокот на Фондот на ПИОСМ за бројот на осигуреници заклучно со 31.12.2025 година, вкупниот број на членови<sup>8</sup> во задолжителните пензиски фондови е поголем од вкупниот број осигуреници во Фондот на ПИОСМ. На *графикон 5.5*, може да се види порастот на учеството на членовите во двостолбниот пензиски систем во вкупниот број на осигуреници во Фондот на ПИОСМ од почетокот на работа на вториот столб.


<sup>8</sup>Согласно законот прекилот на уплата на придонес не влијае на статусот на членство во задолжителен пензиски фонд. Околу 70% од вкупниот број осигуреници во Фондот на ПИОСМ се членови на двостолбниот пензиски систем кои имале барем една уплата во задолжителен пензиски фонд во 2025 година.

**Графикон 5.5. Учество на членови во двостолбниот пензиски систем во осигуреници во Фондот на ПИОСМ, по години, 2006-2025 година**



Структурата на членовите во задолжителните пензиски фондови, по статистички региони<sup>9</sup> во РСМ, е дадена на *графикон 5.6*<sup>10</sup>. Најмногу членови и во трите задолжителни пензиски фондови има од Скопскиот регион. Најмалку членови во САВАз има од Североисточниот регион, најмалку членови во КБПз и во ТРИГЛАВз има од Југоисточниот регион.

**Графикон 5.6. Структура на членови во вториот столб, по статистички региони**



<sup>9</sup>Статистичките региони се дефинирани според ДЗС – територијални единици. Номенклатурата на територијални единици е заснована врз територијалната организација на локалната самоуправа во РСМ и е усогласена со класификацијата на ЕУ.

<sup>10</sup>МАПАС не располага со податок за статистички регион за сите членови на задолжителните пензиски фондови бидејќи поголемиот дел од членовите не потпишале договор за членство и се трајно распределени

### 5.3. Премин на член од еден во друг задолжителен пензиски фонд

Секој член на задолжителен пензиски фонд има право да премине во друг задолжителен пензиски фонд, ако не е задоволен од задолжителниот пензиски фонд каде што членува, т.е. од друштвото што управува со него. Доколку лицето членувало во задолжителниот пензиски фонд пократко од 24 месеци, при премин, тоа е должно да плати надоместок за премин. Ако лицето членувало во некој фонд подолго од 24 месеци, тогаш преминот во друг фонд е бесплатен. При премин се пренесуваат и вкупните средства од сметката на членот.


Во табела 5.1. се дадени податоци за бројот на членови кои преминале од еден во друг задолжителен пензиски фонд и за износот на пренесените средства од еден во друг задолжителен пензиски фонд, врз таа основа, во текот на 2025 година.

**Табела 5.1. Премини на членови од еден во друг задолжителен пензиски фонд**

| 2025                                         |          | ЗПФ во кои преминале членови односно во кои се пренесени средства |               |               | Вкупно        |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                              |          | САВАз                                                             | КБПз          | ТРИГЛАВз      |               |
| Членови кои преминале од ЗПФ                 | САВАз    | -                                                                 | 1.072         | 2.951         | 4.023         |
|                                              | КБПз     | 972                                                               | -             | 3.330         | 4.302         |
|                                              | ТРИГЛАВз | 600                                                               | 1.758         | -             | 2.358         |
|                                              | Вкупно   | 1.572                                                             | 2.830         | 6.281         | 10.683        |
| Средства кои се пренесени од ЗПФ (во денари) | САВАз    | -                                                                 | 420.554.906   | 948.079.031   | 1.368.633.937 |
|                                              | КБПз     | 404.442.258                                                       | -             | 1.045.562.102 | 1.450.004.360 |
|                                              | ТРИГЛАВз | 271.377.799                                                       | 685.158.447   | -             | 956.536.246   |
|                                              | Вкупно   | 675.820.057                                                       | 1.105.713.353 | 1.993.641.133 | 3.775.174.543 |


Раздвижувањето во трендот на премини на членови од еден во друг задолжителен пензиски фонд што беше поттикнато со почнувањето на работа на третиот задолжителен пензиски фонд во 2019 година продолжи и во 2025 година. Во текот на 2025 година, вкупниот број членови во задолжителните пензиски фондови, кои преминале од еден во друг задолжителен пензиски фонд, изнесува 10.683, што претставува 1,69% од вкупниот број членови. Процентуалното учество на членовите кои направиле промена на задолжителниот пензиски фонд во однос на вкупниот број на членови во 2025 година се намали и бројот на членови кои направиле промена на задолжителниот пензиски фонд е помал во споредба со 2024 година. На графикон 5.7. е даден преглед на сите премини на членови од еден во друг задолжителен пензиски фонд и вкупно пренесени средства од еден во друг задолжителен пензиски фонд од 2008 до 2025 година.

**Графикон 5.7. Премини од еден во друг задолжителен пензиски фонд по години, 2008-2025 г.**



Во 2025 година, најголем дел или 59% од членовите кои избрале да преминат во друг задолжителен пензиски фонд преминале во ТРИГЛАВз, потоа 26% преминале во КБПз и 15% од членовите кои избрале да преминат во друг задолжителен пензиски фонд преминале во САВАз. Во однос на средствата, најголем дел или 53% од средствата на членовите кои избрале да преминат во друг задолжителен пензиски фонд биле пренесени во ТРИГЛАВз, 29% биле пренесени во КБПз и 18% од средствата биле пренесени во САВАз. На *графикон 5.8.* е дадена распределбата на премини на членови од еден во друг задолжителен пензиски фонд и распределба на пренесените средства од еден во друг задолжителен пензиски фонд во 2025 година.


**Графикон 5.8. Распределба на членови кои преминале и средства коишто се пренесени во друг задолжителен пензиски фонд во 2025 година**



#### 5.4. Придонеси во задолжителните пензиски фондови

Уплатата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување ја врши должникот за плаќање на придонес, односно работодавецот, во име на вработениот. Управата за јавни приходи врши интегрирана наплата на придонесите од задолжително социјално осигурување (придонес за пензиско и инвалидско осигурување, придонес за здравствено осигурување и придонес за вработување во случај на невработеност) и персонален данок на доход.

Графикон 5.9. Шематски приказ на уплатата и на распределбата на придонесите



За осигурениците кои учествуваат во систем со еден столб, вкупно уплатениот придонес останува во Фондот на ПИОСМ (за 2025 година, изнесуваше 18,8% од бруто-платата). За осигурениците кои се вклучени во системот со два столба, Фондот на ПИОСМ врши распределба на уплатениот придонес меѓу првиот и вториот столб. Висината на придонесот, што се пренесува во задолжителен пензиски фонд, изнесува 6% од бруто-платата, а во Фондот на ПИОСМ останува придонес во висина што се добива како разлика меѓу вкупниот придонес за пензиско и инвалидско осигурување и придонесот уплатен во задолжителниот пензиски фонд (за 2025 година, изнесуваше 12,8% од бруто-платата (12,8% = 18,8% – 6%)).

Веднаш, а најдоцна во рок од пет работни дена од приемот на придонесите, Фондот на ПИОСМ ги пренесува придонесите на членовите на задолжителните пензиски фондови на индивидуалните сметки во избраните задолжителни пензиски фондови, под услов, во истиот рок да биле примени и соодветни податоци во согласност со законот, кои му овозможуваат на Фондот на ПИОСМ да ја изврши таа обврска. Доколку Фондот на ПИОСМ не ги пренесува придонесите на членовите на задолжителните пензиски фондови на сметките на избраните задолжителни пензиски фондови веднаш, а најдоцна во рок од пет работни дена од денот на приемот на придонесите поради недостиг на соодветни податоци, Фондот на ПИОСМ е должен во рок не подолг од три месеци од денот на приемот на придонесите да обезбеди соодветни податоци и да изврши пренесување на придонесите на членовите на задолжителните пензиски фондови на сметките на избраните задолжителни пензиски фондови кај чуварот на имот. Потоа, Фондот на ПИОСМ доставува податоци до друштвата и МАПАС во врска со извршениот пренос на придонесите.

Во текот на 2025 година, во задолжителните пензиски фондови биле пренесени придонеси во износ од околу 17,48 милијарди денари што претставува околу 1,67% од БДП<sup>11</sup> на РСМ. Вкупните уплатени придонеси во задолжителните пензиски фондови продолжуваат да растат и во 2025 година се зголемиле за 12,95% во однос на вкупните уплатени придонеси во 2024 година. Детално уплатените придонеси по месеци (во милиони денари), се прикажани во *табела 5.2*.

**Табела 5.2. Уплатени придонеси во втор столб**


*(во милиони денари)*

|               | Вкупно<br>2024 | Јан.         | Фев.         | Мар.         | Апр.         | Мај          | Јун.         | Јул.         | Авг.         | Сеп.         | Окт.         | Ное.         | Дек.         | Вкупно<br>2025 |
|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| САВАз         | 6.616          | 532          | 566          | 572          | 600          | 626          | 607          | 624          | 570          | 617          | 634          | 599          | 793          | 7.341          |
| КБПз          | 7.189          | 590          | 618          | 624          | 650          | 684          | 662          | 680          | 623          | 686          | 678          | 654          | 867          | 8.018          |
| ТРИГЛАВз      | 1.671          | 148          | 157          | 159          | 167          | 176          | 174          | 180          | 169          | 186          | 188          | 180          | 237          | 2.122          |
| <b>Вкупно</b> | <b>15.476</b>  | <b>1.271</b> | <b>1.341</b> | <b>1.356</b> | <b>1.417</b> | <b>1.487</b> | <b>1.444</b> | <b>1.484</b> | <b>1.362</b> | <b>1.489</b> | <b>1.500</b> | <b>1.434</b> | <b>1.897</b> | <b>17.481</b>  |

На *графикон 5.10* е прикажано зголемувањето на вкупните придонеси (во милијарди денари), уплатени во вториот столб по фонд, секоја година, од почетокот на работа на задолжително капитално финансирано пензиско осигурување до 2025 година и вкупниот број членови по фонд, на крајот на секоја година, во истиот период. Придонесите уплатени на годишно ниво се зголемуваат кај сите пензиски фондови, најмногу заради зголемувањето на бројот на членовите, како и растот на платите низ годините, бидејќи висината на придонесот, што се пренесува во задолжителните пензиски фондови не се менува и од 2012 година изнесува 6% од бруто-платата.

<sup>11</sup>Извор за БДП: ДЗС – Соопштение - бруто-домашен производ, четврто тримесечје од 2025 година –процентни податоци.

**Графикон 5.10. Уплатени придонеси и членови во вториот столб**



#### 5.4.1. Надоместок за ненавремено пренесување на придонеси

Измените на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување од 28.12.2018 година предвидуваат обврска на Фондот на ПИОСМ за уплатување на надоместок за ненавремено пренесување на придонесите во случај кога Фондот на ПИОСМ не ги распределил осигурениците кои биле задолжителни членови на втор столб согласно критериумите пред донесувањето на измените на законот, во случај доколку Фондот на ПИОСМ не изврши распределба на осигурениците кои се задолжителни членови на втор столб согласно новите критериуми за зачленување во рок од три месеци по нивното пристапување во задолжителното пензиско и инвалидско осигурување и во случај доколку Фондот на ПИОСМ не ги пренесува придонесите на членовите на задолжителните пензиски фондови на сметките на избраните задолжителни пензиски фондови во рок од три месеци од денот на приемот на придонесите. Средствата за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, остварени по основ на ненавремено и нецелосно плаќање на придонес, се пренесуваат на индивидуалната сметка на членот на задолжителниот пензиски фонд.

Износот на надоместокот за ненавремено пренесување на придонеси се определува<sup>12</sup> врз основа на проценка на состојбата на хипотетичка индивидуална сметка на член на задолжителен пензиски фонд кој има идентична историја на уплати на придонеси со осигуреникот со ненавремена распределба односно врз основа на проценка на состојбата на дел од средствата на индивидуалната сметка на членот на задолжителниот пензиски фонд, износот на вкупните ненавремено пренесени придонеси и надоместоците од придонеси што ги наплатува пензиското друштво.

Во 2025 година, во задолжителните пензиски фондови Фондот на ПИОСМ пренесе вкупно околу 0,87 милиони денари како надоместок за ненавремено пренесување на придонесите за членовите за кои не ги пренел придонесите на сметките на избраните задолжителни пензиски фондови во рок од три

<sup>12</sup>Формулата за пресметка на надоместокот за ненавремено пренесување на придонеси е пропишана во Правилник за ненавремено пренесување на придонеси.

месеци од денот на приемот на придонесите. Во *табела 5.3.* се прикажани детални податоци за пренесените надоместоци за ненавремено пренесување на придонеси по фондови.

**Табела 5.3. Уплатени надоместоци за ненавремено пренесување на придонеси за ненавремено пренесени придонеси во втор столб во 2025 година (во милиони денари)**

| Задолжителен пензиски фонд | Надоместок за ненавремено пренесување на придонесите |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| САВАз                      | 0,37                                                 |
| КБПз                       | 0,43                                                 |
| ТРИГЛАВз                   | 0,07                                                 |
| Вкупно                     | 0,87                                                 |

#### 5.4.2. Вратени средства во Фондот на ПИОСМ

Во текот на 2025 година, еден дел од уплатените средства во задолжителните пензиски фондови (околу 684 милиони денари) беше вратен во Фондот на ПИОСМ поради неколку причини:

- остварување право на инвалидска или семејна пензија;
- вишок на уплатени придонеси во втор столб поради технички грешки или вишок на уплати од страна на работодавецот;
- раскинување договори за членство или поништување на распределба;
- престанување на членство на осигуреници кои во текот на осигурувањето навршиле стаж на осигурување со зголемено траење што овозможува намалување на старосната граница за остварување право на старосна пензија за најмалку една година и
- престанување на членство на осигуреник вработен по прв пат пред 1.1.2003 година, роден пред 1.1.1967 година кој не потпишал изјава за продолжување на членството.

Во 2025 година најголем дел од вратените средства во Фондот на ПИОСМ (71%) се однесуваат на престанувањето на членството на осигурениците кои во текот на осигурувањето навршиле стаж на осигурување со зголемено траење што овозможува намалување на старосната граница за остварување право на старосна пензија за најмалку една година и не дале писмена изјава за продолжување на членството во задолжителен пензиски фонд во рок од три месеци од навршувањето на стажот на осигурување.

Структурата на вратените средства во Фондот на ПИОСМ, по задолжителни пензиски фондови, детално е прикажана во *табела 5.4.*

**Табела 5.4. Структура на вратени средства во Фондот на ПИОСМ, по ЗПФ (во милиони денари)**

| Причини                                                                                                                                                                                                   | Од задолжителен пензиски фонд |        |          | Вкупно |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|----------|--------|
|                                                                                                                                                                                                           | САВАз                         | КБПз   | ТРИГЛАВз |        |
| Остварена пензија                                                                                                                                                                                         | 73,73                         | 68,36  | 7,00     | 149,09 |
| - инвалидска пензија                                                                                                                                                                                      | 20,48                         | 17,84  | 1,11     | 39,43  |
| - семејна пензија                                                                                                                                                                                         | 53,26                         | 50,52  | 5,89     | 109,66 |
| Вишок уплати на придонес                                                                                                                                                                                  | 9,22                          | 9,25   | 2,435    | 20,90  |
| Раскинување договори и поништување распределби                                                                                                                                                            | 2,55                          | 7,25   | 0,28     | 10,08  |
| Престанување на членство                                                                                                                                                                                  | 204,51                        | 216,01 | 29,35    | 449,88 |
| - членови кои во текот на осигурувањето навршиле стаж на осигурување со зголемено траење што овозможува намалување на старосната граница за остварување право на старосна пензија за најмалку една година | 204,02                        | 216,01 | 29,35    | 449,39 |

|                                                                                                     |        |        |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|
| - членови вработени по прв пат пред 1.1.2003 г.,<br>родени пред 1.1.1967 г., кои не потпишаа изјава | 0,49   | 0,00   | 0,00  | 0,49   |
| <b>Вкупно</b>                                                                                       | 290,02 | 300,87 | 39,07 | 629,96 |

### **5.5. Инвестирање и структура на портфолиото на задолжителните пензиски фондови**

Вообичаено, во задолжително капитално финансираните пензиски системи, во почетната фаза, се користат проактивна контрола и квантитативни и квалитативни ограничувања на инвестициите. Тргувајќи од тоа, во законот и во подзаконските акти се дефинирани инвестициските цели и принципи, видовите на инструменти во кои можат да се вложуваат средствата на задолжителните пензиски фондови, условите што треба да ги исполнуваат регулираните секундарни пазари на капитал, каде што се тргува со средствата на задолжителните пензиски фондови, квалитетот на инструментите во кои може да се инвестираат средствата на задолжителните пензиски фондови, држави или групи на држави во кои може да се инвестираат средствата на задолжителните пензиски фондови, инвестициските ограничувања во рамките на инструментите и издавачите, забранетите инвестиции, надминување на инвестициските ограничувања, итн.

Друштвото е должно, средствата на задолжителниот пензиски фонд да ги инвестира во согласност со законските и подзаконските одредби и со својата инвестициска стратегија, со цел остварување на највисок принос, единствено во полза на членовите и на пензионираните членови на задолжителниот пензиски фонд и преку диверзификација и финансиска анализа да го минимизира ризикот од загуби, кои настанале поради неплаќање на издавачот или на другата договорна страна, кои произлегуваат од влијанието на домашните и странските финансиски пазари, загуби во реалната вредност на средствата на задолжителниот пензиски фонд поради инфлација и загуби кои се последица од продажба на средствата на задолжителниот пензиски фонд поради обезбедување ликвидност на задолжителниот пензиски фонд. Притоа, член на управен одбор и на надзорен одбор во друштвото, при управувањето и контролата на инвестирањето на средствата на задолжителниот пензиски фонд, е должен да применува степен на грижа, делотворност и вештини, кои би ги применувал разумен човек при инвестирање на сопствените средства. Секој член на управен одбор и на надзорен одбор во друштвото треба да ја исполнува својата обврска во согласност со неговите фидуцијарни должности и треба да обезбеди нивна примена од страна на секој вработен и работно ангажиран во друштвото.

Во законот и во подзаконските акти е регулирано дека средствата на задолжителните пензиски фондови можат да се инвестираат во банкарски депозити и во сертификати за депозити, обврзници и во други должнички хартии од вредност, во акции и комерцијални записи, издадени од издавачи со седиште во РСМ и во странство, во државите-членки на ЕУ или на ОЕЦД. Имајќи предвид дека е неопходно да се постигне соодветна диверзификација помеѓу различните видови инвестиции, предвидени се максимални ограничувања за инвестирање во одредена компанија и максимални ограничувања на износите кои можат да бидат инвестирани во одредени видови инструменти. Со цел да се спречат инвестициите во инструменти кои не се погодни за инвестирање на задолжителните пензиски фондови, законски се забрануваат инвестиции во акции, обврзници и во други хартии од вредност, кои не котираат на официјален пазар или со кои јавно не се тргува, инструменти со кои не може правно да се располага, инструменти кои не можат веднаш да бидат проценети, поголемиот број форми на имот кои не можат веднаш да бидат проценети и ставки од несигурна вредност, на пример, антиквитети, уметнички дела, итн.

Со оглед на тоа што средствата на задолжителните пензиски фондови се во постојан раст, нивното зголемување е проследено со можност за излез на поголем број пазари на капитал и во поголем обем, бидејќи домашниот пазар станува мал во однос на потребите за инвестирање на средствата на задолжителните пензиски фондови, како и со цел да се овозможат поголема диверзификација на

средствата при нивното инвестирање и поголем избор на компании за инвестирањето на средствата на задолжителните пензиски фондови од страна на друштвата. Максималните инвестициски ограничувања се прикажани во *табела 5.5*.


**Табела 5.5. Максимални инвестициски ограничувања**

|                                                                                                                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Инвестиции во странство (ЕУ и ОЕЦД)                                                                                                                                            | 50%  |
| - обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки                                                                                            | 50%  |
| - хартии од вредност издадени од недржавни странски компании, банки или инвестициски фондови                                                                                   | 30%  |
| Хартии од вредност издадени или гарантирани од РСМ на домашен пазар или НБРСМ                                                                                                  | 80%  |
| Банкарски депозити, сертификати за депозит, обврзници, хартии од вредност врз основа на хипотека и други хартии од вредност издадени од домашни банки                          | 60%  |
| - банкарски депозити                                                                                                                                                           | 30%  |
| Обврзници издадени од единиците на локалната самоуправа и од домашни акционерски друштва кои не се банки и комерцијални записи од домашни акционерски друштва, кои не се банки | 40%  |
| - обврзници издадени од единиците на локалната самоуправа                                                                                                                      | 10%  |
| Акции издадени од домашни акционерски друштва                                                                                                                                  | 30%  |
| Документи за удел и акции на отворени, затворени и приватни инвестициски фондови во РСМ                                                                                        | 5%   |
| - документи за удел на приватни инвестициски фондови                                                                                                                           | 1,5% |


МАПАС може да пропише ограничувања на вложувањата на одделни видови инструменти различни од ограничувањата утврдени во законот, кои ќе важат во рок исто така пропишан од МАПАС, но не подолг од пет години. Во 2019 година беа донесени одлуки за дополнителни ограничувања согласно кои максималниот процент од вредноста на средствата на задолжителен и доброволен пензиски фонд кои можат да се вложат во депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРСМ, доколку носат камата односно во обврзници и други хартии од вредност што ги издава или за кои гарантира РСМ на домашниот пазар, во период од една година од датумот на првата уплата во задолжителен и доброволен пензиски фонд, изнесува 100%.

Структурата на инвестициите на задолжителните пензиски фондови САВАз и КБПз, од почетокот на функционирањето на системот (за период 2006 – 2024 година, на годишно ниво, а за 2025 година, на квартално ниво) е прикажана на *графикон 5.11*. и на *графикон 5.12*. Структурата на инвестициите на задолжителниот пензиски фонд ТРИГЛАВз од почетокот на работа на фондот (1.4.2019 година) и на квартално ниво за 2025 година е прикажано на *графикон 5.13*.


**Графикон 5.11. Структура на инвестициите на САВАз**



**Графикон 5.12. Структура на инвестициите на КБПз**




**Графикон 5.13. Структура на инвестициите на ТРИГЛАВз**




Структурата на инвестициите на вкупните средства на задолжителните пензиски фондови, со состојба на 31.12.2025 година, не се разликува многу во споредба со структурата на инвестициите на задолжителните пензиски фондови, со состојба на 31.12.2024 година и таа е прикажана на *графикон 5.14*. Учеството на домашните обврзници коишто вклучуваат само државни обврзници изнесува 63,74% што значи намалување за еден процентен поен во споредба со состојбата на 31.12.2024 година (64,93%). Исто така и учеството на банкарските депозити (1,08%) и учеството на домашните акции (1,45%) малку се намали во споредба со состојбата од минатата година. Многу мал дел од инвестициите на задолжителните пензиски фондови припаѓа на инвестиции во удели од домашни инвестициски фондови (0,51%). За сметка на намалувањето на учеството на инвестициите во инструменти издадени од домашни издавачи во 2025 година учеството на инвестициите во странство се зголеми за еден процентен поен во однос на претходната година, и изнесува 30,98%. Во 2025 година еден пензиски фонд инвестираше и во странски државни записи, па инвестициите во странски хартии од вредност вклучуваат инвестиции во странски државни обврзници (2,02%), странски државни записи (0,14%), удели на инвестициски фондови (25,46%) и инвестиции во акции (3,36%). Останатите средства се парични средства 0,45% и побарувања 1,79%.

**Графикон 5.14. Структура на инвестициите во втор столб, со состојба на 31.12.2024**



Во текот на 2025 година трите задолжителни пензиски фонда вложуваа во рамките на максималните инвестициски ограничувања. На *графикон 5.15* е прикажано процентното учество во портфолиото по класи на средства кај САВАз, КБПз и ТРИГЛАВз и законските ограничувања, со состојба на 31.12.2025 година.

**Графикон 5.15. Класи на средства во портфолиото на ЗПФ споредени со законските ограничувања**



Како и во претходната година така и во 2025 година, мал процент од средствата на задолжителните пензиски фондови (1,45%) се инвестирани во акции на домашни издавачи. Во 2025 година кај САВАз и кај КБПз изложеноста во акции малку се намали во споредба со 2024 година. Притоа, изложеноста на акции во домашни издавачи е поголема кај САВАз (2,12%) во однос на КБПз (1,11%). ТРИГЛАВз заклучно со 31.12.2025 година нема вложувања во акции на домашни издавачи.

Споредбено, движењето<sup>13</sup> на вредноста на Македонски Берзански Индекс - МБИ10, Индексот на обврзници на Македонската берза - ОМБ и вредностите на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови, во текот на 2025 година, се прикажани на *графикон 5.16*. Вредноста на сметководствената единица на САВАз забележа зголемување од 5,14%, сметководствената единица на КБПз зголемување од 5,21% и сметководствената единица на ТРИГЛАВз зголемување од 5,14%. МБИ10, во текот на 2025 година, забележа намалување од 1,43%<sup>14</sup> додека ОМБ, во текот на 2024 година, забележа зголемување од 4,30%<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> Движењата се прикажани преку промената на индексите/единиците во однос на почетен индекс еднаков на 100, на 31.12.2024 година


<sup>14</sup> Извор: Македонска берза АД Скопје – Годишен статистички билтен 2025.

**Графикон 5.16. Споредбено движење на вредноста на МБИ10, ОМБ и вредност на сметководствената единица на ЗПФ, 2025 година**




Во 2025 година повеќе од 60% од средствата на задолжителните пензиски фондови припаѓаат на државните хартии од вредност и тоа на домашните државни хартии од вредност (64,17% кај САВАз, 63,31% кај КБПз и 63,99% кај ТРИГЛАВз) и на странските државни хартии од вредност (1,99% кај САВАз и 2,71% кај КБПз). Гледано по сектори, повеќе од петтина од средствата на трите пензиски фондови се вложувања во инструменти од издавачи/акционерски друштва од финансискиот сектор односно, 22,23% кај САВАз, 30,93% кај КБПз и 33,13% кај ТРИГЛАВз. Во рамките на овој сектор, кај САВАз најголемо е учеството на уделите во странски и домашни инвестициски фондови (90,26%) и на домашните банкарски депозити (6,11%), а помало е учеството на финансиските услуги (2,84%) и на акциите во домашни банки (0,80%). Кај КБПз во рамките на финансискиот сектор преовладува учеството на странски и домашни инвестициски фондови (97,32%), а потоа следуваат домашни банкарски депозити (2,68%). И кај ТРИГЛАВз во рамките на финансискиот сектор преовладува учеството на странски и домашни инвестициски фондови (96,75%), а потоа следуваат домашни банкарски депозити (3,25%). Покрај во горенаведените сектори, задолжителните пензиски фондови инвестираат и во други сектори: фармација, потрошувачки добра, индустрија, основни добра, информатичка технологија, комуникациски услуги и енергија, но со многу помало учество (од 0,44% до 1,78%). Структурата на инвестициите на задолжителните пензиски фондови по сектори е прикажана на *графикон 5.17*.

**Графикон 5.17. Структура на инвестициите на ЗПФ по сектори**




Според валутната структура на средствата на задолжителните пензиски фондови, што е прикажана на *графикон 5.18*, може да се забележи дека во 2025 година кај сите три задолжителни пензиски фондови најголем дел од средствата се инвестирани во домашна валута (46,37% кај САВАз, 46,47% кај КБПз и 68,25% кај ТРИГЛАВз), при што се забележува и зголемување на учеството во однос на 2024 година кај сите фондови. Со тоа, учеството на средства инвестирани во инструменти во странски валути се намали. Кај САВАз позначајно се намали учеството во инструменти во евра (27,74%), додека пак учеството во инструменти во американски долари (25,49%) малку се зголеми. Многу мал дел од средствата на САВАз се инвестирани во швајцарски франци (0,40%). Кај КБПз учеството во инструменти во евра (25,41%) е помало од учеството во инструменти во американски долари (28,13%). Валутната структура на ТРИГЛАВз се разликува во однос на валутната структура на САВАз и КБПз во однос на учеството во инструменти во евра и во денари. Тежината на средствата на ТРИГЛАВз е сè уште на страната на средствата кои се инвестирани во инструменти во денари (68,25%), потоа 28,21% од средствата се инвестирани во инструменти во американски долари, а најмал дел од средствата се инвестирани во инструменти во евра (3,53%).

**Графикон 5.18. Валутна структура на средствата на ЗПФ, 2024-2025**



Доколку се направи споредба со земјите од регионот кои имаат слични пензиски системи со македонскиот, можат да се видат сличности, но и значителни разлики во инвестициските портфолија на задолжителните пензиски фондови. На *графикон 5.19.* се прикажани портфолија на пензиските фондови (кои соодветствуваат на задолжителните пензиски фондови во Северна Македонија) во неколку земји и во РСМ, на 31.12.2025 година<sup>15</sup>.

**Графикон 5.19. Портфолија на пензиските фондови во неколку земји и во РСМ**



Доколку портфолијата на задолжителните пензиски фондови се разгледаат по видови инструменти, може да се забележи дека, кај сите земји, над 50% од средствата на пензиските фондови се инвестирани во обврзници и во други хартии од вредност, за кои гарантира државата, или локалната

<sup>15</sup>Извори: [www.hanfa.hr](http://www.hanfa.hr); [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg); [www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro) и сопствени пресметки.

власт (66% во Северна Македонија, 65% во Романија, 55% во Бугарија и 53% во Хрватска В<sup>16</sup>). Преостанатиот дел од средствата се вложени на различни начини. Во акции и удели најмногу се вложува во Хрватска В (36%), потоа Северна Македонија и Бугарија (31%) и Романија (30%). Најмногу вложувања во депозити имаат пензиските фондови во Хрватска В (6%), потоа следуваат Македонија и Романија (1%) и Бугарија (помалку од 1%). Пензиските фондови вложувале и во корпоративни обврзници и тоа 7% во Бугарија, 4% во Романија и 1% во Хрватска В. Во 2025 година инвестиции во недвижен имот покрај пензиските фондови во Бугарија (1%) имаат и пензиските фондови во Хрватска В (1%) (во другите земји, овој инструмент, најчесто, не е дозволен). Во однос на изложеноста на портфолијата на задолжителните пензиски фондови во инструменти издадени од издавачи од странство<sup>17</sup>, може да се забележи дека пензиските фондови во Хрватска В (39%) имаат поголема изложеност во инструменти од издавачи од странство во однос на пензиските фондови од Северна Македонија (31%).

### **5.6 Нето-средства, сметководствена единица и стапка на принос на задолжителните пензиски фондови**

Придонесите уплатени во задолжителните пензиски фондови, намалени за надоместокот од придонеси, веднаш се инвестираат. Вкупниот остварен принос се припишува на средствата во задолжителниот пензиски фонд, односно на индивидуалните сметки на членовите. Еднаш месечно друштвата наплатуваат и надоместок за управување со средствата, што се пресметува дневно, како процент од нето-средствата на задолжителниот пензиски фонд. Дополнително, при секоја трансакција, со средствата на задолжителниот пензиски фонд се наплатуваат трансакциските провизии од самиот задолжителен пензиски фонд. Секојдневно се врши проценка на вредноста на средствата на задолжителниот пензиски фонд. Таа се утврдува врз основа на пазарната вредност на секое поединечно средство или врз основа на амортизираната вредност на средството, доколку инструментот се чува до достасување, или во портфолиото расположливо за продажба, или доколку не може да се процени неговата пазарна вредност.

Промените на средствата на задолжителните пензиски фондови од почетокот до крајот на годината се случуваат поради:

- прилив на придонеси,
- прилив на надоместоци за ненавремено пренесување на придонеси во случај на ненавремено пренесување на придонеси,
- одлив поради надоместоци и трансакциски провизии,
- прилив поради премин од другиот задолжителен пензиски фонд (за лица кои претходно биле времено распределени во друг фонд, а потоа потпишале договор со тековниот фонд и за лица кои членувале во друг фонд, а потоа преминале во тековниот фонд),
- одлив поради премин во другиот задолжителен пензиски фонд (за лица кои биле времено распределени во односниот фонд, но потоа потпишале договор со другиот фонд и лица кои членувале во односниот фонд, а потоа преминале во другиот фонд),
- одлив за лица кои ги раскинале договорите за членство, одлив поради вишок на уплатен придонес, одлив поради остварување право на инвалидска или на семејна пензија и одлив за лица на кои им престанало членството во задолжителниот пензиски фонд кои во текот на осигурувањето навршиле стаж на осигурување со зголемено траење што овозможува намалување на старосната граница за остварување право на старосна пензија за најмалку една година,
- одлив поради исплата на наследство,
- одлив поради еднократни исплати на лица кои не оствариле право на старосна пензија,
- одлив поради исплата на старосна пензија – програмирани повлекувања,

<sup>16</sup>Во Хрватска постојат мултифондови, односно три категории на пензиски фондови: А (со најголем ризик), В (постојните портфолија во моментот на воведување на мултифондовите) и С (со најмал ризик).

<sup>17</sup>Податокот за инвестиции во странство за Бугарија со состојба 31.12.2025 година не беше достапен во преземените податоци.

- одлив поради исплата на семејна пензија – програмирани повлекувања,
- (не)реализирани добивки или загуби од инвестиции.

Тргувајќи од вредноста на нето-средствата, на крајот од претходната година, и имајќи ги предвид сите горенаведени промени, се доаѓа до вредноста на нето-средствата, на крајот од годината, што е прикажано во *табела 5.6*.


**Табела 5.6. Промени на средствата на ЗПФ (во милиони денари)**

|                                                                                                                  | САВАз     | КБПз      | ТРИГЛАВз  | ВКУПНОз    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Нето-средства на 31.12.2024 г.                                                                                   | 70.682,46 | 79.340,24 | 12.831,23 | 162.853,93 |
| Придонеси                                                                                                        | 7.341,13  | 8.018,44  | 2.121,60  | 17.481,17  |
| Надоместоци од придонеси                                                                                         | 124,83    | 136,35    | 36,08     | 297,26     |
| Придонеси намалени за надоместоците од придонеси                                                                 | 7.216,30  | 7.882,09  | 2.085,52  | 17.183,91  |
| Надоместок за ненавремено пренесување на придонеси                                                               | 0,37      | 0,43      | 0,07      | 0,87       |
| Надоместоци од средства                                                                                          | 270,09    | 303,72    | 52,54     | 626,35     |
| Расходи за посреднички провизии                                                                                  | 1,95      | 1,31      | 0,18      | 3,45       |
| Пренос од другиот фонд                                                                                           | 679,22    | 1.107,76  | 1.994,09  | 3.781,07   |
| Пренос во другиот фонд                                                                                           | 1.370,59  | 1.453,29  | 957,20    | 3.781,07   |
| Пренос во Фондот на ПИОСМ по основ раскинување договор, поврат на придонес, пензионирање и престанок на членство | 290,02    | 300,87    | 39,07     | 629,96     |
| Исплата на наследство                                                                                            | 19,92     | 21,52     | 2,48      | 43,92      |
| Исплата на старосна пензија – програмирани повлекувања                                                           | 4,00      | 6,11      | 0,05      | 10,16      |
| Еднократна исплата                                                                                               | 0,13      | 0,05      | 0,00      | 0,18       |
| Исплата на семејна пензија – програмирани повлекувања                                                            | 0,88      | 0,00      | 0,00      | 0,88       |
| Бруто-добивка од инвестиции                                                                                      | 4.118,29  | 4.684,86  | 817,56    | 9.620,70   |
| Нето-добивка од инвестиции                                                                                       | 3.846,24  | 4.379,83  | 764,84    | 8.990,91   |
| Нето-средства на 31.12.2025 г.                                                                                   | 80.739,06 | 90.928,51 | 16.676,95 | 188.344,53 |

Вкупните нето-средства на задолжителните пензиски фондови, со состојба на 31.12.2025 година, изнесуваа 188,34 милијарди денари или околу 3,06 милјарди евра, што претставува 18,04% од БДП на РСМ.


На *графикон 5.20* се прикажани вредностите на нето-средствата на задолжителните пензиски фондови, на крајот на секоја година (2008 -2025 година), и нивниот пораст во проценти, во однос на нето-средствата во претходната година. Притоа, може да се забележи дека нето-средствата и на САВАз и КБПз растат со сличен тренд. Најголем пораст и кај САВАз и КБПз се забележува во 2009 во однос на 2008 година, додека најмал пораст се забележува во 2022 во однос на 2021 година. Годишниот раст на средствата на САВАз и КБПз по 2023 година веќе го следи очекуваниот тренд. Во 2025 година се забележува малку намален раст во однос на растот во 2024 година. Кај ТРИГЛАВз се забележува голем пораст на нето средствата во почетните години од работењето на фондот.

**Графикон 5.20. Пораст на нето-средствата на ЗПФ во проценти во однос на претходната година**




Движењето на вредноста на нето-средствата и на кумулативните придонеси како и порастот на уплатените придонеси и порастот на нето-средствата на САВАз и КБПз, од почетокот на работата на системот (т.е. од датумот на прва уплата, на 1.1.2006 година) до 31.12.2025 година, се прикажани на *графикон 5.21.* и на *графикон 5.22.* Растот на нето средствата на задолжителните пензиски фондови е имплициран од растот на уплатените придонеси и од инвестициските резултати. По намалувањето на растот во 2022 година, во 2023 година се забележува повторно зголемување на растот на нето средствата. За 2025 година околу 71% од растот на нето средствата се должи на уплатените придонеси. Во споредба со првите години од работењето на фондовите, учеството на уплатените придонеси во вкупниот раст на нето-средствата бележи постепено намалување освен во 2022 година. Исто така, може да се забележи дека, во текот на првите години, учеството на кумулативните придонеси во вкупните нето средства е значително големо, потоа постепено се намалува, и во последните три години, во просек изнесува 65%.


**Графикон 5.21. Пораст на нето-средствата во споредба со порастот на уплатените придонеси во САВАз**



**Графикон 5.22. Пораст на нето-средствата во споредба со порастот на уплатените придонеси кај КБПз**



**Графикон 5.23. Пораст на нето-средствата во споредба со порастот на уплатените придонеси кај ТРИГЛАВз**



Кај САВАз и КБПз, нето-средствата и кумулативните придонеси континуирано растат од почетокот на функционирањето на системот. Најголем пораст на нето-средствата (околу 150%) како и на уплатените придонеси (околу 40%) и кај САВАз и КБПз е забележан во 2007 година. Тоа се должи, веројатно, на најголемиот процентен пораст на членството, односно на придонесите во однос на претходната година како и на прилично високиот пораст на единицата. Потоа следи опаѓање на порастот и на нето-средствата и на уплатените придонеси. Со текот на годините има постепено стабилизирање, така што порастот на нето-средствата, во последните пет години, во просек, изнесува околу 15%, додека порастот на уплатените придонеси, во просек изнесува 11%. Во 2025 година во однос на 2024 година, се забележува намалување на растот на уплатените придонеси (11% кај САВАз и 12% кај КБПз) и намалување на растот на нето-средствата (14% и кај САВАз и 15% кај КБПз).

Движењето на вредноста на нето-средствата и на кумулативните придонеси како и порастот на уплатените придонеси и порастот на нето-средствата на ТРИГЛАВз, за период од седум години на работење на ТРИГЛАВз, (2019 - 2025 година), е прикажано на *графикон 5.23*. Иако намален и кај ТРИГЛАВз се забележува раст на нето-средствата и кумулативните придонеси во 2025 година во однос на 2024 година. Растот на нето средствата на ТРИГЛАВз покрај тоа што е имплициран од растот на уплатените придонеси, во голема мера се должи и на пренесените средства во ТРИГЛАВз од САВАз и КБПз врз основа на склучените договори за премин на членовите кои преминале од САВАз и КБПз во ТРИГЛАВз.

За евиденција на средствата на задолжителните пензиски фондови се користат сметководствени единици. Една сметководствена единица претставува пропорционален дел од вкупните нето-средства на задолжителниот пензиски фонд. Вредноста на сметководствената единица е еднаква на вредноста на нето-средствата поделена со вкупниот број сметководствени единици на сите индивидуални сметки и потсметки. Почетната вредност на сметководствената единица на пензиски фонд изнесува 100 денари. Пензиските фондови, вклучително и македонските, подлежат на циклични појави и движења, што подразбира пораст или пад на вредностите на нивните сметководствени единици, во зависност од инвестирањето на средствата и од движењето на вредноста на инструментите во кои се вложени средствата на пензиските фондови, како и од наплатата на надоместоците и провизиите.


Движењето на вредноста на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови, од почетокот на функционирањето на системот до 31.12.2025 година, е дадено во *табела 5.7.*, на *графикон 5.24.* и на *графикон 5.25*. Притоа, од почетокот на работењето на САВАз и КБПз се забележува растечки тренд на сметководствените единици. На 1.4.2019 година започна со работа трет задолжителен пензиски фонд, ТРИГЛАВз. Во 2025 година, иако забавен, продолжи трендот на раст на вредностите на сметководствените единици на трите задолжителни пензиски фондови (5,14% на САВАз и ТРИГЛАВз и 5,21% на КБПз). Забавениот раст се должи на намалувањето на износот на сметководствената единица на крајот на првиот и почетокот на вториот квартал (заради движењата на странските финансиски пазари) по што следува постепен раст на единицата. Пензиските фондови по нивната природа, работат на долг рок, па нивните перформанси треба да се оценуваат на долг рок.

**Табела 5.7. Вредност на сметководствената единица од почетокот на системот**


| Датум       | Вредност на сметководствена единица (во денари) |            |            |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
|             | САВАз                                           | КБПз       | ТРИГЛАВз   |
| 31.12.2006  | 105,929336                                      | 106,265900 |            |
| 31.12.2007  | 115,511364                                      | 115,303221 |            |
| 31.12.2008  | 100,155213                                      | 107,116421 |            |
| *31.12.2009 | 116,874672                                      | 120,667142 |            |
| 31.12.2010  | 125,009646                                      | 129,590887 |            |
| 31.12.2011  | 129,003093                                      | 130,697013 |            |
| 31.12.2012  | 139,225567                                      | 142,372582 |            |
| 31.12.2013  | 151,117506                                      | 153,757419 |            |
| 31.12.2014  | 160,733889                                      | 164,578077 |            |
| 31.12.2015  | 170,193521                                      | 174,392410 |            |
| 31.12.2016  | 179,771032                                      | 184,786292 |            |
| 31.12.2017  | 189,686331                                      | 195,037486 |            |
| 31.12.2018  | 193,113009                                      | 196,706281 |            |
| 31.12.2019  | 213,757775                                      | 218,317207 | 101,578448 |
| 31.12.2020  | 220,489334                                      | 227,667060 | 101,665261 |
| 31.12.2021  | 241,504146                                      | 252,373824 | 110,128711 |
| 31.12.2022  | 235,843874                                      | 246,231776 | 108,891957 |
| 31.12.2023  | 254,969666                                      | 264,141459 | 116,463817 |
| 31.12.2024  | 278,518719                                      | 288,532506 | 128,039370 |
| 31.03.2025  | 276,749434                                      | 286,476862 | 276,749434 |
| 30.06.2025  | 280,483275                                      | 291,539875 | 280,483275 |
| 30.09.2025  | 288,400197                                      | 299,472638 | 288,400197 |
| 31.12.2025  | 292,831861                                      | 303,569101 | 292,831861 |

\*Во втората половина на 2009 година, двете САВА и КБ Прво донесоа одлуки за рекласификација на финансиските инструменти кои се чуваат до достасување во категорија на финансиски инструменти расположливи за продажба и, во оваа постапка, друштвата извршија повторна проценка на вредноста на финансиските инструменти, со примена на објективна, фер вредност и ја утврдија вредноста на средствата, на нето-средствата, вредноста на сметководствените единици и бројот на сметководствени единици, што предизвика релативно висока корекција на вредноста на сметководствените единици.

**Графикон 5.24. Вредност на сметководствената единица на ЗПФ од почетокот на системот**



**Графикон 5.25. Вредност на сметководствената единица на ЗПФ во 2025 г.**



Вообичаено, приносот за пензиски фондови се пресметува за последните неколку години, сведен на годишно ниво. Така, и во македонскиот пензиски систем, законски е уредено приносот да се пресметува за период од седум години (пресметковен период), сведен на годишно ниво, во номинален и во реален износ. Доколку фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци, приносот се пресметува на крајот на јуни, односно декември, за период од првиот јуни, односно декември, по

основањето на фондот, до крајот на јуни, односно декември, кога се прави пресметката. Во тој случај, пресметковниот период изнесува 78, 72, 66, 60, 54, 48, 42, 36, 30, 24, 18 или 12 месеци.<sup>18</sup>

Приносот во номинален износ<sup>19</sup> претставува промена (пораст) во проценти на вредноста на сметководствената единица на последниот датум на проценка од пресметковниот период и вредноста на сметководствената единица на последниот ден од месецот кој претходи на првиот месец во пресметковниот период, конвертирана во еквивалентна годишна стапка на принос во номинален износ. Приносот во реален износ, за секој пресметковен период, конвертиран во еквивалентна годишна стапка на принос во реален износ, се пресметува врз основа на годишната стапка на принос во номинален износ и промената на нивото на трошоците на живот во пресметковниот период, сведена на годишно ниво. Приносот на задолжителните пензиски фондови, по периоди, сведен на годишно ниво, е прикажан во табела 5.8.

**Табела 5.8. Принос на ЗПФ\***

| Период <sup>20</sup>    | САВАЗ              |                 | КБПз               |                 | ТРИГЛАВз           |                 |
|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|                         | во номинален износ | во реален износ | во номинален износ | во реален износ | во номинален износ | во реален износ |
| 01.01.2006 - 31.12.2008 | 0,05%              |                 | 2,32%              |                 |                    |                 |
| 31.12.2006 – 31.12.2009 | 3,33%              |                 | 4,32%              |                 |                    |                 |
| 31.12.2007 – 31.12.2010 | 2,67%              |                 | 3,97%              |                 |                    |                 |
| 31.12.2008 - 31.12.2011 | 8,80%              |                 | 6,86%              |                 |                    |                 |
| 31.12.2009 – 31.12.2012 | 6,00%              |                 | 5,66%              |                 |                    |                 |
| 31.12.2006 – 31.12.2013 | 5,20%              | 2,16%           | 5,41%              | 2,37%           |                    |                 |
| 31.12.2007 – 31.12.2014 | 4,83%              | 2,67%           | 5,21%              | 3,05%           |                    |                 |
| 31.12.2008 - 31.12.2015 | 7,87%              | 6,45%           | 7,21%              | 5,80%           |                    |                 |
| 31.12.2009 - 31.12.2016 | 6,34%              | 4,74%           | 6,27%              | 4,67%           |                    |                 |
| 31.12.2010 - 31.12.2017 | 6,13%              | 4,63%           | 6,01%              | 4,51%           |                    |                 |
| 31.12.2011 – 31.12.2018 | 5,93%              | 4,72%           | 6,01%              | 4,80%           |                    |                 |
| 31.12.2012 – 31.12.2019 | 6,31%              | 5,74%           | 6,29%              | 5,72%           |                    |                 |
| 31.12.2013 – 31.12.2020 | 5,54%              | 4,84%           | 5,76%              | 5,06%           | -                  | -               |
| 31.12.2014 – 31.12.2021 | 5,98%              | 4,48%           | 6,29%              | 4,79%           | -                  | -               |
| 30.06.2019 – 31.12.2021 | -                  | -               | -                  | -               | 3,84%              | 1,01%           |
| 31.12.2015 – 31.12.2022 | 4,77%              | 0,73%           | 5,05%              | 1,00%           | -                  | -               |
| 30.06.2019 – 31.12.2022 | -                  | -               | -                  | -               | 2,40%              | -4,40%          |
| 31.12.2016 – 31.12.2023 | 5,12%              | 0,51%           | 5,23%              | 0,63%           | -                  | -               |
| 30.06.2019 – 31.12.2023 | -                  | -               | -                  | -               | 3,40%              | -2,76%          |
| 31.12.2017 – 31.12.2024 | 5,64%              | 0,74%           | 5,75%              | 0,84%           | -                  | -               |
| 30.06.2019 – 31.12.2024 | -                  | -               | -                  | -               | 4,55%              | -1,34%          |
| 31.03.2018 – 31.03.2025 | 5,56%              | 0,72%           | 5,69%              | 0,85%           |                    |                 |
| 30.06.2019 – 31.03.2025 |                    |                 |                    |                 | 4,23%              | -1,29%          |
| 30.06.2018 – 30.06.2025 | 5,35%              | 0,28%           | 5,57%              | 0,49%           | -                  | -               |
| 30.06.2019 – 30.06.2025 | -                  | -               | -                  | -               | 4,32%              | -1,47%          |
| 30.09.2018 – 30.09.2025 | 5,43%              | 0,19%           | 5,68%              | 0,43%           | -                  | -               |
| 30.06.2019 – 30.09.2025 | -                  | -               | -                  | -               | 4,61%              | -1,14%          |
| 31.12.2018 – 31.12.2025 | 6,12%              | 0,74%           | 6,39%              | 0,99%           | -                  | -               |
| 30.06.2019 – 31.12.2025 | -                  | -               | -                  | -               | 4,64%              | -0,99%          |
| Почеток* - 31.12.2025   | 5,52%              | 2,29%           | 5,71%              | 2,48%           | 4,50%              | -0,94%          |

\* Почеток на работа на САВАЗ и КБПз е 1.1.2006 г. Почеток на работа ТРИГЛАВз е 1.4.2019 г.

<sup>18</sup>ТРИГЛАВз се вклучува во споредбените анализи за принос со пресметан принос за соодветните периоди, согласно регулативата, бидејќи постои подолго од 12 месеци но пократко од 84 месеци.

<sup>19</sup>Формулите за пресметка на приносот во номинален и во реален износ се пропишани во Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и на доброволните пензиски фондови.


<sup>20</sup>До донесување на измените на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување од јануари 2013 година, приносот на задолжителен пензиски фонд се пресметуваше за период од 3 години, само во номинален износ.

Приносот на индивидуалната сметка е променлив и зависи од приносот на задолжителниот пензиски фонд и од надоместоците наплатени од друштвото. Приносот, односно добивката, е параметар кој реално не може да се предвиди, бидејќи зависи од условите на пазарот на капитал и од целокупната економија.

Со оглед на долгорочната природа на пензиското осигурување, важно е да се пресмета и приносот на задолжителните пензиски фондови од почетокот на системот односно од почетокот на работа на задолжителниот пензиски фонд сведен на годишно ниво, кој за САВАЗ изнесува 5,52% во номинален односно 2,29% во реален износ, за КБПЗ 5,71% во номинален износ односно 2,48% во реален износ. Приносот од почетокот на работа на ТРИГЛАВЗ сведен на годишно ниво изнесува 4,50% во номинален односно -0,94% во реален износ.


Движењето на приносот во номинален износ, во текот на дваесет години постоење на задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување, може да се види на *графикон 5.26.*, каде што се прикажани приносите по периоди (од почеток на системот до соодветниот датум), од почетокот на системот до 31.12.2025 година, по фондови (за САВАЗ и за КБПЗ). На графиконот се прикажани и приносите по периоди од почетокот на работа на ТРИГЛАВЗ до соодветниот датум. На почетокот на постоењето на системот, се забележува раст на приносот, така што, на крајот од 2006 и 2007 година, има високи приноси, додека на крајот од 2008 година, се забележуваат најниски приноси, како резултат на негативните случувања на домашните и на странските финансиски пазари. Потоа следи постепено закрепнување од кризата и зголемување на приносите, до крајот на 2009 година, како и на крајот на 2010 година. На крајот од 2011 година, се забележува мало намалување на приносот, во однос на крајот од 2010 година. Во текот на следните години, се забележува пораст (со мали отстапувања од растот на приносите заклучно со крајот на 2015 година и првата половина на 2016 година и приносите во 2018 година). Помалите износи на приносите во 2018 година најмногу се должат на влијанието на цените на светските финансиски пазари кои бележеа поголема волатилност во текот на 2018 година и намалување на крајот на 2018 година. Во текот на 2019 година се забележува постепен пораст на приносите. Во 2020 година се забележуваат помали приноси во однос на 2019 година кај САВАЗ и КБПЗ, најмногу заради неповолните состојби на финансиските пазари во услови на пандемија на вирусот Корона. ТРИГЛАВЗ во почетните години од своето работење и во исклучителни околности заради неповолните состојби на финансиските пазари во услови на пандемија на вирусот Корона, забележа принос во номинален износ помал од нула, којшто веќе во следниот период беше надоместен. После падот на приносите во 2022 година заради глобалната криза предизвикана од воениот конфликт помеѓу Украина и Русија, од 2023, година се забележува постепено зголемување на приносите кај трите пензиски фондови.

**Графикон 5.26. Принос на ЗПФ (во номинален износ)**




Движењето на приносот во номинален и во реален износ, во период од 2013 до 2024 година (на годишно ниво) и во 2025 година (на квартално ниво), по седумгодишни периоди, конвертиран во еквивалентна годишна стапка на принос, по задолжителен пензиски фонд, може да се види на *графикон 5.27*. На овој графикон е прикажано и движењето на приносот во номинален и во реален износ на ТРИГЛАВз, за соодветните периоди согласно регулативата бидејќи постои подолго од 12 месеци но пократко од 84 месеци. Во 2025 година приносот и во номинален и во реален износ бележи зголемување и кај САВАз (од 5,56% до 6,12% во номинален и од 0,72% до 0,74% во реален износ) и кај КБПз (од 5,69% до 6,39% во номинален износ и од 0,85% до 0,99% во реален износ). Притоа, најмал износ на принос во номинален износ е забележан во вториот квартал, додека најмал износ на принос во реален износ во третиот квартал кај пензиските фондови кои постојат повеќе од седум години. Приносот на третиот задолжителен пензиски фонд што почна со работа во април 2019 година, во 2025 година исто така забележува раст и во номинален (од 4,23% до 4,64%) и во реален износ (од -1,29% до -0,99%). Во разгледуваниот период (2013 - 2025 година) промената на нивото на трошоците на живот во пресметковните периоди, сведена на годишно ниво, до 2019 година бележи намалување што влијае врз постепеното приближување на приносите во реален износ кон приносите во номинален износ, додека пак во периодот по 2019 година (особено во 2022 година и третиот квартал од 2025 година) бележи зголемување што влијае врз постепеното оддалечување на приносите во реален износ од приносите во номинален износ.

**Графикон 5.27. Принос во номинален и во реален износ на ЗПФ, 2013 -2025 година**



Седумгодишниот принос на ниво на задолжително капитално финансирано пензиско осигурување за период 31.12.2018 – 31.12.2025 година, пресметан преку промената на пондерираниот просек<sup>21</sup> на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови, сведен на годишно ниво изнесува 5,51% во номинален односно 0,16% во реален износ. На крајот на 2025 година се забележува поголем принос во номинален износ во однос на крајот на 2024 година со тенденција за достигнување на приносот остварен на крајот на 2021 година. Приносот во реален износ на крајот на 2025 година останува на исто ниво како и на крајот на 2024 година, што значи дека годишното зголемувањето на нивото на трошоци на живот во пресметковните периоди сè уште изразено влијае на приносот во реален износ. Податоците за седумгодишниот принос на ниво на задолжително капитално финансирано пензиско осигурување пресметан преку промената на пондерираниот просек на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови, за секој квартал во периодот 2021 до 2025 година се прикажани на *графиконот 5.28*.

**Графикон 5.28. Просечен пондериран принос во номинален и во реален износ на ЗПФ, 2021 -2025 година**



<sup>21</sup> Просечната вредност е пресметана како пондериран просек на сметководствените единици на задолжителните пензиски фондови во однос на нето-средствата на задолжителните пензиски фондови.

## 5.7. Надоместоци кај задолжителните пензиски фондови

За вршење на своите функции за управување со средствата на задолжителниот пензиски фонд, проценка на средствата, зачленување, водење индивидуални сметки на членовите и известување на членовите, како и за плаќање на надоместоците за МАПАС, за Фондот на ПИОСМ и за чуварот на имот и покривање на сопствените трошоци, друштвата, во согласност со Законот, наплатуваат надоместок од придонеси, надоместок од средства и надоместок за премин.

Ваквиот начин на финансирање на пензиските друштва е вообичаен за друштвата кои функционираат во пензиски систем сличен на македонскиот. Надоместокот што се наплатува како процент од придонесите, се плаќа еднаш од уплатата на придонесот, а потоа истиот придонес се инвестира сè до повлекување на средствата, додека надоместокот што се наплатува од средства, се наплатува на крајот на секој месец, од вкупните средства кои се управуваат. Надоместоците, засновани на придонеси, имаат тежина „на почетокот“, односно се релативно големи во почетните години. Надоместоците засновани на средства имаат тежина „на крајот“, бидејќи акумулираните средства се многу поголеми колку што се поблиску до пензионирањето<sup>22</sup>. Гледано на долг рок, надоместокот од придонеси нема да има значајно влијание врз висината на пензијата на членот, а надоместокот од средства ќе станува сè позначаен со текот на годините.

Видовите и висината на надоместоците, кои ги наплаќаа друштвата, кои управуваат со задолжителни пензиски фондови, во 2025 година, се прикажани во *табела 5.9*.

**Табела 5.9. Надоместоци кои ги наплаќаа друштвата кои управуваат со задолжителни пензиски фондови во 2024 година**

| Вид надоместок                                                                     | САВА                               | КБ Прво                            | ТРИГЛАВ***                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Надоместок од придонеси                                                            | 1,70%*                             | 1,70%*                             | 1,70%                              |
| Месечен надоместок од вредноста на нето-средствата на задолжителниот пензиски фонд | 0,030%**                           | 0,030%**                           | 0,030%                             |
| Надоместок за премин                                                               |                                    |                                    |                                    |
| Број на денови****                                                                 | Износ на надоместок за премин      | Износ на надоместок за премин      | Износ на надоместок за премин      |
| број на денови ≤ 720                                                               | 15 евра                            | 15 евра                            | 15 евра                            |
| број на денови > 720                                                               | не се наплаќа надоместок за премин | не се наплаќа надоместок за премин | не се наплаќа надоместок за премин |

\* Законски определениот максимум за 2025 година е 2,00% (Висината претходно беше 1,80% кај сите зпф).

\*\* Висината е еднаква со законски определениот максимум за 2019 година (претходно изнесуваше 0,035% и кај САВАз и кај КБПз).

\*\*\* Од април 2019 година. Висината е еднаква со законски определениот максимум за 2019 година.

\*\*\*\* Бројот на денови се пресметува од датумот за кој членот се стекнал со статус на член во постојниот задолжителен пензиски фонд (или од први во месецот за кој членот стекнал право на придонес во постојниот задолжителен пензиски фонд, во случај на прво членство) до датумот на пренос на средствата на индивидуалната сметка на членот во идниот задолжителен пензиски фонд.

Првично, надоместокот од придонеси беше определен на тендер, а почетниот надоместок, што го наплатуваа САВА и КБ Прво, изнесуваше 8,50%. Понатаму, со развојот на системот и со намалувањето на надоместоците кои ги наплатуваат државните институции од друштвата, како и со растот на придонесите и средствата, кои се основа за пресметка на надоместоците, следеше континуирано постепено намалување на овој надоместок. Висината на надоместоците од придонеси, кои се наплатуваа од почетокот на постоењето на системот, заклучно со 2025 година, е прикажана во *табела 5.10*.

<sup>22</sup> Administrative Charges for Funded Pensions: An International Comparison and Assessment, Edward Whitehouse, June 2000.

**Табела 5.10. Висина на надоместоците од придонеси кои ги наплаќаат пензиските друштва во вториот столб**

| Пензиско друштво | Износ              | Датум на примена                   |
|------------------|--------------------|------------------------------------|
| САВА             | 9,90%              | На тендер                          |
|                  | 8,50%              | Од почетокот на системот (2006 г.) |
|                  | 7,90%              | Од јули 2007 г.                    |
|                  | 6,90%              | Од февруари 2008 г.                |
|                  | 6,50%              | Од мај 2009 г.                     |
|                  | 5,50%              | Од јануари 2010 г.                 |
|                  | 4,50%              | Од јануари 2011 г.                 |
|                  | 4,00%              | Од јануари 2012 г.                 |
|                  | 3,75%              | Од јуни 2013 г.                    |
|                  | 3,50%              | Од јануари 2014 г.                 |
|                  | 3,25%              | Од јануари 2015 г.                 |
|                  | 3,00%              | Од јануари 2016 г.                 |
|                  | 2,75%              | Од јануари 2017 г.                 |
|                  | 2,50%              | Од јануари 2018 г.                 |
|                  | 2,25%              | Од јануари 2019 г.                 |
|                  | 2,00%              | Од јануари 2020 г.                 |
|                  | 1,90%              | Од јануари 2023 г.                 |
| 1,80%            | Од јануари 2024 г. |                                    |
| 1,70%            | Од јануари 2025 г. |                                    |
| КБ Прво          | 9,90%              | На тендер                          |
|                  | 8,50%              | Од почетокот на системот (2006 г.) |
|                  | 7,90%              | Од јули 2007 г.                    |
|                  | 6,80%              | Од февруари 2008 г.                |
|                  | 5,50%              | Од јануари 2010 г.                 |
|                  | 4,50%              | Од јануари 2011 г.                 |
|                  | 4,00%              | Од јануари 2012 г.                 |
|                  | 3,75%              | Од јуни 2013 г.                    |
|                  | 3,50%              | Од јануари 2014 г.                 |
|                  | 3,25%              | Од јануари 2015 г.                 |
|                  | 3,00%              | Од јануари 2016 г.                 |
|                  | 2,75%              | Од јануари 2017 г.                 |
|                  | 2,50%              | Од јануари 2018 г.                 |
|                  | 2,25%              | Од јануари 2019 г.                 |
|                  | 2,00%              | Од јануари 2020 г.                 |
|                  | 1,90%              | Од јануари 2023 г.                 |
|                  | 1,80%              | Од јануари 2024 г.                 |
| 1,70%            | Од јануари 2025 г. |                                    |
| ТРИГЛАВз         | 2,25%              | Од април 2019 г.                   |
|                  | 2,00%              | Од јануари 2020 г.                 |
|                  | 1,90%              | Од јануари 2023 г.                 |
|                  | 1,80%              | Од јануари 2024 г.                 |
|                  | 1,70%              | Од јануари 2025 г.                 |

Надоместокот од средства беше определен во закон и, заклучно со мај 2013 година, изнесуваше 0,05% месечно од вредноста на нето-средствата на задолжителниот пензиски фонд, потоа заклучно со декември 2014 година, изнесуваше 0,045%. Од јануари 2015 година, надоместокот изнесуваше 0,04%, заклучно со декември 2016 година. Од јануари 2017 година, надоместокот од средства изнесуваше 0,035%. Од јануари 2019 година надоместокот од средства изнесува 0,030%

Од 2013 година, со закон беше определена максималната висина на надоместокот од придонеси и надоместокот од средства, што ќе може да ја наплаќаат пензиските друштва и беше предвидено нивно постепено понатамошно намалување. Во 2025 година сите пензиски друштва ја намалија висината на

надоместокот од придонеси од 1,80% на 1,70% од уплатените придонеси во задолжителните пензиски фондови.


Наплатата на надоместоците (во милиони денари) од страна на друштвата, во текот на 2025 година, е прикажана во *табела 5.11*.

**Табела 5.11. Наплата на надоместоци од страна на друштвата, во 2025 година (во милиони денари)**

|                          | Вкупно 2024 | Јан.  | Фев.  | Мар.  | Апр.  | Мај   | Јун.  | Јул.  | Авг.  | Сеп.  | Окт.  | Ное.  | Дек.  | Вкупно 2025 |
|--------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| <b>САВАз – вкупно</b>    | 353,56      | 30,54 | 31,40 | 31,31 | 31,38 | 32,48 | 32,45 | 33,12 | 32,52 | 33,68 | 34,39 | 34,05 | 37,60 | 394,92      |
| Од придонеси             | 119,06      | 9,05  | 9,62  | 9,73  | 10,21 | 10,65 | 10,32 | 10,62 | 9,70  | 10,49 | 10,78 | 10,18 | 13,48 | 124,83      |
| Од средства              | 234,50      | 21,49 | 21,77 | 21,58 | 21,17 | 21,83 | 22,13 | 22,51 | 22,83 | 23,18 | 23,61 | 23,87 | 24,12 | 270,09      |
| <b>КБПз – вкупно</b>     | 393,49      | 34,15 | 34,97 | 34,83 | 34,81 | 36,21 | 36,19 | 36,88 | 36,29 | 37,74 | 38,10 | 37,98 | 41,91 | 440,07      |
| Од придонеси             | 129,37      | 10,04 | 10,52 | 10,62 | 11,05 | 11,64 | 11,26 | 11,56 | 10,59 | 11,66 | 11,53 | 11,13 | 14,75 | 136,35      |
| Од средства              | 264,13      | 24,11 | 24,46 | 24,22 | 23,76 | 24,57 | 24,92 | 25,32 | 25,70 | 26,08 | 26,57 | 26,86 | 27,16 | 303,72      |
| <b>ТРИГЛАВз – вкупно</b> | 68,96       | 6,43  | 6,68  | 6,70  | 6,79  | 7,14  | 7,24  | 7,48  | 7,42  | 7,83  | 7,98  | 7,94  | 8,99  | 88,62       |
| Од придонеси             | 30,06       | 2,51  | 2,66  | 2,70  | 2,84  | 3,00  | 2,97  | 3,07  | 2,88  | 3,16  | 3,19  | 3,07  | 4,03  | 36,08       |
| Од средства              | 38,90       | 3,92  | 4,01  | 4,00  | 3,95  | 4,14  | 4,27  | 4,41  | 4,54  | 4,67  | 4,79  | 4,87  | 4,97  | 52,54       |

Надоместоците коишто ги наплатуваат пензиските друштва од членовите на пензиските фондови и од средствата на пензиските фондови низ годините на работењето на вториот столб континуирано се намалуваат што може да се види од *табела 5.10*. и *графикон 5.29*. На *графикон 5.29*. се прикажани износите на наплатените надоместоци во годината како процент од средствата на крајот на секоја година коишто континуирано се намалуваат и во 2025 година изнесуваат вкупно 0,49% од вкупните средства (и тоа 0,16% надоместоци од придонеси и 0,33% надоместоци од средства).

**Графикон 5.29. Надоместоци што ги наплатувале пензиските друштва во вториот столб 2006-2025 г. (како % од средства)**



Трансакциските провизии, во врска со трансакциите за стекнување или за пренос на средствата на задолжителен пензиски фонд, се плаќаат од средствата на задолжителниот пензиски фонд, на избрани правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност, дома и во странство. Трансакциските провизии се пресметуваат како процент од вредноста на секоја склучена трансакција.

Во текот на 2025 година, од САВАз биле наплатени вкупно 1,95 милиони денари трансакциски провизии, од КБПз биле наплатени вкупно 1,31 милиони денари и од ТРИГЛАВз биле наплатени вкупно 0,18 милиони денари трансакциски провизии.

### **5.8. Исплата на пензии од задолжително капитално финансирано пензиско осигурување**

Условите за стекнување право на пензија се исти и за првиот и за вториот столб: возрасна граница од 64 години за мажи, односно од 62 години за жени, со минимум 15 години работен стаж.

Од првиот столб се врши исплата на дел од старосната, од семејната и од инвалидската пензија, како и од минималната пензија. Пензијата од првиот столб се пресметува како дефинирана пензија според однапред утврдена формула (одреден процент, во зависност од годините на стаж, помножен со пензиска основа, определена од валоризирани плати од целиот работен век).

Од вториот столб се врши исплата на дел од старосната пензија, во вид по избор на членот:

- пензиски анuitети со целиот износ на средства, акумулирани на индивидуалната сметка на членот и се исплаќаат до крајот на животот, од друштво за осигурување, овластено за таа цел, или
- програмирани повлекувања, од акумулираните средства на индивидуалната сметка на членот и се исплаќаат од друштво кое управува со задолжителен пензиски фонд, или
- комбинација на горенаведените методи.

Обезбедувањето пензиски анuitети и програмирани повлекувања е регулирано со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување.

Доколку осигуреникот кој остварил право на инвалидска пензија е член на вториот столб, вкупниот износ на средствата на сметката на тој член се пренесува во Фондот на ПИОСМ и целосната исплата на инвалидската пензија се исплаќа од Фондот на ПИОСМ. По исклучок, доколку акумулираните средства на сметка на членот се повеќе од износот потребен за исплата на инвалидска пензија, во согласност со Законот за пензиското и инвалидското осигурување, тогаш членот може да избере наместо таа пензија да користи пензија од втор столб.

Во случај на смрт на член на задолжителен пензиски фонд од вториот столб, чии членови имаат право на семејна пензија, вкупниот износ на средствата на сметката на тој член се пренесува во Фондот на ПИОСМ и целосната исплата на семејната пензија се исплаќа од Фондот на ПИОСМ. По исклучок, доколку акумулираните средства на сметка на членот се повеќе од износот потребен за исплата на семејна пензија, во согласност со Законот за пензиското и инвалидското осигурување, тогаш корисникот на семејна пензија може да избере, наместо таа пензија, да користи пензија од втор столб.

Во 2025 година беа остварени 91 инвалидска пензија и 263 семејни пензии од страна на членови на вториот столб, односно членови на семејство на починат член, поради што нивните акумулирани средства беа пренесени во Фондот на ПИОСМ, од каде се исплаќа инвалидската, односно семејната пензија. Во 2025 година, за 51 член на вториот столб започна да се исплаќа старосна пензија од втор столб, преку програмирани повлекувања. Исто така во 2025 година за член на семејство на 1 починат член, кој оствари право на семејна пензија, започнаа да се исплаќаат привремени програмирани повлекувања. Додека во 2025 година, се исплаќаше старосна пензија од втор столб, преку програмирани повлекувања, за вкупно 116 пензионирани членови вклучувајќи ги членовите кои започнаа да ги повлекуваат средствата во претходните години и се исплаќаа привремени програмирани повлекувања за членови на семејство на четири починати членови, кои остварија право на семејна пензија.

Предвидени се и случаи во кои се врши исплата на средства од индивидуалната сметка на членот, а притоа да нема остварување право на пензија и тоа:

- кога починатиот член на задолжителен пензиски фонд нема членови на семејството кои имаат право на семејна пензија, тогаш средствата на сметката на тој член стануваат дел на оставинската маса на оставителот и со нив се постапува во согласност со Законот за наследување;

- кога член на задолжителен пензиски фонд нема да стекне право на старосна пензија според Законот за пензиското и инвалидското осигурување, поради тоа што нема навршено пензиски стаж најмалку 15 години, може да оствари пензија само од средствата од втор столб, доколку пензијата е поголема или еднаква на 40% од најнискиот износ на пензија, а доколку пресметаниот износ на пензијата е помал од 40% од најнискиот износ на пензија, задолжителниот пензиски фонд на членот наеднаш ќе му ги исплати акумулираните средства на неговата сметка. Остварување на пензија само од средствата од втор столб и исплата на вкупните акумулирани средства во овие случаи може да се изврши по навршување 65 години.

Во текот на 2025 година беа исплатени средства како наследство од индивидуалните сметки на 126 починати членови. Исто така, еднократно беа исплатени средства на 2 членови.


Подетален преглед на остварените пензии и исплати за членови на вториот столб во 2025 година, по задолжителни пензиски фондови, е даден во *табела 5.12*.

**Табела 5.12. Остварени пензии и исплати за членовите во втор столб во 2024 г.**

| Вид пензија и исплата / Задолжителен пензиски фонд | САВАз | КБПз | ТРИГЛАВз | Вкупно |
|----------------------------------------------------|-------|------|----------|--------|
| Инвалидска пензија                                 | 47    | 42   | 2        | 91     |
| Семејна пензија                                    | 131   | 121  | 11       | 263    |
| Старосна пензија – програмирани повлекувања        | 20    | 31   | 0        | 51     |
| Семејна пензија – програмирани повлекувања         | 1     | 0    | 0        | 1      |
| Еднократна исплата – член                          | 1     | 1    | 0        | 2      |
| Еднократна исплата – наследство                    | 59    | 56   | 11       | 126    |
| Вкупно                                             | 259   | 251  | 24       | 534    |

На *графикон 5.29* е прикажана структурата на остварени пензии и исплати од вториот столб, во дваесетте години на постоење на вториот столб, заклучно со 2025 година. Бројот на исплати е многу мал, бидејќи членовите се млади лица. Најголем дел од исплатите се во случаите на смрт на член, преку остварена семејна пензија, или исплата на наследство, па исплатите по основ на остварена инвалидска пензија, а најмал е бројот на еднократни исплати на членови и исплати на членови преку програмирани повлекувања.

**Графикон 5.29. Структура на остварени пензии и исплати од вториот столб од почетокот на системот**



## **6. Информации за доброволните пензиски фондови**

### **6.1. Цел на доброволното капитално финансирано пензиско осигурување**

Примарна цел на доброволното капитално финансирано пензиско осигурување е обезбедување повисок приход по пензионирањето, за осигурениците кои се веќе осигурени во едностволбниот и/или во двостолбниот пензиски систем, обезбедување пензија на лицата кои не се опфатени со задолжителното пензиско осигурување лично за себе или од други лица и обезбедување предуслови за воспоставување професионални пензиски шеми во процесот на усогласување на системот на социјално осигурување во РСМ со системите во ЕУ. Основни принципи на доброволното капитално финансирано пензиско осигурување се: обезбедување дополнителни средства во случај на старост, членување на доброволна основа, капитално финансирање на принцип на дефинирани придонеси, инвестирање на средствата врз основа на сигурност, диверзификација на ризик и одржување адекватна ликвидност, како и транспарентност.

Доброволното пензиско осигурување овозможува опфат на голема група лица од населението на РСМ, како и на лица кои не се државјани на РСМ. Тоа овозможува дополнително штедење за старост, со што се зголемува материјалната сигурност при старост. Понатаму, во согласност со вообичаените практики во многу европски земји, каде што постојат професионални пензиски шеми, преку кои работодавците, или здруженијата на граѓаните, организираат и финансираат дополнително пензиско осигурување за своите вработени, односно членови, тоа е овозможено и во РСМ. Бидејќи европските системи за социјално осигурување се под притисок, кој постојано се зголемува, професионалните пензии, во иднина, сè повеќе и повеќе, ќе имаат улога на дополнување на приходите, по пензионирање. Од тие причини, треба да се развијат професионалните пензии, дополнително на социјалното осигурување, со цел обезбедување сигурно, трајно и ефикасно социјално осигурување, кое треба да гарантира пристоеен животен стандард во староста. Во третиот столб, работодавец, или здружение на граѓани (осигурител), може да организира и да финансира професионална пензиска шема и да уплаќа придонес во доброволен пензиски фонд за своите вработени и членови. Повеќе работодавци, или повеќе здруженија на граѓани, можат заедно да организираат и да финансираат професионални пензиски шеми. Осигурителот потпишува договор со друштвото што го избрал да управува со доброволниот пензиски фонд, во кој ќе биде вклучена професионалната пензиска шема.

Се очекува доброволното капитално финансирано пензиско осигурување да има дополнително значително влијание врз економијата во целина, преку зголемување на штедењето на населението, зголемување на моќта на инвестирањето и на поттикнувањето на развојот и продлабочувањето на пазарот на капитал, преку инвестирање на средствата на доброволните пензиски фондови, зголемување на побарувачката за нови инструменти и преку нови финансиски услуги, итн.

Доброволното капитално финансирано пензиско осигурување стана оперативно во втората половина на 2009 година, така што на постојните друштва им беа доделени дозволи за управување со доброволни пензиски фондови. Отворен доброволен пензиски фонд „НЛБ пензија плус“ – Скопје почна со работа на 15.7.2009 година, додека КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд – Скопје, на 21.12.2009 година. Во јуни 2018 година, МАПАС даде одобрение за промена на називот на пензискиот фонд Отворен доброволен пензиски фонд – „НЛБ Пензија плус“ Скопје во Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус. Триглав отворен доброволен пензиски фонд – Скопје почна со работа на 1.3.2021 година. ВФП отворен доброволен пензиски фонд – Скопје почна со работа на 18.10.2022 година.

## **6.2. Членство во доброволните пензиски фондови**

Едно лице може да стекне членство во доброволен пензиски фонд на три начина:


- 1) со потпишување на договор за членство во доброволен пензиски фонд меѓу лицето и друштвото и со отворање на доброволна индивидуална сметка,
- 2) со потпишување на договор за членство во доброволен пензиски фонд меѓу лицето, физичкото лице кое уплаќа во име и за сметка на лицето (уплаќач) и друштвото и со отворање на доброволна индивидуална сметка,
- 3) со учество во професионална пензиска шема, организирана од неговиот работодавец или од здружение во кое членува и со отворање на професионална сметка.

Едно лице може да има само една доброволна индивидуална сметка и една професионална сметка. Овие сметки можат да бидат во ист или во различен доброволен пензиски фонд.

Во доброволното капитално финансирано пензиско осигурување, со состојба на 31.12.2025 година, има вкупно 35.944 членови, што значи 2.372 членови повеќе во споредба со 31.12.2024 година, односно има пораст на членството за 7,07%. Во 2025 година се забележува мало зголемување на порастот на членството во однос на претходната година. Од вкупниот број членови во третиот столб 18.932 или околу 53% се членови со доброволна индивидуална сметка, додека 17.012 или околу 47% се учесници во пензиска шема со професионална сметка. Бидејќи ТРИГЛАВд и ВФПд сè уште имаат релативно мал број на членови (од вкупниот број на членови 1,53% се во ТРИГЛАВд и 2,29% во ВФПд), во однос на распределбата на членовите по доброволните пензиски фондови, со состојба на 31.12.2025 година, кај доброволните пензиски фондови кои работат од 2009 година нема значителна промена во однос на состојбата во минатата година, односно околу 45,28% од членовите се во САВАд, додека околу 50,90% се во КБПд.

Од *графиконот 6.1.*, каде се прикажани структурата на членови по доброволните пензиски фондови и по тип на членство, во 2025 година, на квартално ниво, може да се забележи значителна разлика во однос на видот на членството кај четирите доброволни пензиски фонда. Во однос на структурата на членови по тип со состојба 31.12.2025 година, кај САВАд и кај КБПд нема значителна промена во споредба со состојбата во минатата година. Имено, САВАд има поголем број членови со доброволни индивидуални сметки (70,58%), додека КБПд има повеќе членови во пензиски шеми со професионални сметки (62,53%). Во однос на структурата на членови по тип со состојба 31.12.2025 година, кај ТРИГЛАВд има поголема промена во споредба со состојбата во минатата година и на крајот на 2025 година кај ТРИГЛАВд поголем број се членови во пензиски шеми со професионални сметки (70,24%). Кај ВФПд исто така нема значителна промена во споредба со состојбата во минатата година и распределбата на членството е порамномерна иако поголемиот број се членови со доброволна индивидуална сметка (51,82%).


**Графикон 6.1. Структура на членови по ДПФ и по тип на членство**



Од досегашното искуство, најчесто, членовите кои имаат индивидуални сметки сами си уплаќаат средства, а во мал број случаи има членови за кои придонес плаќа уплаќач (од вкупно 17.859 членови кои имаат индивидуални сметки, само 1.073 членови или 5,67% имаат уплаќач). Доброволното капитално финансирано пензиско осигурување овозможува членување и на лица кои не се државјани на РСМ. Во досегашното постоење на третиот столб постојат многу мал број членови кои се странски државјани (0,01% од вкупниот број членови).


Во врска со учеството на членовите во професионалните пензиски шеми, во САВАд 4.787 членови се учесници во 1.269 професионални пензиски шеми, во КБПд 11.442 членови се учесници во 2.844 професионални пензиски шеми, во ТРИГЛАВд 387 членови се учесници во 7 професионални пензиски шеми и во ВФПд 396 членови се учесници во 173 професионални пензиски шеми. Постојат професионални пензиски шеми со по неколку десетици членови и професионални пензиски шеми само со по 1 до 2 члена. Од вкупниот број шеми, 21 професионална пензиска шема имаат по над 100 членови, четири шеми имаат по над 500 членови од кои едната има над 1.000 членови. Распределбата на членовите во професионалните пензиски шеми по фондови е дадена на *графикон 6.2.*, во кој поединечно се прикажани само шемите кои имаат повеќе од 100 члена, додека останатите шеми се вклучени во ставката „други“.

**Графикон 6.2. Распределба на членови во трет столб во професионални пензиски шеми**




Во однос на распределбата на професионалните пензиски шеми по доброволни пензиски фондови, со состојба на 31.12.2025 година, најголемиот број на пензиски шеми се во пензиските фондови коишто работат од 2009 година (66,25% во КБПд и 29,56% во САВАд), додека 4,03% од пензиските шеми се во ВФПд и само 0,16% во ТРИГЛАВд. Распределбата на пензиските шеми по доброволни пензиски фондови е прикажана на *графикон 6.3*.

**Графикон 6.3. Распределба на професионални пензиски шеми по ДПФ**



Структурата на членовите во третиот столб, по возраст, пол и по тип на членство, е прикажана на *графикон 6.4*.


**Графикон 6.4. Структура на членови во трет столб по возраст, пол и по тип на членство**



Од овој графички приказ може да се забележи дека во третиот столб во споредба со вториот столб има повеќе повозрасни членови. Околу 56% од членовите со доброволна индивидуална сметка се на возраст до 45 години, додека околу 54% од членовите со професионална сметка се на возраст до 50 години. Членовите кои имаат професионална сметка се повозрасни во однос на членовите со индивидуална сметка. Просечната возраст на членовите со индивидуална сметка е 45 години за мажи и 44 за жени, а на членовите со професионална сметка е 50 години и за мажи и за жени, додека просечната возраст на сите членови вкупно, е 47 години.


Учеството на вкупниот број на членови на третиот столб во вкупното работоспособно население и во вкупното активно население иако во 2025 година порасна, сепак сè уште е мало. Со состојба на крајот од 2025 година, само околу 2,4% од вкупното работоспособно население во РСМ се членови на третиот столб, односно околу 4,5% од вкупното активно население во РСМ се членови на третиот столб. Порастот на учеството на членовите во третиот столб, во вкупното работоспособно население и активно население во РСМ, во периодот од 2017 до 2025 година, е прикажан на *графикон 6.5*. Овој резултат покажува дека постои значаен потенцијал за развој на третиот столб.

**Графикон 6.5. Учество на членови во трет столб во вкупното работоспособно население и активно население, по години, 2017-2025 година**



Структурата на членовите во доброволните пензиски фондови по статистички региони<sup>23</sup> во РСМ е дадена на *графикон 6.6*.

**Графикон 6.6. Структура на членови во трет столб, по статистички региони**



<sup>23</sup>Статистичките региони се дефинирани според Државниот завод за статистика – територијални единици. Номенклатурата на територијални единици е заснована врз територијалната организација на локалната самоуправа во РСМ и е усогласена со класификацијата на ЕУ.

Најмногу членови во четирите доброволни пензиски фондови има од Скопскиот регион, 7.665 членови во КБПд, 6.693 членови во САВАд, 545 членови во ВФПд и 374 членови во ТРИГЛАВд. Најмалку членови во САВАд има од Полошкиот регион (831 членови), најмалку членови во КБПд има од Југоисточниот регион (961 членови), најмалку членови во ТРИГЛАВд има од Источниот регион (9 членови), додека најмалку членови во ВФПд има од Полошкиот регион (25 членови).

### **6.3. Премин на член од една на друга сметка во ист или во друг доброволен пензиски фонд**

Лицата имаат право на избор на доброволен пензиски фонд и право на промена на избраниот доброволен пензиски фонд, по сопствена желба, во секое време. Доколку членот е член на постојниот доброволен пензиски фонд пократко од 12 месеци, при преминот треба да плати надоместок за премин, инаку, преминот е бесплатен. При премин се пренесуваат и вкупните средства од сметката на членот. Исто така, и при премин на учесник во професионална пензиска шема од еден кај друг осигурител, тој има право на пренос на средствата заштедени во професионалната шема на професионална сметка или на доброволна индивидуална сметка, доколку другиот осигурител нема организирано професионална пензиска шема или не го вклучи лицето во неа. Членот, кој е учесник во професионална пензиска шема, има право на пренос на средствата на доброволна индивидуална сметка, доколку не се вработи или не се зачлени во здружение на граѓани.

Во табела 6.1. се дадени податоци за бројот на членови кои преминале од еден во друг доброволен пензиски фонд и за износот на пренесените средства од еден во друг доброволен пензиски фонд, врз таа основа, во текот на 2025 година.


**Табела 6.1. Премини на членови од еден во друг доброволен пензиски фонд**

| 2025                                         |          | ДПФ во кои преминале членови односно во кои се пренесени средства |           |           |            | Вкупно     |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
|                                              |          | САВАд                                                             | КБПд      | ТРИГЛАВд  | ВФПд       |            |
| Членови кои преминале од ДПФ                 | САВАд    |                                                                   | 12        | 11        | 40         | 63         |
|                                              | КБПд     | 27                                                                |           | 7         | 48         | 82         |
|                                              | ТРИГЛАВд | 3                                                                 | 0         |           | 1          | 4          |
|                                              | ВФПд     | 6                                                                 | 3         | 0         |            | 9          |
|                                              | Вкупно   | 36                                                                | 15        | 18        | 89         | 158        |
| Средства кои се пренесени од ДПФ (во денари) | САВАд    |                                                                   | 1.838.049 | 3.217.031 | 31.433.269 | 36.488.349 |
|                                              | КБПд     | 5.766.570                                                         |           | 1.444.160 | 27.466.642 | 34.677.372 |
|                                              | ТРИГЛАВд | 34.162                                                            | 0         |           | 46.506     | 80.668     |
|                                              | ВФПд     | 5.376.485                                                         | 129.398   | 0         |            | 5.505.883  |
|                                              | Вкупно   | 11.177.217                                                        | 1.967.447 | 4.661.191 | 58.946.417 | 76.752.272 |

Започнувањето со работа на четвртиот доброволен пензиски фонд ВФП направи нешто поголемо раздвижување во премините на членови од еден во друг доброволен пензиски фонд во 2022 и 2023 година. Сепак, во текот на 2025 година, вкупниот број членови во доброволните пензиски фондови, кои преминале од еден во друг доброволен пензиски фонд останува скоро на исто ниво како и претходната година, и изнесува 158, што претставува 0,44% од вкупниот број членови. Притоа, 36 членови преминале во САВАд, 15 преминале во КБПд, 18 членови преминале во ТРИГЛАВд и 89 преминале во ВФПд. При преминот, 11,18 милиони денари биле пренесени во САВАд, 1,97 милиони денари биле пренесени во КБПд, 4,66 милиони денари биле пренесени во ТРИГЛАВд и 58,95 милиони денари биле пренесени во ВФПд. Исто така, во 2025 година, имаше и премини во рамките на ист пензиски фонд од една во друга професионална шема и од професионална на доброволна индивидуална сметка.

Во 2025 година, најголем дел или 56% од членовите кои избрале да преминат во друг доброволен пензиски фонд преминале во ВФПд, потоа 23% преминале во САВАд, 11% преминале во ТРИГЛАВд и 9% во КБПд. Во однос на средствата, најголем дел или 77% од средствата на членовите кои избрале да преминат во друг доброволен пензиски фонд биле пренесени во ВФПд, 15% биле пренесени во САВАд, 6% од средствата биле пренесени во ТРИГЛАВд и 3% во КБПд. На *графикон 6.7.* е дадена распределбата на премини на членови и распределба на пренесените средства во друг доброволен пензиски фонд во 2025 година.

**Графикон 6.7. Распределба на членови кои преминале и средства коишто се пренесени во друг доброволен пензиски фонд во 2025 година**



#### **6.4. Придонеси во доброволните пензиски фондови**

Уплатата на доброволен придонес може да се врши само за лице кое ги исполнува условите за членство во доброволен пензиски фонд, во согласност со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување. Уплатата на доброволен придонес, во име и за сметка на член кој има доброволна индивидуална сметка, може да ја врши членот и/или уплаќачот. Уплатата на доброволен придонес, во име и за сметка на член кој има професионална сметка, може да ја врши само осигурителот. Уплатите се вршат од трансакциската сметка или преку трансакција поврзана со трансакциската сметка на членот и/или уплаќачот или осигурителот. Доброволниот придонес се уплаќа на посебна парична сметка на доброволниот фонд, која се води кај чуварот на имот и се распоредува на доброволна индивидуална сметка, или на професионална сметка на членот, во зависност од начинот на зачленување и по исполнување на условите за членство.

Членот, уплаќачот и осигурителот, имаат право слободно да ги одредуваат висината на уплатениот износ на доброволен придонес и динамиката на уплатата, а промената на висината на уплатата, или прекилот на уплатата, не влијаат на правото на членство во фондот, односно не значат прекин на членството. Износите на доброволните придонеси ги определува осигурителот, за сите учесници во професионалната пензиска шема, која тој ја организира и ја финансира и ги определува како процент од платата на членот, кој е вклучен во професионалната пензиска шема.

Во текот на 2025 година, во доброволните пензиски фондови се уплатени вкупно 625,06 милиони денари, што претставува околу 0,06% од БДП на РСМ. Детално уплатените придонеси по месеци (во милиони денари), се прикажани во *табела 6.2*.


**Табела 6.2. Придонеси во трет столб по месеци и фондови**

(во милиони денари)

|               | Вкупно 2024   | Јан.         | Фев.         | Мар.         | Апр.         | Мај          | Јун.         | Јул.         | Авг.         | Сеп.         | Окт.         | Ное.         | Дек.          | Вкупно 2025   |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| САВАд         | 239,55        | 17,83        | 18,88        | 22,20        | 22,14        | 24,53        | 16,18        | 23,00        | 18,48        | 17,30        | 28,12        | 24,44        | 48,21         | 281,30        |
| КБПд          | 262,01        | 18,16        | 29,66        | 22,58        | 25,21        | 15,96        | 18,69        | 24,54        | 14,85        | 20,08        | 23,10        | 18,31        | 60,64         | 291,77        |
| ТРИГЛАВд      | 3,94          | 0,22         | 0,28         | 0,38         | 1,10         | 0,38         | 0,50         | 0,63         | 0,39         | 1,85         | 3,37         | 0,40         | 4,52          | 14,01         |
| ВФПд          | 28,43         | 2,46         | 2,04         | 3,83         | 2,14         | 2,98         | 2,05         | 1,60         | 3,07         | 1,71         | 2,26         | 1,83         | 12,00         | 37,97         |
| <b>Вкупно</b> | <b>533,92</b> | <b>38,67</b> | <b>50,85</b> | <b>48,99</b> | <b>50,58</b> | <b>43,85</b> | <b>37,42</b> | <b>49,77</b> | <b>36,79</b> | <b>40,95</b> | <b>56,84</b> | <b>44,98</b> | <b>125,36</b> | <b>625,06</b> |

Во 2025 година вкупниот износ на уплатените доброволни придонеси во трет столб бележи зголемување од 17,07% во однос на 2024 година. При тоа во однос на претходната година, вкупниот износ на уплатени доброволни придонеси се зголеми во сите доброволни пензиски фондови и тоа во САВАд за 17,43%, во КБПд за 11,36%, во ТРИГЛАВд за 255,65% и во ВФП за 33,55%. Во 2025 година распределбата на доброволни придонеси во четирите доброволни пензиски фондови вкупно, што се уплатени на професионални сметки и на доброволни индивидуални сметки е речиси подеднаква иако поголемиот дел се уплатени на доброволни индивидуални сметки (52,60%). Во однос на фондовите, во 2025 година, кај САВАд и КБПд се забележува речиси иста распределба на придонесите со тоа што поголемиот дел од доброволните придонеси се уплатени на доброволни индивидуални сметки (56,54% кај САВАд и 52,58% кај КБПд). Кај ТРИГЛАВд и кај ВФПд повеќе од две третини од придонесите се уплатени на професионални сметки (77,60% кај ТРИГЛАВд и 65,42% кај ВФПд). Распределбата на уплатите по тип на сметка на која се уплатени и по фонд, на месечно ниво, е дадена на *графикон 6.8*.

**Графикон 6.8. Распределба на уплати во трет столб по тип на сметка и по фонд**



## 6.5. Инвестирање и структура на портфолиото на доброволните пензиски фондови

И во доброволното капитално финансирано пензиско осигурување, како во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување, во почетната фаза, се користат проактивна контрола и квантитативни и квалитативни ограничувања на инвестициите. Сепак, за разлика од задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување, во доброволното има полиберални услови во врска со инвестирањето.


Покрај инструментите кои се дозволени кај задолжителните пензиски фондови, кај доброволните пензиски фондови, за инвестициите во странство, дозволено е и инвестирање во должнички хартии од вредност, издадени од Европската централна банка, од Европската инвестициска банка и од Светската банка, како и должнички хартии од вредност, издадени од единиците на локалната самоуправа. Бидејќи е неопходно да се постигне соодветна диверзификација помеѓу различните видови на инвестиции и кај доброволните пензиски фондови, предвидени се максимални ограничувања за инвестирање во одредена компанија и во одредена економска група и максимални ограничувања на износите кои можат да бидат инвестирани во одредени видови инструменти. Со цел спречување во инвестиции во инструменти кои не се погодни за инвестирање на доброволни пензиски фондови, законски се забрануваат инвестиции во акции, обврзници и во други хартии од вредност, кои не котираат на официјален пазар или со кои јавно не се тргува, инструменти со кои не може правно да се располага, инструменти кои не можат веднаш да бидат проценети, повеќе форми на имот кои не можат веднаш да бидат проценети и ставки од несигурна вредност. Максималните инвестициски ограничувања се прикажани во *табела 6.3*.

**Табела 6.3. Максимални инвестициски ограничувања**


|                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Инвестиции во странство (ЕУ, ОЕЦД)                                                                                                                                                                                                                       | 50% |
| -обврзници и други хартии од вредност издадени од странски влади и централни банки на странските држави и должнички хартии од вредност, издадени од Европската централна банка, Европската инвестициска банка и од Светска банка                         | 50% |
| -должнички хартии од вредност издадени од единиците на локалната самоуправа, недржавни странски компании или банки, акции издадени од странски компании или банки и документи за удел, акции и други хартии од вредност издадени од инвестициски фондови | 30% |
| Хартии од вредност издадени или гарантирани од РСМ на домашен пазар или НБРСМ                                                                                                                                                                            | 80% |
| Банкарски депозити, сертификати за депозит, комерцијални записи, обврзници и хартии од вредност врз основа на хипотека издадени од домашни банки                                                                                                         | 60% |
| Обврзници издадени од единиците на локалната самоуправа и од домашни акционерски друштва кои не се банки и комерцијални записи од домашни акционерски друштва, кои не се банки                                                                           | 40% |
| -обврзници издадени од единиците на локалната самоуправа                                                                                                                                                                                                 | 10% |
| Акции издадени од домашни акционерски друштва                                                                                                                                                                                                            | 30% |
| Документи за удел и акции на македонски инвестициски фондови                                                                                                                                                                                             | 5%  |

Структурата на инвестициите на доброволните пензиски фондови САВАд и КБПд, од почетокот на работа на доброволните пензиски фондови (за период 2009 – 2024 година, на годишно ниво, а за 2025 година, на квартално ниво), е прикажана на *графикон 6.9*. и на *графикон 6.10*. Структурата на инвестициите на доброволниот пензиски фонд ТРИГЛАВд од почетокот на работа на фондот (1.3.2021 година – 2024 година и на квартално ниво за 2025 година) е прикажана на *графикон 6.11*. Структурата на инвестициите на доброволниот пензиски фонд ВФПд (за период од почетокот на работа на фондот 18.10.2022 година – 2024 година и на квартално ниво за 2025 година) е прикажано на *графикон 6.12*.

**Графикон 6.9. Структура на инвестициите на САВАД**




**Графикон 6.10. Структура на инвестициите на КБПД**



**Графикон 6.11. Структура на инвестициите на ТРИГЛАВД**




**Графикон 6.12. Структура на инвестициите на ВФПд**




Структурата на инвестициите на вкупните средства на доброволните пензиски фондови, со состојба на 31.12.2025 година, не се разликува многу во споредба со структурата на инвестициите на доброволните пензиски фондови, со состојба на 31.12.2024 година и истата е прикажана на *графикон 6.13*. Учеството на домашните обврзници коишто вклучуваат само државни обврзници изнесува 58,84% што значи се зголемило за три процентни поени во однос на 31.12.2024 година. Во 2025 година мал дел (0,08%) од средствата на доброволните пензиски фондови е инвестиран и во државни краткорочни хартии од вредност. Учеството на депозити во домашни банки се намали и во 2025 година и тоа скоро за два процентни поени во однос на 2024 година и изнесува 3,21%. Исто така и учеството на акции од домашни издавачи се намалува во однос на претходната година за два процентни поени и изнесува 4,04%. Многу мал дел од инвестициите на доброволните пензиски фондови припаѓа на инвестиции во удели од домашни инвестициски фондови (1,36%). Во 2025 година учеството на инвестициите во странство останува речиси на исто ниво, во споредба со претходната година, и изнесува 31,44%. Во 2025 година три пензиски фонда инвестираа и во странски државни обврзници, а еден пензиски фонд инвестираше и во странски државни краткорочни хартии од вредност, па инвестициите во странски хартии од вредност вклучуваат инвестиции во странски државни обврзници (2,97%), странски државни краткорочни хартии од вредност (0,14%), удели на инвестициски фондови (24,24%) и инвестиции во акции (4,09%). Останатите средства се парични средства 0,86% и побарувања 0,17%.

**Графикон 6.13. Структура на инвестициите во трет столб со состојба на 31.12.2025**



Во текот на 2025 година четирите доброволни пензиски фонда вложуваа во рамките на максималните инвестициски ограничувања. На *графикон 6.14.* е прикажано процентното учество во портфолиото по класи на средства кај САВАд, КБПд, ТРИГЛАВд и ВФПд и законските ограничувања со состојбата на 31.12.2025 година.

**Графикон 6.14. Класи на средства во портфолиото на ДПФ споредени со законските ограничувања**




Доброволните пензиски фондови имаат поголема изложеност на средствата во акции од домашни издавачи (4,04%) во споредба со задолжителните пензиски фондови иако изложеноста на акции во домашни издавачи е различна кај сите пензиски фондови. Притоа, изложеноста на акции во домашни издавачи е значајно поголема кај САВАд (6,63%) и ВФПд (9,27%) во однос на ТРИГЛАВд (1,75%) и КБПд (0,77%).

Споредбено, движењето<sup>24</sup> на вредноста на Македонски Берзански Индекс - МБИ10, Индексот на обврзници на Македонската берза - ОМБ и вредностите на сметководствените единици на доброволните пензиски фондови, во текот на 2025 година, се прикажани на *графикон 6.15.* Вредноста на сметководствената единица на САВАд забележа зголемување од 5,79%, сметководствената единица на КБПд зголемување од 4,60%, сметководствената единица на ТРИГЛАВд зголемување од 4,62% и сметководствената единица на ВФПд забележа зголемување од 5,17%. МБИ10, во текот на 2025 година, забележа намалување од 1,43%<sup>25</sup>. ОМБ, во текот на 2025 година, забележа зголемување од 4,30%<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> Движењата се прикажани преку промената на индексите/единиците во однос на почетен индекс еднаков на 100, на 31.12.2024 година


<sup>25</sup> Извор: Македонска берза АД Скопје – Годишен статистички билтен 2025.

**Графикон 6.15. Споредбено движење на вредноста на МБИ10, ОМБ и вредноста на сметководствената единица на ДПФ, 2025 година**




И кај доброволните пензиски фондови, најголем дел од средствата во 2025 година беа вложени во државни хартии од вредност и тоа домашни државни хартии од вредност (59,57% кај САВАд, 59,87% кај КБПд, 47,69% кај ТРИГЛАВд и 46,33% кај ВФПд) и на странските државни хартии од вредност (2,03% кај САВАд, 4,12% кај КБПд и 4,55% кај ВФПд). Веднаш потоа следуваат вложувањата во инструменти од издавачи/акционерски друштва од финансискиот сектор (25,47% кај САВАд, 34,34% кај КБПд, 38,91% кај ТРИГЛАВд и 41,64% кај ВФПд). Во рамките на овој сектор, кај САВАд најголемо е учеството на уделите во странски и домашни инвестициски фондови (74,37%), потоа следуваат домашните банкарски депозити (13,29%), акциите во домашни банки (8,87%) и финансиските услуги (3,47%). Кај КБПд во рамките на финансискиот сектор преовладува учеството на странски инвестициски фондови (93,72%), а останатиот дел припаѓа на домашни банкарски депозити (6,28%). И кај ТРИГЛАВд во рамките на финансискиот сектор преовладува учеството на странски и домашни инвестициски фондови (73,62%), а останатиот дел е на домашни банкарски депозити (21,88%) и акции во домашни банки (4,49%). Кај ВФПд во рамките на финансискиот сектор преовладува учеството на странски и домашни инвестициски фондови (68,27%), а останатиот дел припаѓа на домашните банкарски депозити (24,27%) и акциите во домашни банки (7,46%). Покрај во горенаведените сектори, доброволните пензиски фондови инвестираат и во други сектори: основни добра, фармација, потрошувачки добра, индустрија, информатичка технологија и комуникациски услуги, но со многу помало учество (од 0,77% до 3,03%). Структурата на инвестициите на доброволните пензиски фондови, по сектори, е прикажана на *графикон 6.16*.

**Графикон 6.16. Структура на инвестициите на ДПФ по сектори**




Во однос на валутната структура на средствата на доброволните пензиски фондови, прикажана на *графикон 6.17.*, се забележува дека во 2025 година нема значајна разлика во однос на валутната структура во 2024 година. Имено во 2025 година најголем дел од средствата на САВАд се инвестирани во инструменти во домашна валута (55,44%), додека пак учеството во инструменти во евра изнесува 21,41%. Кај САВАд учеството во инструменти во денари се зголемува во однос на минатата година, додека пак учеството во инструменти во евра се намалува. Кај КБПд најголем дел од средствата се инвестирани во инструменти во домашна валута (47,24%), додека пак учеството во инструменти во евра изнесува 24,59%. Во 2025 година во однос на минатата година, кај КБПд учеството во инструменти во денари се зголемува, додека учеството во инструменти во евра се намалува. Учеството на инвестициите во американски долари кај САВАд (22,76%) се намалува додека кај КБПд (28,16%) се зголемува во споредба со претходната година. Валутната структура кај САВАд вклучува и мал дел на инструменти во швајцарски франци 0,39%. Валутната структура на ТРИГЛАВд се разликува во однос на валутната структура на САВАд и КБПд. Тежината на средствата на ТРИГЛАВд сè уште е на страната на средствата коишто се инвестирани во инструменти во денари (71,64%). Во 2025 година се забележува намалување на учеството на инструменти во странска валута, односно 3,73% од средствата на ТРИГЛАВд се инвестирани во инструменти во евра, а 24,62% од средствата се инвестирани во инструменти во американски долари. Исто така и валутната структура на ВФПд се разликува во однос на валутните структури на САВАд, КБПд и ТРИГЛАВд. Кај ВФПд најголем дел од средствата се инвестирани во инструменти во домашна валута (59,87%), потоа следува учеството во инструменти во евра (36,75%), а најмало е учеството на инструменти во американски долари (3,38%).

Графикон 6.17. Валутна структура на средствата на ДПФ, 2024-2025г.



Доколку се направи споредба со земјите кои имаат слични пензиски системи со македонскиот, можат да се видат сличности, но и разлики во инвестициските портфолија на доброволните пензиски фондови. На *графиконот 6.18.* е дадена споредба на вложувањата, со состојба на 31.12.2025 година, на доброволните пензиски фондови во РСМ, со вложувањата на доброволните пензиски фондови во некои од земјите од регионот кои имаат имплементирано доброволно капитално финансирано пензиско осигурување<sup>26</sup>.

Графикон 6.18. Портфолија на доброволните пензиските фондови во неколку земји и во РСМ



<sup>26</sup> Извори: [www.hanfa.hr](http://www.hanfa.hr); [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg); [www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro) и сопствени пресметки.

Доколку портфолијата на доброволните пензиски фондови се разгледаат по инструменти, може да се забележи дека пензиските фондови во речиси сите земји имаат најголема изложеност во обврзници и во други хартии од вредност, за кои гарантираат државата или локалната власт (во Романија 64%, во Северна Македонија 62%, во Бугарија 51%, а со најмал процент во Хрватска 50%). Изложеноста во банкарски депозити е најголема во Хрватска 4% и Северна Македонија 3%. Во Романија и Бугарија изложеноста на депозити е значително помала (околу 1% во Романија и помалку од 1% во Бугарија). Во однос на вложувањата во акции и удели, најголем процент од средствата во акции и удели се вложени кај пензиските фондови во Бугарија (44%), Хрватска (37%), Северна Македонија (34%), и во Романија (31%). Пензиските фондови вложувале и во корпоративни обврзници и тоа 4% кај пензиските фондови во Бугарија и 3% во Романија и во Хрватска. Во 2025 година инвестиции во недвижен имот покрај пензиските фондови во Бугарија (1%) имаат и пензиските фондови во Хрватска (0,2%) (во другите земји, овој инструмент, најчесто, не е дозволен). Во однос на инвестирањето во странство<sup>27</sup>, пензиските фондови во Хрватска имаат поголема изложеност во странски инвестиции со 37%, во однос на пензиските фондови во Северна Македонија 31%.

### **6.6. Нето-средства, сметководствена единица и стапка на принос на доброволните пензиски фондови**

Начинот на пресметка на нето-средствата, на сметководствената единица и на приносот на доброволните пензиски фондови, е ист како и за задолжителните пензиски фондови.

Промените на средствата на доброволните пензиски фондови, од почетокот до крајот на годината, се случуваат поради:

- прилив на придонеси,
- одлив поради надоместоци и трансакциски провизии,
- одлив поради погрешна уплата на конвертирани придонеси,
- прилив поради премин од другиот доброволен пензиски фонд (за лица кои членувале во друг фонд, а потоа преминале во тековниот фонд),
- одлив поради премин во другиот доброволен пензиски фонд (лица кои членувале во односниот фонд, а потоа преминале во другиот фонд),
- одлив поради исплата на наследство,
- одлив поради исплата на пензиски надоместоци (еднократни и повеќекратни исплати),
- не(реализирани) добивки/загуби од инвестиции.

Тргувајќи од вредноста на нето-средствата на крајот на претходната година и имајќи ги предвид сите горенаведени промени, се доаѓа до вредноста на нето-средствата на крајот на годината (што е прикажано во *табела 6.4.*).

**Табела 6.4. Промени на средствата на доброволните пензиски фондови (во милиони денари)**

|                                                    | САВАд    | КБПд     | ТРИГЛАВд | ВФПд   | Вкупно   |
|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| Нето-средства на 31.12.2024 г.                     | 2.119,35 | 2.059,77 | 19,35    | 166,14 | 4.364,61 |
| Придонеси                                          | 281,30   | 291,77   | 14,01    | 37,97  | 625,06   |
| Надоместоци од придонеси                           | 6,44     | 7,07     | 0,19     | 0,96   | 14,67    |
| Придонеси намалени за надоместоци од придонеси     | 274,86   | 284,71   | 13,82    | 37,01  | 610,39   |
| Одлив за погрешна уплата на конвертирани придонеси | 0,04     | 2,47     | 0,00     | 0,29   | 2,80     |
| Надоместоци од средства                            | 20,09    | 19,36    | 0,22     | 1,92   | 41,60    |
| Расходи за посреднички провизии                    | 0,23     | 0,22     | 0,01     | 0,08   | 0,53     |
| Пренос од другиот фонд                             | 11,18    | 1,97     | 4,66     | 58,95  | 76,75    |


<sup>27</sup>Податокот за инвестиции во странство за Бугарија и Романија со состојба 31.12.2025 година не е достапен во преземените податоци.

|                                                                         |          |          |       |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|--------|----------|
| Пренос во другиот фонд                                                  | 36,49    | 34,68    | 0,08  | 5,51   | 76,75    |
| Исплата на наследство                                                   | 2,47     | 2,97     | 0,00  | 0,00   | 5,45     |
| Исплата на пензиски надоместок– еднократна исплата/повеќекратна исплата | 69,67    | 76,58    | 0,28  | 3,85   | 150,38   |
| Бруто-добивка од инвестиции                                             | 148,64   | 118,33   | 1,36  | 13,40  | 281,72   |
| Нето-добивка од инвестиции                                              | 128,32   | 98,74    | 1,14  | 11,39  | 239,59   |
| Нето-средства на 31.12.2025 г.                                          | 2.425,04 | 2.328,49 | 38,61 | 263,83 | 5.055,97 |

Вкупните нето средства во доброволните пензиски фондови, со состојба на 31.12.2025 година, изнесуваа околу 5,06 милијадри денари или околу 82,21 милиони евра, што претставува околу 0,48% од БДП.<sup>28</sup>

На *графикон 6.19.* се прикажани вредностите на нето-средствата на крајот на сите години и нивниот пораст во проценти во однос на нето-средствата во претходната година. Притоа, може да се забележи дека нето-средствата на САВАд и КБПд растат со сличен тренд. Најголем пораст се забележува во 2011 година во однос на 2010 година, додека најмал пораст се забележува во 2022 во однос на 2021 година. Годишниот растот на средствата на САВАд и КБПд по 2023 година веќе го следи очекуваниот тренд. Во 2025 година се забележува малку намален раст во однос на растот во 2024 година. Кај ТРИГЛАВд и ВФПд исто така се забележува голем пораст на нето средствата во втората година од работењето на фондовите во однос на првата година. Кај ТРИГЛАВд во 2025 година се забележува зголемен раст, додека кај ВФПд се забележува намален раст на средствата во однос на растот во 2024 година.

**Графикон 6.19. Пораст на нето-средствата на САВАд, КБПд, ТРИГЛАВд и ВФПд во проценти во однос на претходната година**




Движењето на вредноста на нето-средствата и кумулативните придонеси, како и порастот на уплатените придонеси и порастот на нето-средствата во САВАд и КБПд се прикажани на *графикон 6.20.* и на *графикон 6.21.* Растот на нето средствата на доброволните пензиски фондови е имплициран од растот


<sup>28</sup>Извор за БДП: Државен завод за статистика – Соопштение - бруто-домашен производ, за 2025 година

на уплатените придонеси и од инвестициските резултати. По намалувањето на растот во 2022 година, во 2023 година се забележува повторно зголемување на растот на нето средствата. Учеството на кумулативните придонеси во вкупните нето средства во текот на првите години, е значително големо, а потоа бележи намалување со исклучок на 2022 година.


**Графикон 6.20. Пораст на нето-средства во споредба со пораст на уплатените придонеси во САВАд**




**Графикон 6.21. Пораст на нето-средства во споредба со пораст на уплатените придонеси во КБПД**



**Графикон 6.22. Пораст на нето-средства во споредба со пораст на уплатените придонеси во ТРИГЛАВд**



**Графикон 6.23. Пораст на нето-средства во споредба со пораст на уплатените придонеси во ВФПд**



Кај САВАд, по намалениот раст на нето средствата во 2022 година (5%), во 2023 и 2024 година се забележува повторно зголемување на растот на нето средствата, додека пак во 2025 година растот забавува (14%). Во однос на уплатените придонеси, по намалувањето на уплатените придонеси за 1% во 2022 година, во 2023 година се забележува зголемување на уплатени придонеси, а по забавениот раст во 2024 година, во 2025 година се забележува зголемување на растот во однос на минатата година (17%). Исто така, и кај КПд, по намалениот раст во 2022 година, во 2023 и 2024 година се забележува зголемување на растот на нето средствата, додека пак во 2025 година растот се забавува (13%). Во однос на уплатените придонеси по намалувањето во 2022 и 2023 година, во 2024 година се забележува зголемување коешто во 2025 година се намалува и изнесува 11%. Движењето на вредноста на нето-средствата и на кумулативните придонеси како и растот на уплатените придонеси и растот на нето-средствата на ТРИГЛАВд, за периодот 2021 - 2025 година, и на ВФПд за првите три години работење, 2022


- 2025 година се прикажани на *графикон 6.22.* и *графикон 6.23.*, соодветно. Кај ТРИГЛАВд се забележува значајно зголемување на растот на нето-средствата (100%) и зголемување на уплатените придонеси во 2025 година во однос на 2024 година од 256%. Растот на нето средствата на ТРИГЛАВд се должи повеќе на уплатените придонеси отколку на пренесените средства од другите пензиски фондови во ТРИГЛАВд врз основа на склучените договори за премин во ТРИГЛАВд. Кај ВФПд се забележува раст на нето-средствата (59%) и на уплатените придонеси (34%) во 2025 година во однос на 2024 година. Растот на нето средствата на ВФПд покрај тоа што е имплициран од растот на уплатените придонеси, повеќе се должи и на пренесените средства од другите пензиски фондови во ВФПд врз основа на склучените договори за премин во ВФПд.

Движењето на вредноста на сметководствените единици на доброволните пензиски фондови, од почетокот на работата на доброволните пензиски фондови, до 31.12.2025 година, е дадено во *табела 6.5.*, на *графикон 6.24.* и на *графикон 6.25.* Притоа, од почетокот на работењето на САВАд и КБПд се забележува растечки тренд на сметководствените единици. На 1.3.2021 година започна со работа трет доброволен пензиски фонд, ТРИГЛАВд. На 18.10.2022 година започна со работа четврт доброволен пензиски фонд, ВФПд. Во 2025 година, иако забавен, продолжи трендот на раст на вредностите на сметководствените единици на четирите доброволни пензиски фондови (5,79% на САВАд, 4,60% на КБПд, 4,62% на ТРИГЛАВд и 5,17% на ВФПд). Забавениот раст се должи на намалувањето на износот на сметководствената единица на крајот на првиот и почетокот на вториот квартал (заради движењата на странските финансиски пазари) по што следува постепен раст на единицата. Сепак, пензиските фондови по нивната природа, работат на долг рок, па нивните перформанси треба да се оценуваат на долг рок.


**Табела 6.5. Вредност на сметководствената единица од почетокот на постоење на ДПФ**

| Датум      | Вредност на сметководствената единица |            |            |            |
|------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
|            | САВАд                                 | КБПд       | ТРИГЛАВд   | ВФПд       |
| 15.09.2009 | 100,000000                            |            |            |            |
| 21.12.2009 | 102,815757                            | 100,000000 |            |            |
| 31.12.2009 | 103,061825                            | 100,204385 |            |            |
| 31.12.2010 | 107,592926                            | 106,891617 |            |            |
| 31.12.2011 | 111,854726                            | 112,639593 |            |            |
| 31.12.2012 | 118,742851                            | 119,129537 |            |            |
| 31.12.2013 | 130,511147                            | 129,015451 |            |            |
| 31.12.2014 | 140,946772                            | 139,908803 |            |            |
| 31.12.2015 | 147,535595                            | 146,709341 |            |            |
| 31.12.2016 | 154,578083                            | 154,465341 |            |            |
| 31.12.2017 | 164,155073                            | 162,989756 |            |            |
| 31.12.2018 | 169,649887                            | 163,696595 |            |            |
| 31.12.2019 | 188,197689                            | 181,404697 |            |            |
| 31.12.2020 | 191,209810                            | 188,085163 |            |            |
| 31.12.2021 | 210,750156                            | 207,793725 | 103,476074 |            |
| 31.12.2022 | 204,936103                            | 201,600542 | 101,945390 | 98,791716  |
| 31.12.2023 | 222,263888                            | 214,618876 | 108,442676 | 118,645563 |
| 31.12.2024 | 245,499550                            | 234,952226 | 118,666065 | 122,445954 |
| 31.03.2025 | 243,276704                            | 232,350023 | 117,780147 | 121,267863 |
| 30.06.2025 | 246,104713                            | 236,180587 | 119,610100 | 123,878798 |
| 30.09.2025 | 255,301374                            | 242,505924 | 122,796356 | 126,886844 |
| 31.12.2025 | 259,704656                            | 245,749635 | 124,143948 | 128,777921 |

**Графикон 6.24. Вредност на сметководствената единица од почетокот на постоење на ДПФ**



**Графикон 6.25. Вредност на сметководствената единица на ДПФ во 2025 година**



Приносот на доброволните пензиски фондови по периоди, сведен на годишно ниво, е прикажан во табела 6.6.<sup>29</sup>

Табела 6.6. Принос на ДПФ

| Период <sup>30</sup>    | САВАд              |                 | КБПд               |                 | ТРИГЛАВд           |                 | ВФПд               |                 |
|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|                         | во номинален износ | во реален износ | во номинален износ | во реален износ | во номинален износ | во реален износ | во номинален износ | во реален износ |
| 31.12.2009 - 31.12.2010 | 4,40%              |                 | 6,67%              |                 |                    |                 |                    |                 |
| 31.12.2009 – 31.12.2011 | 4,18%              |                 | 6,02%              |                 |                    |                 |                    |                 |
| 31.12.2009 - 31.12.2012 | 4,83%              |                 | 5,93%              |                 |                    |                 |                    |                 |
| 31.12.2009 – 31.12.2013 | 6,08%              | 3,00%           | 6,52%              | 3,42%           |                    |                 |                    |                 |
| 31.12.2009 – 31.12.2014 | 6,46%              | 4,09%           | 6,90%              | 4,52%           |                    |                 |                    |                 |
| 31.12.2009 - 31.12.2015 | 6,16%              | 4,25%           | 6,56%              | 4,64%           |                    |                 |                    |                 |
| 31.12.2009 - 31.12.2016 | 5,96%              | 4,36%           | 6,37%              | 4,77%           |                    |                 |                    |                 |
| 31.12.2010 - 31.12.2017 | 6,22%              | 4,72%           | 6,21%              | 4,71%           |                    |                 |                    |                 |
| 31.12.2011 - 31.12.2018 | 6,13%              | 4,91%           | 5,48%              | 4,27%           |                    |                 |                    |                 |
| 31.12.2012 – 31.12.2019 | 6,80%              | 6,22%           | 6,19%              | 5,62%           |                    |                 |                    |                 |
| 31.12.2013 - 31.12.2020 | 5,60%              | 4,90%           | 5,53%              | 4,82%           |                    |                 |                    |                 |
| 31.12.2014 - 31.12.2021 | 5,91%              | 4,41%           | 5,81%              | 4,31%           |                    |                 |                    |                 |
| 31.12.2015 – 31.12.2022 | 4,80%              | 0,77%           | 4,64%              | 0,61%           |                    |                 |                    |                 |
| 30.06.2021 – 31.12.2022 | -                  | -               | -                  | -               | 0,84%              | -11,60%         |                    |                 |
| 31.12.2016 – 31.12.2023 | 5,32%              | 0,71%           | 4,81%              | 0,22%           | -                  | -               | -                  | -               |
| 30.06.2021 – 31.12.2023 | -                  | -               | -                  | -               | 3,01%              | -6,16%          | -                  | -               |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | -                  | -               | -                  | -               | -                  | -               | 8,20%              | 4,42%           |
| 31.12.2017 - 31.12.2024 | 5,91%              | 1,00%           | 5,36%              | 0,47%           | -                  | -               | -                  | -               |
| 30.06.2021 - 31.12.2024 | -                  | -               | -                  | -               | 4,80%              | -3,14%          | -                  | -               |
| 31.12.2022 - 31.12.2024 | -                  | -               | -                  | -               | -                  | -               | 11,31%             | 7,03%           |
| 31.03.2018 - 31.03.2025 | 5,74%              | 0,89%           | 5,26%              | 0,44%           | -                  | -               | -                  | -               |
| 30.06.2021 - 31.03.2025 | -                  | -               | -                  | -               | 4,27%              | -2,96%          | -                  | -               |
| 31.12.2022 - 31.03.2025 | -                  | -               | -                  | -               | -                  | -               | 9,54%              | 6,10%           |
| 30.06.2018 - 30.06.2025 | 5,33%              | 0,26%           | 5,12%              | 0,06%           | -                  | -               | -                  | -               |
| 30.06.2021 - 30.06.2025 | -                  | -               | -                  | -               | 4,40%              | -3,12%          | -                  | -               |
| 12.31.2022 - 30.06.2025 | -                  | -               | -                  | -               | -                  | -               | 9,48%              | 5,13%           |
| 30.09.2018 - 30.09.2025 | 5,49%              | 0,25%           | 5,23%              | 0,00%           | -                  | -               | -                  | -               |
| 30.06.2021 - 30.09.2025 | -                  | -               | -                  | -               | 4,78%              | -2,58%          | -                  | -               |
| 31.12.2022 - 30.09.2025 | -                  | -               | -                  | -               | -                  | -               | 9,53%              | 5,16%           |
| 31.12.2018 - 31.12.2025 | 6,27%              | 0,88%           | 5,97%              | 0,60%           | -                  | -               | -                  | -               |
| 30.06.2021 - 31.12.2025 | -                  | -               | -                  | -               | 4,76%              | -2,35%          | -                  | -               |
| 31.12.2022 - 31.12.2025 | -                  | -               | -                  | -               | -                  | -               | 9,23%              | 4,99%           |
| Почеток*– 31.12.2025    | 5,97%              | 2,75%           | 5,76%              | 2,49%           | 4,57%              | -2,52%          | 8,30%              | 4,23%           |

\*Почеток за САВАд е 15.7.2009 г., за КБПд е 21.12.2009 г., за ТРИГЛАВд е 1.3.2021 г. и за ВФПд е 18.10.2022 г.

Приносот на доброволната индивидуална и/или на професионалната сметка е променлив и зависи од приносот на доброволниот пензиски фонд и од надоместоците наплатени од друштвото. Приносот, односно добивката, е параметар кој реално не може да се предвиди, бидејќи зависи од условите на пазарот на капитал и во целокупната економија.

Приносот на доброволните пензиски фондови се пресметува на ист начин и по иста формула како и приносот на задолжителните пензиски фондови.


<sup>29</sup>ТРИГЛАВд и ВФПд се вклучени во споредбените анализи за принос со пресметан принос за соодветните периоди, согласно регулативата, бидејќи постојат подолго од 12 месеци но пократко од 84 месеци.

<sup>30</sup>До донесување на измените на Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, од јануари 2013 година, приносот на доброволен пензиски фонд се пресметуваше за период од 3 години, само во номинален износ.

Со оглед на долгорочната природа на пензиското осигурување, добро е да се пресмета и приносот на доброволните пензиски фондови од почетокот на нивното постоење, сведен на годишно ниво, кој за САВАд изнесува 5,97% во номинален износ односно 2,75% во реален износ, за КБПд 5,76% во номинален износ односно 2,49% во реален износ, за ТРИГЛАВд 4,57% во номинален износ односно 2,52% во реален износ, а за ВФПд приносот во номинален износ изнесува 8,30%, односно 4,23% во реален износ.

Движењето на приносот во номинален износ, по периоди, може да се види на *графикон 6.26.*, каде што се прикажани приносите по периоди, од 31.12.2009 до 31.12.2025 година, по фондови. На почетокот, се забележува раст на приносот, така што, на крајот на првата половина од 2011 година, се забележуваат високи приноси и кај двата доброволни пензиски фондови, додека на крајот на 2011 година, имаше опаѓање на приносите. Потоа, во наредните години следи постепен раст на приносот до средината на 2015 година, по што се забележува опаѓање на приносот, до средината на 2016 година, и потоа повторно се забележува раст на приносот, заклучно со крајот на 2016 година. Во 2019 година се забележува зголемување на приносот во однос на приносот на крајот од 2018 година. Во 2020 година се забележуваат помали приноси во однос на 2019 година кај САВАд и КБПд, најмногу заради неповолните состојби на финансиските пазари во услови на пандемија на вирусот Корона. После падот на приносите во 2022 година заради глобалната криза предизвикана од воениот конфликт помеѓу Украина и Русија, во 2023 година се забележува мало зголемување на приносите кај САВАд и КБПд. ТРИГЛАВд во почетните години од своето работење и во исклучителни околности заради неповолните состојби на финансиските пазари забележа принос во номинален износ помал од нула, којшто веќе во следниот период беше надоместен и во 2023 година се забележува зголемување на приносот во однос на 2022 година. ВФПд во првата година од своето работење забележува висок принос. Во 2024 година се забележува зголемување на приносот кај сите пензиски фондови. Во 2025 година се забележува намалување на приносот кај сите пензиски фондови во однос на приносот во 2024 година.


**Графикон 6.26. Принос на ДПФ (во номинален износ)**



Движењето на приносот во номинален и во реален износ, во период од 2013 до 2024 година (на годишно ниво) и во 2025 година (на квартално ниво), по соодветни законски дефинирани периоди, конвертиран во еквивалентна годишна стапка на принос, по доброволен пензиски фонд, можат да се видат на *графикон 6.27.* На овој графикон е прикажано и движењето на приносот во номинален и во реален износ на ТРИГЛАВд и ВФПд, за соодветните периоди согласно регулативата бидејќи постојат

подолго од 12 месеци но пократко од 84 месеци. Во 2025 година приносот во номинален бележи зголемување и кај САВАд (од 5,74% до 6,27%) и кај КБПд (од 5,26% до 5,97%), додека пак приносот во реален износ кај САВАд останува скоро на исто ниво (0,88%), додека пак кај КБПд бележи зголемување (од 0,44% на 0,60%). Притоа, кај пензиските фондови кои постојат повеќе од седум години најмал износ на принос во номинален износ е забележан во вториот квартал, додека пак најмал износ на принос во реален износ е забележан во третиот квартал. Исто така, приносот на третиот доброволен пензиски фонд ТРИГЛАВд што почна со работа во март 2021 година, во 2025 година забележа раст во номинален (од 4,27% до 4,76%) и во реален износ (од -2,96% до -2,35%). И четвртиот доброволен пензиски фонд ВФПд на крајот на 2025 година оствари зголемување на принос во номинален износ (од 9,54% до 9,23%) и намалување на приносот во реален износ (од 6,10% до 4,99%). Во разгледуваниот период (2013 - 2025 година) промената на нивото на трошоците на живот во пресметковните периоди, сведена на годишно ниво, до 2019 година бележи намалување што влијае врз постепеното приближување на приносите во реален износ кон приносите во номинален износ, додека пак во периодот по 2019 година (особено во 2022 година) бележи зголемување што влијае врз постепеното одалечување на приносите во реален износ од приносите во номинален износ.

**Графикон 6.27. Принос во номинален и во реален износ на ДПФ, 2013 – 2025 година**




Седумгодишниот принос на ниво на доброволно капитално финансирано пензиско осигурување за период 31.12.2018 – 31.12.2025 година, пресметан преку промената на пондерираниот просек<sup>31</sup> на сметководствените единици на доброволните пензиски фондови, сведен на годишно ниво изнесува 5,69% во номинален односно 0,33% во реален износ. На крајот на 2025 година се забележува поголем принос во номинален износ во однос на крајот на 2024 година со тенденција за достигнување на приносот остварен на крајот на 2021 година. Приносот во реален износ на крајот на 2025 година останува на исто ниво како и на крајот на 2024 година, што значи дека годишното зголемувањето на нивото на трошоци на живот во пресметковните периоди сè уште изразено влијае на приносот во реален износ. Податоците за седумгодишниот принос на ниво на доброволно капитално финансирано пензиско осигурување пресметан преку промената на пондерираниот просек на сметководствените единици на

<sup>31</sup> Просечната вредност е пресметана како пондериран просек на сметководствените единици на доброволните пензиски фондови во однос на нето-средствата на доброволните пензиски фондови.

доброволните пензиски фондови, за секој квартал во периодот 2021 до 2025 година се прикажани на графиконот 6.28.

**Графикон 6.28. Просечен пондериран принос во номинален и во реален износ на ДПФ, 2021 -2025 година**



### 6.7. Надоместоци кај доброволните пензиски фондови

За вршење на своите функции за управување со средствата на доброволниот пензиски фонд, проценка на средствата, зачленување, водење доброволни индивидуални и професионални сметки на членовите и за известување на членовите, како и за плаќање на надоместоците за МАПАС и за чуварот на имот, друштвата, во согласност со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, наплатуваат надоместок од придонеси, надоместок од средства и надоместок за премин.

Надоместокот од придонеси се наплаќа како процент од секој уплатен придонес во доброволен пензиски фонд, пред неговото претворање во сметководствени единици. Овој надоместок друштвото го наплатува во ист процент, од сите членови на доброволниот пензиски фонд, освен во случај на членови кои се учесници во професионална пензиска шема или во случај на повеќегодишно членство. Месечниот надоместок од средства претставува процент од вредноста на нето-средствата на доброволниот пензиски фонд, кој се пресметува на секој датум на проценка на средствата на доброволниот пензиски фонд (во согласност со важечката подзаконска регулатива, датум на проценка е секој ден) и се наплатува еднаш месечно. Надоместокот за премин се наплатува во случај на премин на член од еден доброволен пензиски фонд во друг доброволен пензиски фонд, под услов членот кој преминува да бил член во постојниот доброволен пензиски фонд помалку од една година.

Законот ги определува максималните износи, а право на друштвата е да ги определат износите на поодделните видови надоместоци во рамките на законскиот максимум.

Надоместоците кои ги наплаќаа друштвата кои управуваат со доброволните пензиски фондови во РСМ, за 2025 година, се прикажани во табела 6.7.

**Табела 6.7. Надоместоци кои ги наплаќаа друштвата кои управуваат со доброволни пензиски фондови во 2025 година**

| Вид на надоместок                                                                | САВА                               | КБ Прво                            | ТРИГЛАВ                            | ВФПд                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Надоместок од придонес*                                                          | 2,50% <sup>32</sup>                | 2,50% <sup>33</sup>                | 2,50% <sup>34</sup>                | 2,90%                              |
| Месечен надоместок од вредноста на нето-средствата на доброволниот пензиски фонд | 0,075% <sup>35</sup>               | 0,075% <sup>36</sup>               | 0,075%                             | 0,075%                             |
| Надоместок за премин                                                             |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Број на денови**                                                                 | Износ на надоместок за премин      | Износ на надоместок за премин      | Износ на надоместок за премин      | Износ на надоместок за премин      |
| број на денови ≤ 360                                                             | 10 евра                            | 10 евра                            | 10 евра                            | 10 евра                            |
| број на денови > 360                                                             | не се наплаќа надоместок за премин | не се наплаќа надоместок за премин | не се наплаќа надоместок за премин | не се наплаќа надоместок за премин |

\* За членови кои се учесници во професионална пензиска шема, друштвото може да определи понизок износ на овој надоместок.

\*\* Бројот на денови се определува врз основа на бројот на денови од датумот кога членот се стекнал со статус на член во постојниот доброволен пензиски фонд до датумот на потпишување на договорот за членство со идниот доброволен пензиски фонд.

Висината на надоместоците од придонеси, кои се наплатуваа од почетокот на работењето на третиот столб, заклучно со 2025 година, е прикажана во табела 6.8.

**Табела 6.8. Висина на надоместоците од придонеси кои ги наплаќаа пензиските друштва во третиот столб**

| Пензиско друштво | Износ | Датум на примена                                       |
|------------------|-------|--------------------------------------------------------|
| САВА             | 5,25% | Од почетокот на работа на фондот (15 јули 2009 г.)     |
|                  | 3,80% | Од 1 март 2011 г.                                      |
|                  | 2,90% | Од 1 јануари 2017 г.                                   |
|                  | 2,50% | Од 1 мај 2021 г.                                       |
| КБ Прво          | 5,50% | Од почетокот на работа на фондот (21 декември 2009 г.) |
|                  | 4,00% | Од 24 април 2010 г.                                    |
|                  | 2,90% | Од 1 јуни 2013 г.                                      |
|                  | 2,50% | Од 1 јануари 2023 г.                                   |
| ТРИГЛАВ          | 2,90% | Од 1 март 2021 г.                                      |
|                  | 2,50% | Од 29 април 2025 г.                                    |
| ВФП              | 2,90% | Од почеток на работа на фондот (18 октомври 2022 г.)   |

Од почетокот на работењето на доброволните пензиски фондови, пензиските друштва САВА и КБ Прво три пати го намалуваа надоместокот од придонеси. Надоместокот од средства од почетокот на работењето на третиот столб изнесуваше 0,15% месечно од вредноста на нето-средствата на доброволниот пензиски фонд. Исто така, во 2011 година, двете друштва го намалија и надоместокот од средства и тоа на 0,100% кај САВА и на 0,075% кај КБ Прво. Во 2021 година САВА уште еднаш го намали надоместокот од средства и сега истиот изнесува 0,075%. Во 2025 година и ТРИГЛАВ го намали надоместокот од придонеси.

<sup>32</sup>Од 1 мај 2021 година (претходно беше 2,90%).

<sup>33</sup>Од 1 јануари 2023 година (претходно беше 2,90%).

<sup>34</sup>Од 29 април 2025 година (претходно беше 2,90%).

<sup>35</sup>Од 1 мај 2021 година (претходно беше 0,100%).

<sup>36</sup>Од 1 јануари 2011 година (претходно беше 0,15%).

Наплатата на надоместоците (во илјади денари), од страна на друштвата кои управуваат со доброволните пензиски фондови, во текот на 2025 година, по месеци и по вид надоместок, е дадена во табела 6.9.

**Табела 6.9. Наплата на надоместоци од страна на друштвата во 2025 година (во илјади денари)**

|                         | Вкупно 2024 | Јан.  | Фев.  | Мар.  | Апр.  | Мај   | Јун.  | Јул.  | Авг.  | Сеп.  | Окт.  | Ное.  | Дек.  | Вкупно 2025 |
|-------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| <b>САВАд – вкупно</b>   | 22.805      | 2.018 | 2.062 | 2.117 | 2.073 | 2.195 | 2.007 | 2.200 | 2.119 | 2.112 | 2.411 | 2.334 | 2.887 | 26.535      |
| Од придонеси            | 5.446       | 411   | 436   | 509   | 498   | 574   | 366   | 533   | 425   | 395   | 657   | 555   | 1.086 | 6.445       |
| Од средства             | 17.359      | 1.608 | 1.626 | 1.608 | 1.576 | 1.621 | 1.641 | 1.667 | 1.694 | 1.717 | 1.753 | 1.779 | 1.801 | 20.090      |
| <b>КБПд – вкупно</b>    | 23.142      | 2.012 | 2.318 | 2.108 | 2.137 | 1.966 | 2.049 | 2.217 | 2.000 | 2.143 | 2.244 | 2.143 | 3.096 | 26.433      |
| Од придонеси            | 6.363       | 450   | 738   | 549   | 616   | 395   | 459   | 606   | 367   | 495   | 567   | 449   | 1.379 | 7.069       |
| Од средства             | 16.778      | 1.562 | 1.581 | 1.559 | 1.522 | 1.571 | 1.590 | 1.611 | 1.633 | 1.648 | 1.677 | 1.695 | 1.717 | 19.365      |
| <b>ТРИГЛАВ – вкупно</b> | 237         | 21    | 23    | 26    | 47    | 26    | 29    | 32    | 27    | 36    | 45    | 32    | 70    | 413         |
| Од придонеси            | 110         | 6     | 7     | 10    | 31    | 9     | 12    | 14    | 9     | 17    | 24    | 9     | 46    | 195         |
| Од средства             | 127         | 15    | 15    | 16    | 16    | 17    | 17    | 17    | 18    | 19    | 21    | 23    | 24    | 218         |
| <b>ВФПд - вкупно</b>    | 1.792       | 196   | 186   | 242   | 201   | 211   | 205   | 205   | 251   | 228   | 231   | 234   | 497   | 2.885       |
| Од придонеси            | 730         | 70    | 53    | 102   | 58    | 61    | 51    | 43    | 83    | 46    | 44    | 45    | 303   | 961         |
| Од средства             | 1.062       | 126   | 132   | 139   | 143   | 150   | 154   | 161   | 168   | 182   | 186   | 189   | 194   | 1.924       |

Трансакциските провизии, во врска со трансакциите за стекнување или за пренос на средствата на доброволниот пензиски фонд, се плаќаат од средствата на доброволниот пензиски фонд, а ги наплатуваат избрани правни лица кои вршат услуги со хартии од вредност, дома и во странство. Трансакциските провизии се пресметуваат како процент од вредноста на секоја склучена трансакција.

Во текот на 2025 година, од САВАд биле наплатени вкупно околу 225 илјади денари трансакциски провизии, од КБПд биле наплатени вкупно околу 221 илјади денари, од ТРИГЛАВд биле наплатени вкупно 6 илјади денари, додека од ВФП биле наплатени 81 илјади денари трансакциски провизии.

### **6.8. Исплата на пензиски надоместоци од доброволно капитално финансирано пензиско осигурување**

Условите за стекнување право на пензиски надоместок и начинот на исплата на пензискиот надоместок од третиот столб, се полиберални во однос на вториот столб, но сепак треба да се има предвид дека тие се заштеди за периодот по пензионирање. Имено, средствата можат да се повлечат најрано десет години пред возраста за стекнување право на старосна пензија, во согласност со Законот за пензиското и инвалидското осигурување, што во моментов би значело најрано на возраст од 54 години за мажи, односно 52 години за жени. Исто така, средствата можат да се повлечат во случај кога кај членот е утврдена општа неспособност за работа, од страна на Комисија за оцена на работната способност, при Фондот на ПИОСМ, без оглед на возраста. Во случај на смрт на член на доброволен пензиски фонд, средствата од сметката на членот стануваат дел од оставинската маса и со нив се постапува во согласност со Законот за наследување.

Средствата од третиот столб се користат по избор на членот во следните видови пензиски надоместоци:

- еднократна или повеќекратна исплата на средства;
- пензиски анuitет што се исплаќа од друштво за осигурување овластено за таа цел;
- програмирани повлекувања што се исплаќаат од друштвото кое управува со доброволен пензиски фонд, или
- комбинација од горенаведените опции.

Обезбедувањето пензии и пензиски надоместоци, кои се исплатуваат од вториот и од третиот столб, е регулирано со Законот за исплата на пензии и пензиски надоместоци од капитално финансирано пензиско осигурување.


Во 2025 година беа остварени 424 пензиски надоместоци и исплати од третиот столб. Најголем дел од остварените пензиските надоместоци беа во случаи на исполнети критериуми на возраст и тоа најголем дел како еднократни исплати, а мал дел и како повеќекратни исплати. Во 2025 година еден член остварил пензиски надоместок како еднократна исплата по основ инвалидност, а дел од исплатите во трет столб беа во случај на смрт на член, со исплата на наследство. Детален преглед на остварените пензиски надоместоци и исплати за членови на трет столб, по доброволни пензиски фондови и вид на сметка, за 2025 година, се дадени во *табела 6.10*.

**Табела 6.10. Остварени пензиски надоместоци и исплати на членови од трет столб во 2025 година**

| Вид пензиски надоместок и исплата/ Доброволен пензиски фонд | САВАД       |              | КБПД        |              | ТРИГЛАВД    |              | ВФПД        |              | Вкупно |
|-------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------|
|                                                             | Инд. сметка | Проф. сметка | Инд. сметка | Проф. сметка | Инд. сметка | Проф. сметка | Инд. сметка | Проф. сметка |        |
| Старост - еднократна исплата                                | 107         | 66           | 58          | 145          | 2           | 0            | 1           | 3            | 382    |
| Старост - повеќекратна исплата                              | 8           | 2            | 5           | 9            | 0           | 0            | 0           | 0            | 24     |
| Инвалидност - еднократна исплата                            | 1           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 1      |
| Наследство                                                  | 4           | 2            | 5           | 10           | 0           | 0            | 0           | 0            | 21     |
| Вкупно                                                      | 120         | 70           | 68          | 164          | 0           | 0            | 1           | 1            | 424    |

На *графикон 6.29* е прикажана структурата на остварени пензиски надоместоци и исплати на членови од третиот столб од почетокот на работењето на третиот столб, по години, заклучно со 2025 година. Бројот на исплати е мал, бидејќи системот е сè уште млад и членовите се релативно млади лица. Најголем дел од исплатите се еднократни исплати во случај на исполнети критериуми на возраст, па потоа исплатите во случаите на смрт на член како исплата на наследство. Постојат и мал број еднократни исплати по основ инвалидност како и повеќекратни исплати по основ на исполнети критериуми на возраст.

**Графикон 6.29. Структура на остварени пензии и исплати од третиот столб од почетокот на работа**



## 7. Маркетинг и агенти на пензиските друштва

Заради заштита на интересите на постојните и идните членови и на пензионираните членови на капитално финансираното пензиско осигурување и заради обезбедување фер и објективно информирање на јавноста, маркетингот се врши во регулирана средина, уредена со закон и со подзаконски акти.

Работи на маркетинг се сите активности чија цел е рекламирање на пензиските друштва и на задолжителните и доброволните пензиски фондови и информирање и склучување договори за членство во задолжителните и во доброволните пензиски фондови и за исплата на средства од задолжителните и од доброволните пензиски фондови. Овие активности вклучуваат: рекламирање на работењето на пензиските друштва и на пензиските фондови со кои тие управуваат, информирање за карактеристиките на задолжително и на доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, информирање за надоместоците и за трансакциските провизии, информирање за приносите на задолжителните и на доброволните пензиски фондови, информирање за инвестициските портфолија на задолжителните и на доброволните пензиски фондови, информирање за индивидуални сметки, доброволни индивидуални сметки и за професионални сметки, зачленување и премин на членови од еден во друг задолжителен пензиски фонд, зачленување и премин на членови од еден во друг доброволен пензиски фонд, склучување на договори за програмирани повлекувања, договори за еднократна исплата и договори за повеќекратни исплати и други активности заради рекламирање и обезбедување информации поврзани со работењето на пензиските друштва и пензиските фондови. Пензиското друштво може да врши работи на маркетинг на пензиски фонд, во своите простории, во простории на неговите деловни соработници за маркетинг или надвор од нив, директно или преку соодветен вид комуникација (телефон, факс, интернет). Просториите за маркетинг мора да исполнуваат одредени законски пропишани услови.

За да се овозможи МАПАС да ја оствари контролната функција врз материјалите за маркетинг, пензиското друштво е должно да го достави до МАПАС, во фотокопија или на соодветен надворешен медиум, секој објавен материјал за маркетинг, во рок од три дена по неговото објавување. Во случај кога МАПАС смета дека некоја реклама, или друг пишан материјал, може да предизвика заблуда, може со решение да го забрани понатамошното објавување, или дистрибуција, и да нареди објавување на измена на тој материјал, во рок што самата ќе го определи.

Лице кое врши маркетинг, т.е. агент, може да биде лице вработено во пензиско друштво или друго лице кое е договорно ангажирано од страна на пензиско друштво. Агентот може да врши работи на маркетинг на пензиски фондови и/или да склучува договори за членство или за исплата на средства, само за пензиски фондови со кои управува пензиското друштво во кое тој е вработен или договорно е ангажиран. Агентот задолжително присуствува при склучувањето на договорот за членство во пензиски фонд, на договорот за премин, договорот за програмирани повлекувања, договорот за еднократна исплата и на договорот за повеќекратни исплати и е должен да го потпише таквиот договор. Агентот е должен сите контакти со членот, со пензионираниот член или со лицата кои имаат право да станат членови и пензионирани членови на пензиски фонд, да ги врши лично и не смее да склучува договори преку друго лице. Исто така, агентот има значајна улога и при избор на вид на исплата на пензија од капитално финансираното пензиско осигурување, од страна на членот, и е должен лично да ги презентира понудите за проектирани идни пензии на членот кој поднел барање за котација, со детално објаснување на карактеристиките и на користените претпоставки за сите видови исплати на пензии.

Лицето може да врши работи на маркетинг, само по неговото запишување во Регистарот на агенти што го води МАПАС. МАПАС ги пропишува начинот и постапката за полагање на испитот за агенти и начинот и постапката за запишување на лицето во Регистарот на агенти.


Во текот на 2025 година, се организираше испит за агенти во пет испитни сесии и од вкупно 191 присутен кандидат, положило 104 или 54% од присутните кандидати. Во табела 7.1. се дадени детални податоци за присутните кандидати кои го полагаа испитот за агенти во 2025 година, по пензиско друштво.

**Табела 7.1. Присутни кандидати кои го полагаа испитот за агенти по пензиско друштво во 2025 година**

| Пензиско друштво | Присутни | Положиле | Положиле (во %) |
|------------------|----------|----------|-----------------|
| САВА             | 53       | 27       | 51%             |
| КБ Прво          | 53       | 27       | 51%             |
| ТРИГЛАВ          | 47       | 25       | 53%             |
| ВФП              | 38       | 25       | 66%             |
| Вкупно           | 191      | 104      | 54%             |

Во текот на 2025 година, беше извршена регистрација на вкупно 58 агенти, од кои 17 агенти на САВА, 9 агенти на КБ Прво, 10 на ТРИГЛАВ и 22 агенти на ВФП. Повторна регистрација<sup>37</sup>се изврши на 1 агент на САВА и 1 агент на ТРИГЛАВ. Во текот на 2025 година, на вкупно 6 агенти им престанал статусот на агент од кои 4 агенти на САВА, и по еден агент на КБ Прво и ТРИГЛАВ. Од декември 2023 година се укинува обвската за пензиското друштво да врши годишна обнова на регистрацијата на агентите. Преглед на бројот и просечните вредности на регистрирани, обновени и престанати статуси на агенти од 2020 година до 2025 година по пензиско друштво, е даден на *графикон 7.1*. Може да се забележи дека бројот на регистрирани агенти (бројот на агенти кои се повторно регистрирани се вклучени во бројот на регистрирани агенти) кај сите пензиски друштва во 2025 година е помал во однос на претходни години.

**Графикон 7.1. Број на регистрирани, обновени и престанати статуси на агенти по години и пензиски друштва**



Во врска со бројот на договори за членство во задолжителните пензиски фондови, кои ги склучуваат агентите од почетокот на работата на системот, од *графикон 7.2*. може да се забележи дека најмногу агенти, кои во просек склучувале и најмногу договори за членство, има во 2005 година, со оглед на тоа дека тоа беше почетокот на системот, и до 31.12.2005 година, беше крајниот рок доброволните членови да одберат дали ќе се приклучат во двостолбниот систем и да потпишат договор. Во наредните

<sup>37</sup> Повторна регистрација на агент за едно пензиско друштво се врши за агент кој претходно бил активен агент на друго пензиско друштво.

години, бројот на агенти, кои склучуваат договори, континуирано се намалува од година во година, а едновремено расте просечниот број склучени договори по агент, до 2011 година. Потоа, до 2014 година просечниот број склучени договори по агент значително опаѓа. Во следните години бројот на агенти, кои склучувале договори и просечниот број на склучени договори по агент остануваат на приближно слично ниво. Во 2019 година, кога започна да работи третото пензиско друштво, повторно се забележува зголемување на бројот на агенти, кои склучувале договори како и минимално зголемување на просечниот број на склучени договори по агент во однос на 2018 година. Зголемување на просечниот број на склучени договори по агент продолжува и во следните четири години најмногу поради зголемувањето просечниот број на склучени договори по агент кај ТРИГЛАВ. Во 2024 година просечниот број на склучени договори по агент останува скоро на исто ниво како и во 2023 година. Додека пак, бројот на агенти кои склучувале договори во 2024 година останува на исто ниво како претходната година кај САВА додека кај КБ Прво и кај ТРИГЛАВ има намалување. Во 2025 година просечниот број на склучени договори по агент се намалува во однос на 2024 година. Бројот на агенти кои склучувале договори во 2025 година малку се зголемува кај КБ Прво, а малку се намалува кај САВА и кај ТРИГЛАВ.

**Графикон 7.2. Број на агенти кои склучувале договори за членство во зпф и просечен број договори по агент**

